



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 29 мај 1967

Скопје

Број 21

Год. XXIII

Претплата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 3,20 (320) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

188.

Врз основа на член 144 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 2 по став 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 25/1966) се додава нов став кој гласи:

„Деловникот на Собранието содржи одредби и за начинот на вршењето на работите што произлегуваат од утврдените односи со Уставот и законите меѓу Собранието и Уставниот суд на Македонија, Врховниот суд на Македонија и другите судови, како и Републичкото јавно обвинителство и Републичкото јавно правобранителство“.

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„Во остварувањето на своите права и должности Собранието соработува со собранијата на општините и Градското собрание на Скопје, со работните и други самоуправни организации и нивните здруженија и заедници, како и со општествено-политичките организации и здруженијата на граѓаните.

Во работите од заеднички интерес за републиките Собранието соработува со собранијата на другите социјалистички републики.

По прашањата од заеднички интерес за Федерацијата и републиките, Собранието соработува со Сојузната скупштина. Во остварувањето на оваа соработка соборите на Собранието, комисиите, одборите и другите тела на Собранието и неговите собори и предлагаат на Сојузната скупштина и нејзините тела решавање на одделни прашања, даваат мислења по нацрти и предлози на сојузни закони и по други прашања од заеднички интерес, и развиваат други облици на меѓусебна соработка“.

Член 3

Ставовите 2 и 3 на член 6 се менуваат и гласат: „Летниот одмор на Собранието трае од 10 јули до 31 август.

Ако тоа го бара особена потреба, претседателот на Собранието може и за време на летниот одмор да свика заедничка седница на сите собори, однос-

но на два или повеќе собори на Собранието, а претседателот на Соборот — заедница на соодветниот собор“.

Член 4

Ставовите 2 и 3 на член 7 се бришат.

Член 5

Член 8 се менува и гласи:

„Секој пратеник има право на седниците на Собранието и неговите тела да говори на јазикот на народот на кој му припаѓа“.

Член 6

По член 8 се додава нов член 8а, кој гласи:

„Собранието го претставува претседателот на Собранието“.

Член 7

Во став 1 на член 11 се бришат зборовите „и потпишувањето на текстот на свечената изјава“, а во став 2 наместо зборовите „го потпишуваат“ се става „даваат свечена изјава со потпишување на“.

Член 8

Ставовите 2, 3, 4 и 5 на член 13 се бришат, а се додава нов став 2 кој гласи:

„Правата на пратениците на надоместок на личните доходи и на трошоците за вршење на пратеничката функција се уредуваат со посебни прописи“.

Член 9

Став 3 на член 14 се менува и гласи:

„Поблиски прописи за содржината, обликот и начинот на издавање на пратеничките легитимации, како и за евиденцијата на издадените пратенички легитимации донесува претседателот на Собранието“.

Член 10

По член 16 се додаваат членовите 16а и 16б кои гласат:

„Член 16а

Пратеникот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на заедничка седница на сите собори или на седница на комисија или друго тело на Собранието чиј е член, е должен за тоа благовремено да го известува претседателот на Собранието односно претседателот на комисијата или другото тело, или дополнително да го оправда изостанокот.

Член 16б

Комисијата или другото тело на Собранието го известува соборот за членот на комисијата или другото тело кој трипати еднопододро отсутувал од седниците на комисијата односно другото тело, а не ги оправдал своите изостаноци. Комисијата односно другото тело може да му предложи на соборот да го разреши овој член и на негово место да избере друг член“.

Член 11

Став 2 на член 20 се менува и гласи:

„За државна тајна се сметаат и материјалите што Извршниот совет при упатувањето на Собранието ќе ги означат како државна тајна, како и податоците што пратеникот ќе ги дознае на седница на тело на Собранието во врска со прашањето за кое на седницата се расправа без присуство на јавноста“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:

„Ракувањето со материјалите што се сметаат за државна тајна се уредува со посебен правилник што го донесува претседателот на Собранието“.

Член 12

По член 20 се додаваат членовите 20а, 20б, 20в, 20г и 20д кои гласат:

„Член 20а

Пратеникот е одговорен за повреда на должноста за чување на државна тајна.

Постоенето на повреда на должноста за чување на државна тајна, во случај на сомневање, го испитува посебна комисија што ја именува претседателот на соборот чиј член е пратеникот.

Член 20б

Во Собранието, во согласност со Статутот на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, може да се образува клуб на пратеници — членови на тој сојуз.

Заради размена на мислења и поттикнување на активности, пратениците во Собранието можат да развиваат и други облици на меѓусебна соработка.

За работа на клубот, како и за работа на пратениците во други облици на нивната меѓусебна соработка, во Собранието се обезбедуваат простории и други услови за работа.

Член 20в

Пратениците избрани на подрачјето на една општина вршат меѓусебна размена на мислења по прашањата од надлежност на Собранието и по други прашања што се од интерес за работните заедници и работните луѓе на подрачјето на општината. Овие пратеници одржуваат заеднички состаноци и организираат состаноци со избирачите и органите на самоуправувањето на подрачјето на општината заради советување по одделни проблеми и изградување ставови по нив.

Важки облици на меѓусебна соработка можат да развиваат и пратениците избрани во повеќе изборни единици — по прашањата од заеднички интерес за тие единици.

Член 20г

Пратеникот може да поднесе оставка на пратеничката должност. Пратеникот има право својата оставка да ја образложи.

Оставката на пратеничка должност му се поднесува на претседателот на Собранието, кој му ја упатува на претседателот на Соборот чиј член е пратеникот.

Пратеникот што го избрало Собранието во Сојузниот собор (Соборот на народите) оставката на

должноста пратеник во тој собор му ја поднесува на претседателот на Собранието, кој ја упатува на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието. За престанокот на мандатот на овој пратеник претседателот на Собранието го известува претседателот на Сојузната скупштина.

Член 20д

Пратеникот што презел функција односно служба која, според Уставот, е неспоива со вршењето на пратеничката функција, е должен за тоа веднаш да го известат претседателот на Собранието, кој ова известување му го упатува на претседателот на соборот чиј член е пратеникот“.

Член 13

Во член 21 се додава нов став 2 кој гласи:

„Овие права пратениците ги користат во согласност со прописите за организацијата и работата на службите на Собранието“.

Член 14

Во став 4 на член 22 зборот „куќниот“ се заменува со зборот „внатрешниот“.

Член 15

По член 22 се додава член 22а кој гласи:

„Член 22а

За што целосно остварување на пратеничката функција, на пратениците им се обезбедуваат услови во работата на телата на Собранието да се служат со јазикот на народот на кој му припаѓаат.

Говорите на пратениците одржани на седниците на соборите, комисиите, одборите и другите тела на Собранието на шиптарски или турски јазик се преведуваат на македонски јазик, а говорите одржани на македонски јазик се преведуваат на шиптарски и турски јазик.

На пратениците што и припаѓаат на шиптарската или турската народност предлозите на закони и други акти и другите материјали по кои расправаат односно одлучуваат соборите, одборите и комисиите, им се доставуваат на шиптарски односно турски јазик. На пратеникот што и припаѓа на шиптарската или турската народност материјалите му се доставуваат на македонски јазик, ако тој тоа го побара“.

Член 15а

По член 22а се додава оддел „3. ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ КОИ ПО ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНКЦИЈАТА ЈА ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТАТА ВО СОБРАНИЕТО“ со членовите 22б, 22в и 22г кои гласат:

„Член 22б

Барањето за продолжување работата во Собранието пратениците и другите функционери што ги исполнуваат условите определени со закон, по престанокот на функцијата го поднесуваат на Административната комисија, која утврдува со решение дали пратеникот односно функционерот ги исполнува условите за да ја продолжи работата во Собранието.

За своето решение Административната комисија го известува подносителот на барањето и претседателот на Собранието.

Член 22в

Пратениците и функционерите што ја продолжуваат работата во Собранието вршат работи за потребите на Собранието што ќе им ги довери претседателот на Собранието.

Претседателот на Собранието може да определи пратениците и функционерите што ја продолжуваат работата во Собранието да вршат работи за потребите на определен собор или друго тело на Собранието, што ќе им ги довери тоа тело или неговиот претседател.

Определени собори и други тела на Собранието, односно нивните претседатели, при доверувањето на пратениците и функционерите вршење на работи од својот делокруг, го определуваат и начинот на вршењето на тие работи. Тие можат пратениците и функционерите да ги повикуваат на седници на соодветните тела, да бараат нивни мислења по определени прашања од својот делокруг и извршување на други задачи за своите потреби.

Член 22г

Пратениците и функционерите што ја продолжуваат работата во Собранието имаат право постојано и редовно да бидат известувани за сите прашања чие познавање им е потребно заради редовно и правилно вршење на работите што им се доверени.

Во вршењето на работите што им се доверени пратениците и функционерите можат да бараат стручна помош од службите на Собранието, како и да ја користат неговата документација“.

Член 16

Во член 24 се додава став 2 кој гласи:

„На оваа седница се врши избор на функционери на Собранието што се избираат на заедничка седница на сите собори на пратеници во Сојузниот собор (Соборот на народите) како и на членови на комисиите и другите тела на Собранието, на местото на оние функционери односно членови на кои им истекол мандатот, а можат да се претресуваат и други прашања од делокругот на заедничката седница на сите собори“.

Член 17

Во став 3 на член 26 наместо зборот „поднеле“ се става „доставиле комисиите или другите тела на Собранието, како и“.

Член 18

Во став 1 на член 32 зборовите „потпретседателот на Републиката“ се бришат.

Член 19

Член 34 се брише.

Член 20

По член 39 се става наслов на оддел 3а кој гласи:

„3а. Одржување на редот“.

Член 21

Во ставовите 1 и 2 на член 41 зборот „дисциплински“ се брише.

Член 22

Став 1 на член 42 се менува и гласи:

„Опомена ќе му се изрече на пратеник кој со своето поведение, со земање збор кога претседателот

не му дал збор, со упаѓање во збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник“.

Во став 3 зборовите „дисциплинските мерки“ се заменуваат со зборот „мерките“.

Член 23

Став 4 на член 43 се менува и гласи:

„За отстранувањето од седница се одлучува без претрес“.

Член 24

Во став 1 на член 45 зборот „слушател“ се заменува со „граѓанин“, а во став 2 зборот „слушатели“ со „граѓани“.

Член 25

Во член 49 зборовите „по одделни“ се заменуваат со „на одделните“.

Член 26

Член 52 се брише.

Член 27

Во член 53 зборовите „резолюции како“ се бришат.

Член 28

Член 54 се менува и гласи:

„На заедничка седница на сите собори можат да се донесуваат и заклучоци со кои се одлучува за начинот на работа на седницата, или заклучоци што содржат упатства за работа на телата и службите на Собранието, како и заклучоци со кои се утврдува состојба или се зазема став и гледиште во врска со прашањата што се претресувале“.

Член 29

Во став 1 и 2 на член 55 зборот „резолюција“ се брише.

Член 30

Во став 1 на член 70 зборовите „Главниот одбор на“ се бришат.

Во став 2 се додава нова реченица која гласи: „Предлогот им се става на располагање на пратениците пред почетокот на седницата“.

Член 31

Ставовите 2, 3 и 4 на член 72 се бришат и се додава нов став 2 кој гласи:

„Поднесувањето на предлози на кандидатура за избор на потпретседатели на Собранието се врши сходно на одредбите од овој деловник за поднесување предлог на кандидатура за избор на претседател на Собранието“.

Член 32

Во став 2 на член 76 зборовите „тоа за“ се бришат.

Член 33

По член 77 се додава член 77а кој гласи:

Член 77а

Кога за избор на претседател и членови на комисија или друго тело на Собранието се поднесени две или повеќе кандидатски листи односно кандидатури, а изборот се врши со тајно гласање, се гласа со едно гласачко ливче. Во гласачкото ливче се внесуваат сите предложени и кандидатски листи односно имињата на сите кандидати, според редот

по кој се предложени. Пред името на кандидатот за претседател на секоја кандидатска листа за избор на комисија или друго тело во целост, односно пред името на секој од кандидатите за избор на одделни членови на комисија или друго тело, се става реден број“.

Член 34

На крајот од став 2 на член 79 точката се брише, се става запирка и се додаваат зборовите „и за тоа ја известува комисијата односно другото тело“.

Член 35

Во член 87 ставот 2 се брише.

Член 36

Во член 89 ставовите 3 и 7 се бришат, а во став 4 на почетокот се ставаат зборовите: „претседателот и“.

Став 6 се менува и гласи: „Претседателот и членовите на комисијата или друго тело, како и одделни нивни членови можат да бидат разрешени и пред истекот на времето за кое се избрани“.

Член 37

По член 91 се додава член 91а кој гласи:

„Член 91а

Дневниот ред на седницата на комисијата или другото тело се утврдува во почетокот на седницата. Во дневниот ред се внесуваат и сите прашања чие претресување го предложил претседателот на Собранието или претседател на собор“.

Член 38

Во став 1 на член 95 зборот „самостојно“ се брише.

Во истиот член по став 2 се додава нов став кој гласи:

„Во програмата за работа на комисиите и другите тела се предвидува и извршување на задачи што произлегуваат за нив од програмата за работа на соборите“.

Член 39

Став 1 на член 97 се менува и гласи:

„Комисијата за прашања на изборите и именувањата ги претресува општите прашања на кадровската политика и сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата што се во надлежност на Собранието“.

Во став 2 алинеја 2 пред зборовите: „и на надлежниот собор“ се додаваат зборовите: „како и предлози за нивно разрешување“.

Во истиот став по алинејата 3 се додаваат две алинеи кои гласат:

„— по добиено мислење од Извршниот совет на Републичкиот собор му поднесува предлози за именување и разрешување на републички секретари, секретар на Извршниот совет, републички јавен обвинител, како и други функционери и членови на органите на управувањето за кои е тоа определено со закон;

— му поднесува на Републичкиот собор предлози за избор и разрешување на претседател и судии на Уставниот суд на Македонија, претседател и судии на Врховниот суд на Македонија и на други судови чии судии ги избира Собранието; објавува соопштенија за избор на судии за чиј избор со за-

кон е определено тие да се избираат по претходно објавено соопштение“.

Во истиот став во алинеја 4 се бришат зборовите: „од гледна точка на нивната оптовареност на работното место, како“.

Член 40

Во член 99 зборовите „Главен одбор на“ се бришат.

Член 41

Членовите 101, 102 и 103 се менуваат и гласат:

„Член 101

Комисијата за општествен надзор ги разгледува од гледиштето на начелото на самоупраувањето, на законите и другите прописи општите прашања во врска со располагањето со општествените средства и распределбата на доходот од страна на органите на општественото самоупраување, органите на општествено-политичките заедници и на организациите што вршат работи од јавен интерес, како и општите прашања во врска со начинот на извршувањето на правата и должностите од тие органи и организации.

Член 102

Во вршењето на работите од својот делокруг, Комисијата влијае врз развивањето на одговорноста и социјалистичките норми во самоупраувањето, работењето и располагањето со општествените средства и укажува на појави и слабости во работата на органите на самоупраувањето што можат да имаат штетни последици за општествените интереси.

Во разгледувањето на прашањата од областа на општествениот надзор Комисијата соработува со органите на самоупраувањето.

Член 103

Комисијата за општествен надзор им поднесува на надлежните собори извештај за своите забележувања со предлози на мерки што соборите треба да ги преземат во вршењето на нивната функција на општествен надзор“.

По член 103 се додава член 103а кој гласи:

„Член 103а

Комисијата за општествен надзор може, во врска со прашањата што ги разгледувала, да им предложи на органите на управувањето на самоуправните организации и на претставничките тела на општествено-политичките заедници, да претресат определени прашања и да преземат мерки за остраување на забележените неправилности“.

Член 42

Во член 110 алинеја 1 зборовите „надлежниот собор му поднесува извештај и предлози“ се заменуваат со зборовите „надлежните собори им поднесува извештај со мислења и предлози“.

Во алинеја 5 по зборот „мислења“ се додава „и предлози“.

Член 43

Во став 2 на член 111 на крајот се додаваат зборовите: „Извештајот со своите мислења и предлози Законодавно-правната комисија ќе го достави и на одборот односно другото тело што го разгледувало предлогот на закон или друг акт“.

Член 44

Во став 2 на член 112 зборовите „републичкиот секретар“ се заменуваат со зборот „секретарот“.

Член 45

Во член 113 алинеја 1 зборот „спроведување“ се заменува со „извршување“.

Член 46

По член 113 се додава член 113а кој гласи:

„Член 113а

За прописите што ги донела Комисијата го известува Републичкиот собор.

Прописите што ги донесува Комисијата се објавуваат во „Службениот весник на СРМ“.

Член 47

Став 2 на член 115 се менува и гласи:

„Во поглед содржината, составувањето и доставувањето, како и во поглед усвојувањето на записникот, сходно се применуваат одредбите на овој деловник на записниците“.

Член 48

Во член 118 алинеја 1 зборовите „финансирањето“ на станбената изградба“ се заменуваат со „станбеното стопанство“.

По алинеја 6 се додава нова алинеја која гласи:

„— ги потврдува статутите на работните организации од областа на стопанството и финансирањето и на нивните заедници и здруженија, кога нивното потврдување со закон е ставено во надлежност на Собранието“.

Член 49

Во член 119 по алинеја 8 се додава нова алинеја која гласи:

„— ги потврдува статутите на работните организации од областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура и на нивните заедници и здруженија, кога нивното потврдување со закон е ставено во надлежност на Собранието“.

Член 50

Во член 120 по алинеја 8 се додава нова алинеја која гласи:

„— ги потврдува статутите на работните организации од областа на здравјето, социјалното осигурување и другите области на социјалната заштита, кога нивното потврдување со закон е ставено во надлежност на Собранието“.

Член 51

Во член 121 алинеја 2 на крајот наместо точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите „како и дава автентични толкувања на овие закони“.

Член 52

По член 121 се додава член 121а кој гласи:

„Член 121а

Прописите со кои се утврдуваат обврските на работните организации заради обезбедување на материјални средства за потребите на општествената заедница ги донесува Републичкиот собор рамноправно со Стопанскиот собор“.

Член 53

Во став 1 на член 122 по зборовите „основната материја“ се додаваат зборовите „или на која се однесува поголемиот дел од материјата“.

Во истиот член став 2 се брише.

Член 54

Во дел V во наслорот на оддел 2 зборовите „работа и“ се бришат.

Член 55

Член 123 се брише.

Член 56

Член 125 се менува и гласи:

„Секој собор расправа и одлучува за прашањата од својот делокруг на одделна седница“.

Член 57

Член 129 се брише.

По член 128 се додава оддел „2а. Заеднички комисији на два или повеќе собори“ со членовите 129, 129а, 129б, 129в, 129г и 129д кои гласат:

„Член 129

За претресување и проучување на определени прашања, за изработување на нацрти и предлози на закони или други акти, како и за вршење на други работи од заеднички интерес, два или повеќе собори можат да образуваат заедничка комисија.

Заедничка комисија на два или повеќе собори се образува само како привремена комисија за извршување на определена задача. По извршувањето на задачата за која е образувана Комисијата им поднесува на соборите што ја образувале извештај со мислења и предлози, и со тоа престанува да работи.

Член 129а

Заедничка комисија на два или повеќе собори се образува со одлука што тие ја донесуваат во истоветен текст.

Со одлуката за образување на заедничка комисија се определуваат нејзините задачи, овластувањата и составот.

Член 129б

Предлог за образување на заедничка комисија на соборите можат да поднесат претседателите на тие собори, врз основа на претходен меѓусебен договор или заклучок на соборите.

Образување на заедничка комисија може да им предложи на соборите и Претседателството на Собранието.

Член 129в

Заедничката комисија има претседател и определен број членови.

Претседателот на комисијата се избира од редот на пратениците во соборите што ја образувале комисијата.

Членовите на комисијата се избираат од редот на пратениците на соборите што ја образувале комисијата и од редот на членовите на Извршниот совет, функционерите на републичката управа и научните, стручните и јавните работници.

Член 129г

Претседателот и членовите на заедничката комисија се избираат по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

Претседателот и членовите на комисијата се избрани кога соборите што ја образувала комисијата ќе донесат одлука за нивниот избор во истоветен состав.

Член 129д

За работата на заедничките комисији на два или повеќе собори сходно се применуваат одредбите на овој деловник за работата на комисиите и другите тела на Собранието.

Член 58

Во став 2 на член 130 зборовите „по правило“ се заменуваат со „можат да“ и запирката пред и по тие зборови се брише.

Член 59

Делот „VI. АКТИ НА СОБРАНИЕТО“ со членовите од 132—165 се заменуваат со нов дел „VI. АКТИ НА СОБРАНИЕТО“ со членовите од 132—165с кои гласат:

„I. Општи одредби за актите

Член 132

Собранието донесува закони, општествени планови, републички буџет, завршна сметка за извршување на буџетот, декларации, резолуции, препораки и одлуки (акти на Собранието).

Собранието дава автентични толкувања на законите.

Собранието може да донесува и заклучоци.

Член 133

Закони донесува Републичкиот собор и соодветниот собор на работните заедници во рамноправен делокруг.

Автентично толкување на закон, што го донеле во рамноправен делокруг Републичкиот собор и соодветниот собор на работните заедници, даваат тие собори.

Член 134

Со декларација се изразува ставот на Собранието по прашања од општо политичко значење.

Член 135

Со резолуција се укажува на проблемите и потребите во определена област на општествениот живот, се утврдува политиката што треба да се спроведува во таа област и се даваат задолжителни упатства за спроведување на таа политика.

Со резолуција се даваат и задолжителни насоки за работа на органите на општествено-политичките заедници и на работните и други организации во работите од надлежност на Републиката.

Член 136

Со препорака се укажува на значењето на определени прашања и на мерките што би требало органите на општествено-политичките заедници и работните и други организации да ги преземат за решавање на тие прашања во согласност со нивните задачи и интереси.

Член 137

Декларации, резолуции и препораки донесуваат Републичкиот собор рамноправно со соодветниот собор на работните заедници или Републичкиот собор самостојно.

Декларации и препораки по прашања од општо политичко значење можат да се донесуваат и на заедничка седница на сите собори.

Секој собор на работните заедници може да донесува препораки по прашања што, според Уставот, ги претресува самостојно.

Член 138

Одлука се донесува или како извршен пропис, или како акт за вршење на правата на Собранието, или како акт за регулирање на внатрешната организација и односите во Собранието.

Одлуката, како извршен пропис, е акт на извршување и конкретизирање на одделен закон и се донесува ако е тоа предвидено со тој закон. Одлука како извршен пропис може да донесува и Административната комисија на Собранието, ако е за тоа овластена со закон.

Со одлука, како акт за вршење правата на Собранието, надлежните собори одлучуваат за избор, именување или разрешување, за потврдување или давање согласност на соодветните акти на самоуправните организации и општествените фондови, како и за вршење на други права на Собранието утврдени со Уставот и овој деловник.

Соборите донесуваат одлуки како акти со кои се уредува внатрешната организација и односите во Собранието. Врз основа на посебно овластување вакви одлуки можат да донесуваат и комисиите, одборите и другите тела на Собранието и неговите собори.

Член 139

Секој собор, во рамките на својот делокруг може да донесува заклучоци во врска со својата работа, работата на телата што ги образувал и работата на службите на Собранието, како и заклучоци со кои утврдува состојба и зазема ставови и гледишта по прашањата што ги претресувал. Овие заклучоци се задолжителни за телата и службите на Собранието.

Во рамките на својот делокруг соборите можат со заклучоци да утврдуваат обврски за Извршниот совет и републичките органи на управата во поглед подготвувањето на закони и други акти или за вршење на други работи од нивниот делокруг.

Комисиите, одборите и другите тела на Собранието и неговите собори донесуваат заклучоци само за својата работа.

Член 140

Указите за прогласување на законите ги потпишува претседателот на Собранието.

Актите што се донесуваат на заедничка седница на сите собори и актите што соборите ги донесуваат во рамноправен или самостоен делокруг, освен препораките на одделни собори, ги потпишува претседателот на Собранието.

Препораките што ги донесуваат соборите самостојно ги потпишуваат претседателите на тие собори.

Заклучоците што ги донесуваат телата на Собранието ги потпишува претседателот на телото што ги донело заклучоците.

Член 141

Законите и другите акти на Собранието се објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

За објавувањето на законите и другите акти на Собранието се грижи секретарот на Собранието.

Заклучоците на телата на Собранието се објавуваат во Билтенот на Собранието и им се доставуваат на заинтересираните органи и организации.

На оригиналите на законите се става печатот на Социјалистичка Република Македонија, а на оригиналите на другите акти — печатот на Собранието.

Оригиналите на актите на Собранието се чуваат во Собранието

За чувањето и за евиденцијата на оригиналите се грижи секретарот на Собранието.

2. Постапка за донесување на одлуки, декларации и препораки на заедничка седница на сите собори

Член 143

Предлогот на одлука, декларација или препорака што е поднесен од Извршниот совет или од пратеник, пред да се претресе на заедничка седница на сите собори, претседателот на Собранието го упатува на разгледување на комисија или друго тело на Собранието, во чиј делокруг спаѓа материјата што е предмет на поднесениот предлог.

Ако според својата материја предлогот на одлука, декларација или препорака не спаѓа во делокруг на комисиите и другите тела на Собранието, претседателот на Собранието предлогот го упатува на надлежниот постојан одбор на Републичкиот собор.

Комисијата или друго тело на Собранието, односно постојаниот одбор на Републичкиот собор, што го претресувале предлогот, за извршениот претрес поднесуваат извештај со свое мислење и предлози.

Член 144

Претресот по предлог на одлука, декларација или препорака на заедничка седница на сите собори, по правило, е единствен доколку на седницата не се одлучи одделно да се води општ претрес и претрес по текстот на предлогот.

Во текот на општиот претрес се расправа за предлогот во начело и можат да се изнесуваат мислења, да се бараат објаснувања и да се поставуваат прашања во поглед на решенијата што се дадени во предлогот.

Текстот на предлогот се претресува по делови, глави односно оддели, а ако на седницата се одлучи и по одделни одредби.

Член 145

Претресот по предлогот на одлука, декларација или препорака на заедничка седница на сите собори, по правило, почнува со излагање на подносителот на предлогот. Известителот на комисијата или друго тело на Собранието односно на постојаниот одбор на Републичкиот собор може на седницата и усно да го образложи извештајот на комисијата, одборот или другото тело.

Член 146

Амандман на предлог на одлука, декларација или препорака може да поднесе секој пратеник и Извршниот совет.

Амандманот се поднесува пред седницата, а може да се поднесе и на седницата до завршувањето на претресот.

Амандманот се поднесува писмено.

Член 147

Амандманот на подносителот на предлогот, како и амандманот со кој се согласил подносителот на предлогот, се сметаат за составен дел на предлогот.

Ако со поднесениот амандман се предлагаат побитни измени во текстот на предлогот, Собранието може да одлучи да се прекине седницата и амандманот да се упати на комисија или друго тело на Собранието или на постојан одбор на Републичкиот собор за разгледување и давање на мислење.

За амандманот со кој не се согласил подносителот на предлогот се одлучува пред да се гласа за предлогот на одлука, декларација или препорака.

3. Начела на постапката за донесување на закони и други акти на седници на соборите

A. Начела на постапката за донесување на закон.

а) Претрес на предлог за донесување на закон.

Член 148

Постапката за донесување на закон започнува со поднесување на предлог за донесување на закон.

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој пратеник во соборот чиј е член, Извршниот совет, комисија на Собранието, одбор на собор, како и функционер што раководи со републички орган на управата.

Секој собор на Собранието може да предложи донесување на закон од делокругот на друг собор.

Член 149

Предлогот за донесување на закон ги содржи причините поради кои е потребно да се донесе тој закон, основните начела врз кои тој треба да се засновува и прашањата што треба со него да се уредат.

Предлогот за донесување на закон му се поднесува на претседателот на Собранието, кој им го доставува на претседателите на соборите во чиј делокруг спаѓа донесувањето на законот, како и на Законодавно-правната комисија.

Предлогот за донесување на закон што не го поднел Извршниот совет, претседателот на Собранието му го доставува и на Извршниот совет за да даде свое мислење.

Член 150

Пред претресувањето на предлогот за донесување на закон на седница на соборите, предлогот го разгледуваат надлежните одбори и соборите и Законодавно-правната комисија.

Предлогот за донесување на закон Законодавно-правната комисија го разгледува од гледна точка на потребата од донесување на таков закон за из-

градба на правниот систем и неговата усогласеност со Уставот и за тоа на соборите им поднесува извештај со свои мислења и предлози.

Член 151

Барање за донесување на закон може да поднесе работна и друга самоуправна организација, општествено-политичка организација, здружение на граѓаните, група граѓани, општинско собрание и Градското собрание на Скопје.

Барањето за донесување на закон се поднесува до претседателот на Собранието, кој им го доставува на претседателите на соборите во чиј делокруг спаѓа донесувањето на законот, за да им го достават на надлежните одбори.

Ако одборот смета дека барањето е основано, ќе му поднесе на соборот предлог за донесување на законот.

Ако одборот смета дека барањето не е основано, за поднесеното барање ќе го извести соборот. За одлуката на соборот се известува подносителот на барањето.

Член 152

По предлогот за донесување на закон соборите одлучуваат за потребата да се донесе таков закон, а можат да ги утврдат и начелата врз кои тој треба да се засновува, како и прашањата што треба со него да се уредат.

Член 153

Ако соборите го усвојат предлогот за донесување на закон, тие ќе одлучат дали да им се достави нацрт на закон, или наместо нацрт на закон да им се достави предлог на закон.

Член 154

По одлуката на соборите да им се достави нацрт на закон, подносителот на предлогот за донесување на закон пристапува кон изработка на нацрт на законот.

Во согласност со подносителот на предлогот за донесување на закон, соборите можат да определат нацртот на закон да го изработи или изработката на нацртот на закон да ја обезбеди:

- одбор на собор или комисија на Собранието;
- заедничка комисија на два или повеќе собори што за таа цел тие ќе ја образуваат;
- група пратеници;
- републички орган на управата;
- установа или група научни, стручни или јавни работници или некој од нив.

Со заклучокот на соборот може да се определи и рокот за изработка на нацртот на закон.

Член 155

Кога соборите ќе одлучат да им се достави предлог на закон, предлогот на закон го поднесува подносителот на предлогот за донесување на закон. Ако подносител на предлогот за донесување на закон е функционер што раководи со републички орган на управата, предлогот на закон го поднесува Извршниот совет.

Ако по предлогот за донесување на закон соборите одлучат да им се достави предлог на законот, тие можат да заклучат нацртот на тој закон

да им се достави за разгледување на надлежните одбори на соборите.

Член 156

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон не се согласува со заклучокот на соборите за начелата врз кои треба да се засновува законот или за содржината на законот, соборите можат изработката на нацртот на закон да ја доверат на тело, орган, односно установа од член 154 на овој деловник.

Член 157

Ако соборите не го усвојат предлогот за донесување на закон, за нивниот заклучок се известува подносителот на предлогот.

б) Претрес на нацрт на закон.

Член 158

Нацртот на закон, изработен врз основа на заклучок од надлежните собори, им се доставува на претседателите на соборите што го донеле заклучокот.

Член 159

Со нацртот на закон се поднесува и потребната документација.

Документацијата содржи, покрај другото, податоци за износот на финансиските средства што ќе бидат потребни за спроведување на законот и за изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени.

Член 160

Нацртот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува на Советот, кој може на надлежните собори да им даде свое мислење по нацртот.

Член 161

За претресот на нацртот на закон соборите со заклучок ги утврдуваат своите ставови и забелешки врз основа на кои треба да се изработи предлогот на закон.

Член 162

За примен нацрт на закон се известуваат и пратениците што не се членови на надлежните собори преку Билтенот на Собранието. На овие пратеници нацртот на закон им се става на располагање во документацијата на Собранието, а ќе им се достави лично, ако тоа тие го побараат.

в) Поднесување предлог на закон.

Член 163

Предлог на закон може да поднесе: секој пратеник или група пратеници на соборот чии се членови, Извршниот совет, комисија на Собранието и одбор на собор.

Како предлог на закон се зема во разгледување предлогот што му се поднесува на Собранието врз основа на заклучокот донесен при претресувањето на предлогот за донесување на закон или претресувањето на нацртот на закон.

Член 164

Предлог на закон се поднесува во форма во која се донесуваат законите.

Со предлогот на закон се поднесува и образложение, кое особено ги содржи причините поради кои се донесува законот, проблемите што се решаваат со законот, средствата што се потребни за

неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени тие средства, како и други околности што се од значење за прашањата што се уредуваат со законот.

Член 165

Предлогот на закон му се поднесува на претседателот на Собранието, кој го доставува до претседателот на Републичкиот собор, на претседателот на надлежниот собор на работната заедница, како и на Законодавно-правната комисија.

Предлогот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува и на Советот. За таков предлог Извршниот совет може на надлежните собори да им даде свое мислење.

Член 165а

За примениот предлог на закон се известуваат и пратениците што не се членови на надлежните собори преку Билтенот на Собранието. На овие пратеници предлогот на закон им се остава на располагање во документацијата на Собранието, а ќе им се достави лично, ако тоа тие го побараат.

г) Скратена постапка за донесување на закон

Член 165б

Ако со законот чие донесување се предлага не се уредуваат обемни или сложени прашања или донесувањето на законот е условено со определен рок, подносителот на предлогот на закон може со предлогот за донесување на закон да го поднесе и предлогот на закон.

Надлежните собори можат да одлучат, по усвојувањето на предлогот за донесување на закон, на истата седница да го претресат и предлогот на тој закон.

Предлогот на закон, што е поднесен заедно со предлогот за донесување на закон, надлежните одбори на соборите и Законодавно-правната комисија ќе го претресат откако по предлогот за донесување на закон ќе заклучат дека е потребно таков закон да се донесе.

Член 165в

Со заклучокот за потребата од донесување на еден закон соборите можат да одлучат да се скратат утврдените рокови за свикнување на седници и за доставување нацрти на закони, предлози на закони и извештаи.

Предлог за скратување роковите може да поднесе пратеник во соборот чиј е член, Претседателството на Собранието и подносителот на предлогот за донесување на закон.

За заклучокот за скратување на роковите се известуваат надлежните одбори на соборите и Законодавно-правната комисија, како и подносителот на предлогот за донесување на закон.

д) Итна постапка за донесување на закон

Член 165г

По итна постапка може да се донесе закон само по исклучок.

По итна постапка може да се донесе закон со кој се уредуваат такви прашања, за чие уредување постои неодољна потреба и ако со примената на редовната постапка за донесување на закон би мо-

жело да настанат штетни последици по општествената заедница.

Член 165д

Донесување на закон по итна постапка може да предложи секој подносител на предлог на закон.

Во предлогот за донесување на закон по итна постапка се наведуваат причините поради кои се предлага итната постапка.

Предлогот за донесување на закон по итна постапка се поднесува на претседателот на Собранието, кој го доставува на претседателот на Републичкиот собор и на претседателот на надлежниот собор на работните заедници.

Член 165е

За оправданоста на предлогот да се донесе закон по итна постапка одлучуваат соборите надлежни за донесување на законот.

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, пред одлучувањето за предлогот соборите ќе побараат мислење од Советот.

Член 165е

Ако надлежните собори одлучат предлогот на закон да се донесе по итна постапка, веднаш се преминува на претрес по предлогот на закон.

Соборите можат да одлучат, пред да преминат на претрес по законот, или во текот на претресот, од надлежните одбори на соборите и Законодавно-правната комисија да побараат итно да им достават мислења и предлози по предлогот на закон.

ѓ) Претрес на нацрти и предлози на закони во Законодавно-правната комисија

Член 165ж

Нацртот односно предлогот на закон го претресува Законодавно-правната комисија во рамките на својот делокруг и на надлежните собори им поднесува извештај со свои мислења и предлози.

Член 165з

Законодавно-правната комисија го претресува нацртот односно предлогот на закон откако тој ќе биде претресен во надлежните одбори на соборите што го донесуваат законот.

На Законодавно-правната комисија ѝ се доставуваат и извештаите на надлежните одбори на соборите што го претресувале нацртот односно предлогот на закон, и тоа најдоцна пет дена пред денот определен за одржување седница на Законодавно-правната комисија на која ќе се претресува нацртот односно предлогот на закон.

Законодавно-правната комисија во својот извештај, што им го поднесува на соборите, дава мислење и за предлозите што на соборите им ги поднесуваат одборите што го претресувале нацртот односно предлогот на закон.

Ако мислењата на Законодавно-правната комисија не се во согласност со мислењата или предлогот на одборот што го претресувал нацртот односно предлогот на закон, својот извештај Комисијата ќе му го достави и на тој одбор. Ако Законодавно-правната комисија и надлежниот одбор не ги усогласат своите мислења и предлози, одборот ќе го извести за тоа соборот.

Член 165s

Ако на седницата на надлежниот собор се поднесени амандмани на предлогот на закон со кои битно се менува или дополнува текстот на предлогот, Соборот може пред гласањето да одлучи за поднесените амандмани да го сослуша мислењето на Законодавно-правната комисија.

Член 165и

Откако ќе го претресе нацртот односно предлогот на закон, Законодавно-правната комисија од редот на своите членови определува известител, кој на седницата на соборот може да го образложи мислењето и предлогот на Комисијата.

Известителот на Законодавно-правната комисија е должен, по барање од соборот, да го образложи мислењето и предлогот на Комисијата.

Член 165j

При претресот на предлогот на закон во надлежниот собор известителот на Законодавно-правната комисија се изјаснува за секој поднесен амандман што претходно не бил разгледан од Комисијата. Известителот може да побара соборот да го прекине претресот по предлогот на закон за да може Комисијата да ги разгледа тие амандмани.

е) Донесување на закон**Член 165к**

Законот, во чие донесување рамноправно учествуваат Републичкиот собор и надлежниот собор на работните заедници, се смета за донесен кога во двата собора е изгласан во истоветен текст.

Член 165л

Претседателот на соборот што го усвоил предлогот на закон го известува за тоа претседателот на соборот што учествува во донесувањето на тој закон.

Претседателите на надлежните собори утврдуваат дали законот е изгласан во истоветен текст во двата собора.

Член 165љ

Откако претседателите на надлежните собори ќе утврдат дека законот е изгласан во истоветен текст, донесениот закон му го упатуваат на претседателот на Собранието за прогласување.

Член 165м

Ако претседателите на надлежните собори утврдат дека предлогот на закон не е изгласан во истоветен текст во двата собори, ќе ги известат за тоа соборите.

За да се постигне согласност меѓу соборите за истоветноста на текстот, двата собора го продолжуваат претресот по предлогот на закон и за спорните прашања повторно гласаат.

Член 165н

Ако меѓу соборите и по два претреса еднопородно не се постигне согласност за истоветноста на текстот, соборите образуваат заедничка комисија, составена од еднаков број членови од едниот и другиот собор и на таа комисија ѝ доверуваат да изготви предлог за решение на спорните прашања.

Ако во заедничката комисија не се постигне согласност или ако еден собор не го усвои предлогот

на комисијата за решение на спорните прашања, предлогот на закон се претресува на заедничка седница на двата собора.

Ако и на заедничката седница на двата собора не се постигне согласност, предлогот на закон се симнува од дневниот ред.

Предлогот на закон што е симнат од дневниот ред може, по барање на еден од тие собори или по барање на Извршниот совет, повторно да биде ставен на дневен ред на седниците на соборите по истекот на шест месеци од денот на неговото симнување од дневниот ред, доколку двата собора договорно не одлучат да го стават на дневен ред пред истекот на овој рок.

Б. Начела на постапката за донесување на други акти на седници на соборите

а) Донесување на републички општествен план, републички буџет и завршна сметка за извршување на буџетот

Член 165њ

Во постапката за донесување на републички општествен план, републички буџет и завршна сметка за извршување на буџетот сходно се применуваат одредбите на овој деловник за претресување предлози на закони.

б) Донесување на одлуки, декларации, резолуции и препораки

Член 165о

Во постапката за донесување на одлуки, декларации, резолуции и препораки што се донесуваат со рамноправно учество на Републичкиот собор и надлежниот собор на работните заедници сходно се применуваат одредбите на овој деловник за претресување предлози на закони. Претресот на предлозите на овие акти е единствен, доколку соборот не одлучи одделно да се води општ претрес и претрес по текстот на предлогот.

Соборите можат да одлучат одлука, декларација, резолуција или препорака да се донесе откако претходно се претресе нацрт на тој акт.

4. Постапка за донесување автентични толкувања на законите и другите акти

Член 165п

Барање за донесување автентично толкување на закон или друг акт може да поднесе секој пратеник, комисија, одбор или друго тело на Собранието и неговите собори, Извршниот совет, Уставниот суд на Македонија, Врховниот суд на Македонија, Републичкото јавно обвинителство, Републичкото јавно правобранителство, општинските собранија, како и работните и другите самоуправни организации, доколку потребата од автентично толкување настанала во врска со примената на републичките закони во нивното работење.

Барањето за донесување автентично толкување треба да биде образложено.

Член 165р

Барањето за донесување на автентично толкување претседателот на Собранието го упатува на Законодавно-правната комисија.

Ако Законодавно-правната комисија оцени дека барањето за донесување на автентично толкување е оправдано, ќе изготви предлог на автентично толкување и ќе им го достави на соборите, во чиј рамноправен делокруг спаѓа донесувањето на соодветниот закон и друг акт.

Ако според мислењето на Законодавно-правната комисија барањето за донесување на автентично толкување не е оправдано, Комисијата ќе им поднесе за тоа извештај на соборите во чиј рамноправен делокруг спаѓа донесувањето на соодветниот закон или друг акт, кои по барањето и поднесените извештај одлучуваат конечно. За оваа одлука на соборите се известува подносителот на барањето.

Член 165c

Предлогот на автентично толкување се претресува во соборите по истата постапка по која се претресуваат и предлозите на закони односно други акти.

Автентичното толкување се смета за донесено кога е изгласано во истоветен текст во надлежните собори.

Автентичното толкување се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 60

Член 166 се менува и гласи:

„Предлогот за измена на Уставот му се поднесува на претседателот на Собранието, кој му го упатува на претседателот на Републичкиот собор.

Предлогот за измена на Уставот мора да биде образложен“.

Член 61

Член 169 се менува и гласи:

„Републичкиот собор може да одлучи пред претресувањето на предлогот за измена на Уставот да образува комисија за да го претресе предлогот за измена на Уставот и за тоа на Соборот да му поднесе извештај со свои мислења и предлози.

Ако предлогот за измена на Уставот не е поднесен во текст во кој измената треба да биде извршена, Соборот може да образува комисија со задача да изработи текст на предлогот за измена на Уставот.

Комисијата ја сочинуваат претседател и најмалку деветнаесет членови од редот на пратениците на Републичкиот собор. Освен тоа, за членови на комисијата можат да бидат избрани и научни, стручни и јавни работници“.

Член 62

Член 170 се менува и гласи:

„Откако претседателот на Републичкиот собор ќе ги добие мислењата од соборите на работните заедници и извештајот на Комисијата од претходниот член, ќе свика седница на Соборот“.

Член 63

Став 2 на член 171 се менува и гласи:

„Амандманите на предлогот за измена на Уставот се поднесуваат писмено и тоа најдоцна осум дена пред седницата на која Републичкиот собор ќе го претресува предлогот и веднаш им се доставуваат на членовите на Соборот“.

Член 63a

Член 172 се брише.

Член 64

Член 174 се менува и гласи:

„Член 174

По приемот на текстот за измена на Уставот, претседателот на соборот на работните заедници свикува седница на соборот за да заземе став по текстот за измена на Уставот што е усвоен во Републичкиот собор.

Оваа седница се одржува најдоцна во рок од петнаесет дена од денот на усвојувањето на измената на Уставот во Републичкиот собор“.

Член 65

Член 175 се брише.

Член 66

Член 183 се менува и гласи:

„Претседателството на Собранието го сочинуваат: претседателот и потпретседателите на Собранието, претседателите на соборите и претседателот на Извршниот совет.

Во работата на Претседателството учествува и секретарот на Собранието“.

Член 67

Алинеја 8 во став 1 на член 184 се заменува со четири нови алинеи кои гласат:

„— одлучува за примање делегации на претставнички тела и за испраќање делегации на Собранието во посета на претставнички тела, како и го определува нивниот состав;

— се грижи за соработката на Собранието и неговите тела со Сојузната скупштина, собранијата на другите социјалистички републики, општинските собранија и со општествено-политичките организации во Републиката;

— обезбедува проучување на одделни прашања од областа на општествено-економското и општествено-политичкото уредување за потребите на Собранието и неговите тела, како и обезбедува соработка на заинтересираните органи и организации при разгледувањето и решавањето на тие прашања;

— ги утврдува правилата за внатрешниот ред во Собранието“.

Член 68

По член 184 се додава член 184a кој гласи:

„Член 184a

Претседателството на Собранието може да предложи на дневен ред на седница на собор да се стави определено прашање и може да побара определено прашање да се претресе на седница на комисија, одбор или друго тело на Собранието и неговите собори“.

Член 69

Во став 2 на член 185 зборовите „претседателот на Извршниот совет“ се заменуваат со „членови на Извршниот совет, функционери што раководат со републички органи на управата, претставници на општинските собранија“.

Член 70

По член 185 се додава член 185a кој гласи:

„Член 185a

Предлог на дневен ред на седница на Претседателството поднесува претседателот на Собранието.

Претседателот на Собранието ги потпишува актите што ги содржат ставовите и заклучоците на Претседателството“.

Член 71

Во делот „IX Односите на телата на Собранието спрема Извршниот совет и републичките органи на управата“ се брише одделот“ 1. Општи одредби за односите на телата на Собранието и Извршниот совет“ и членовите 187 и 188.

Член 72

Во став 2 на член 189 аленција 4 се брише.

Член 73

Во член 190 алинеја 1 се менува и гласи:

„— да претресат определено прашање и по него да заземат став“.

Член 74

По член 191 се додава член 191а кој гласи:

„Член 191а

Собранието го известува Извршниот совет за седниците на соборите, комисиите, одборите и другите тела на Собранието и неговите собори.

Извршниот совет учествува во работата на седниците на соборите, комисиите, одборите и другите тела на Собранието и неговите собори преку свои претставници. Претставниците на Извршниот совет го излагаат ставот на Советот по прашањата што се на дневен ред на седницата, поднесуваат амандмани на предлози на закони и други акти, се изјаснуваат за другите поднесени амандмани и даваат одговори на пратеничките прашања.

За своите претставници и повереници по предлозите на закони или други акти што ги поднесува, Извршниот совет го известува Собранието при поднесувањето на предлогот“.

Член 75

Став 1 на член 92 се менува и гласи:

„Претставник на Извршниот совет може до извршувањето на претресот, да му предложи на соборот да се одложи претресот по предлог на закон или друг акт што го поднел Советот. Претставникот може да предложи да се одложи претресот по прашање што е на дневен ред на седница на собор, комисија, одбор или друго тело на Собранието и неговите собори за да може Советот да заземе став по тоа прашање“.

Член 76

По член 194 се додава член 194а кој гласи:

„Член 194а

Извршниот совет преку свој претставник учествува во работата на одборите, комисиите и другите тела на Собранието и неговите собори кога на дневен ред се разгледуваат прашања во врска со извршувањето на политиката што ја утврдило Собранието, во врска со извршувањето на законите и другите акти или кога се претресуваат предлози за донесување на закони или други акти и нацрти или предлози на тие акти и им дава мислење по тие прашања“.

Член 77

Во став 4 на член 199 зборот „декларации“ се брише.

Член 78

По член 199 се додава оддел „4а. Одговорност на Извршниот совет“, со членовите 199а, 199б, 199в, 199г, 199д, 199ѓ, 199е, 199ж, 199з и 199ѕ кои гласат:

„Член 199а

Извршниот совет за својата работа му одговара на Собранието.

Правата на Собранието во поглед одговорноста на Извршниот совет ги остварува Републичкиот собор.

Секој од соборите на работните заедници може да бара од Републичкиот собор да поведе постапка за разрешување на сите или на одделни членови на Извршниот совет.

Член 199б

Ако смета дека не е во состојба да го обезбеди спроведувањето на политиката чии основи ги утврдило Собранието или извршувањето на законите или другите акти што тоа ги донело, како и во другите случаи кога не се согласува со основите на политиката што ја утврдило Собранието, Извршниот совет може да поднесе колективна оставка.

Член 199в

Колективната оставка на Извршниот совет претседателот на Советот му ја поднесува на претседателот на Собранието, кој му ја упатува на претседателот на Републичкиот собор.

Член 199г

Извршниот совет има право и должност својата колективна оставка да ја образложи.

По повод оставката на Извршниот совет Републичкиот собор може да отвори претрес.

Член 199д

Оставка на должноста може да поднесе и претседателот на Извршниот совет и секој член на Советот ако не се согласува со ставовите што ги зазеле надлежните собори или Советот.

Кога оставка поднесува претседателот на Извршниот совет, Републичкиот собор ќе ги разреши и сите членови на Советот.

Оставката претседателот на Извршниот совет односно членот на Советот му ја поднесува на претседателот на Собранието, кој му ја упатува на претседателот на Републичкиот собор.

Претседателот на Извршниот совет и членот на Советот имаат право и должност оставката да ја образложат.

По повод оставката на претседателот на Извршниот совет односно на членот на Советот, Републичкиот собор може да отвори претрес.

Член 199ѓ

Ако смета дека не е во состојба да обезбеди извршување на закон или друг акт чие донесување се предлага или ако смета дека не може да сноси одговорност ако не се донесе законот односно другиот акт што тој го предлага, Извршниот совет може да постави прашање за доверба.

Член 199е

Прашањето за доверба во името на Извршниот совет го поставува претседателот на Советот или членот на Советот што е определен за негов прет-

ставник, на седницата на надлежните собори, пред тие да одлучат за предлогот на закон или друг акт.

По прашањето за доверба надлежните собори гласаат тогаш кога гласаат и за актот поради кој е поставено прашањето за доверба. Ако при гласањето за тој акт соборите одлучат спротивно на мислењето или предлогот на Извршниот совет, се смета дека истовремено му изгласале недоверба на Советот.

Извршниот совет на кого надлежните собори му изгласале недоверба поднесува оставка.

Член 199ж

Прашање за доверба на Извршниот совет во целина или на одделен член на Советот на седница на собор можат да постават десет пратеници — членови на тој собор.

Еден од пратениците што го поставуваат прашањето за доверба, на седницата на соборот задолжително ќе ги изнесе причините поради кои го поставуваат тоа прашање.

Прашањето за доверба пратениците го поставуваат особено кога надлежниот собор ја претресува работата на Извршниот совет или други прашања за кои Извршниот совет го известува Собранието, како и во други случаи кога претседателот на Извршниот совет или член на Советот, по сопствена иницијатива или по барање од надлежниот собор, го изнесува ставот на Советот односно својот став по определено прашање.

Член 199з

Кога по повод на поставеното прашање за доверба од пратениците Соборот на работните заедници му изгласа недоверба на Извршниот совет или на одделен член на Советот, ќе му предложи на Републичкиот собор да поведе постапка за разрешување на Извршниот совет односно на одделен негов член.

Соборот на работните заедници може да определи свој претставник што на седницата на Републичкиот собор ќе го образложи предлогот за поведување постапка за разрешување на Извршниот совет односно одделен негов член.

Член 199с

Републичкиот собор на својата седница го разгледува прашањето за доверба на Извршниот совет или на одделен член на Советот, ако тоа прашање го поставиле десет пратеници — членови на Соборот или ако некој од соборите на работните заедници му предложил да поведе постапка за разрешување на Извршниот совет односно на одделен негов член.

Кога по повод на поставеното прашање за доверба или по повод на предлогот на некој од соборите на работните заедници Републичкиот собор му изгласа недоверба на Извршниот совет или на одделен негов член, ќе го разреши од должност претседателот и сите членови односно одделниот член на Советот“.

Член 79

Член 200 се менува и гласи:

„Секој собор на Собранието може, во рамките на својот делокруг, да бара од републичките органи на управата:

— да проучат определено прашање од својот делокруг и за тоа да му поднесат извештај;

— да ја изнесат состојбата во областа на својот делокруг;

— да извршат други стручни работи од својот делокруг за потребите на соборот и неговите тела“.

Член 80

Во член 203 алинеја 3 на крајот се брише точката, се става запирка и се додаваат зборовите „како и да им дадат мислење по нацрт на акт“.

Член 81

По член 203 се додава член 203а кој гласи:

„Член 203а

По барање на одборите, комисиите и другите тела на Собранието и неговите собори функционерите што раководат со републичките органи на управата се должни да обезбедат соработка на органот со анкетните или слични комисии, студиски групи или други групи на стручњаци што тие ги образувале заради проучување определени прашања или подготвување на елаборати за тие прашања.“

Член 82

Во став 2 на член 204 по зборовите „седниците на“ се додава „соборите“.

Член 83

Во став 3 на член 207 зборот „декларации“ се брише.

По член 207 се додаваат членовите 207а и 207б кои гласат:

„Член 207а

Ако функционерот што раководи со републички орган на управата смета дека не може да сноси одговорност за работата на тој орган и за извршувањето на задачите и работите од неговата надлежност, може да поднесе оставка на таа должност.

Функционерот оставката му ја поднесува на претседателот на Собранието, кој му ја упатува на претседателот на Републичкиот собор. За оставката се известува и Извршниот совет.

Функционерот што раководи со републички орган на управата има право и должност својата оставка да ја образложи. По повод на оваа оставка Републичкиот собор може да отвори претрес.

Член 207б

Десет пратеници членови на еден собор можат на седница на соборот да постават прашање за доверба на функционер што го именува Собранието.

Ако по повод на поставеното прашање за доверба соборот на работните заедници му изгласа недоверба на функционерот, ќе му предложи на Републичкиот собор да поведе постапка за неговото разрешување.

Кога по повод на поставено прашање за доверба или по повод на предлог на некој од соборите на работните заедници Републичкиот собор му изгласа недоверба на функционер што го именува Собранието, Соборот ќе го разреши од должност“.

Член 84

Насловот на дел „Х. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ПРЕД УСТАВЕН СУД“ се менува и гласи:

„X. ОДНОСИ НА СОБРАНИЕТО И УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД, РЕПУБЛИЧКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО И РЕПУБЛИЧКОТО ПРАВООБРАНИТЕЛСТВО“ и пред член 208 се додава оддел „1. Односи на Собранието и Уставниот суд на Македонија“ со членовите: 207в, 207г, 207д и 207ѓ кои гласат:

„1. Односи на Собранието и Уставниот суд

Член 207в

Соборите на Собранието во рамките на својот делокруг ги разгледуваат мислењата и предлозите на Уставниот суд на Македонија за донесување и изменување на закони, за давање автентични толкувања и за преземање на мерки за обезбедување уставноста и законитоста и за заштита правото на самоуправување и другите права и слободи на граѓаните.

Своите мислења и предлози Уставниот суд му ги доставува на претседателот на Собранието, кој им ги упатува на претседателите на надлежните собори.

Мислењата и предлозите на Уставниот суд при нивното разгледување во соборите се разгледуваат во надлежните одбори на соборите и во Законодавно-правната комисија, кои на соборите им поднесуваат извештај со свои мислења и предлози.

Член 207г

На седницата на соборот на која се разгледуваат мислењата и предлозите на Уставниот суд на Македонија се повикува и претседателот на Уставниот суд.

Претседателот на Уставниот суд може да учествува во работата на соборите кога се разгледуваат мислењата и предлозите на Судот.

Претседателот на Собранието го известува Уставниот суд за заклучоците што ги донеле соборите по повод мислењата и предлозите на Уставниот суд.

Член 207д

Предлогот за поведување постапка за оценување уставноста на закон што Уставниот суд на Југославија или Уставниот суд на Македонија го доставува на Собранието како на учесник во постапката пред Судот, му се упатува на разгледување на телото на Собранието што ќе го определи претседателот на Собранието.

Во согласност со мислењето и заклучоците на тоа тело претседателот на Собранието му ги дава на Уставниот суд известувањата што тој ги бара од Собранието заради разјаснување состојбата на одделни работи.

Собранието, како учесник во постапката, пред Уставниот суд го застапува секретарот на Собранието или пратеник што ќе го определи претседателот на Собранието.

Член 207ѓ

Одлуките на Уставниот суд што се однесуваат на републички закон Уставниот суд му ги доставува на претседателот на Собранието, кој ги упатува на претседателите на надлежните собори.

Соборите на Собранието, во рамките на својот делокруг, на својата прва наредна седница ги раз-

гледуваат мерките што треба да се преземат во врска со одлуките на Уставниот суд што се однесуваат на републички закон.

По повод одлуките на Уставниот суд, кои се однесуваат на републички закон, надлежните одбори на соборите и Законодавно-правната комисија на соборите им поднесуваат извештаи со предлози на мерки што треба да се преземат во врска со тие одлуки.

При разгледувањето на мерките во врска со одлуките на Уставниот суд, кои се однесуваат на републички закон, соборите на Собранието можат да заклучат републичкиот закон да се измени и да определат тело или орган што ќе подготви предлог за изменување на законот.

Член 85

По член 211 се додава оддел „2. Односи на Собранието и Врховниот суд на Македонија односно Вишиот стопански суд“ со членовите: 211а, 211б, 211в и 211г кои гласат:

„2. Односи на Собранието и Врховниот суд на Македонија односно Вишиот стопански суд

Член 211а

Врховниот суд на Македонија и Вишиот стопански суд по барање на Собранието или по сопствена иницијатива му доставуваат на Собранието извештаи за примената на законите и за проблемите од работата на судовите.

Барање за поднесување на извештај од Врховниот суд на Македонија и Вишиот стопански суд може да постави секој собор, во рамките на својот делокруг, како и Претседателството на Собранието.

Член 211б

Извештајот на Врховниот суд на Македонија односно Вишиот стопански суд претседателот на судот му го доставува на претседателот на Собранието, кој му го упатува на претседателот на Републичкиот собор и на претседателот на Организационо-политичкиот собор. Ако извештајот содржи прашања од посебен интерес и за некој друг собор претседателот на Собранието ќе му го упати и на претседателот на тој собор.

Член 211в

Извештаите на Врховниот суд на Македонија односно на Вишиот стопански суд, ги претресуваат надлежните собори. Овие извештаи претходно ги разгледуваат надлежните одбори на соборите.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија односно Вишиот стопански суд може да учествува во работата на телото што го претресува односно разгледува извештајот на судот.

Член 211г

Врз основа на претресот на извештајот на Врховниот суд на Македонија односно на Вишиот стопански суд надлежните собори одлучуваат за мерките што треба да се преземат. Соборите можат, по повод на тие извештаи, да им даваат насоки за работа и на други органи.“

Член 86

По член 211г се додава оддел „3. Односи на Собранието и Републичкото јавно обвинителство

односно Републичкото јавно правобранителство“ со членовите: 211д, 211г и 211е кои гласат:

„3. Односи на Собранието и Републичкото јавно обвинителство односно Републичкото јавно правобранителство

Член 211д

Републичкиот јавен обвинител, по барање од Собранието или по сопствена иницијатива, му доставува на Собранието извештаи за проблемите во применувањето на законите што се појавуваат во вршењето на функцијата на јавното обвинителство и за другите проблеми што се појавуваат во работата на јавното обвинителство, како и за состојбата на криминалитет и за другите проблеми и појави од општо значење што јавното обвинителство ги забележало во својата работа.

Член 211ф

Републичкиот јавен правобранител по барање од Собранието или по сопствена иницијатива му доставува на Собранието извештај за забележените појави што се од значење за правната заштита на општествениот имот, како и за други проблеми што се појавуваат во работата на јавното правобранителство.

Член 211е

Во поглед на поднесувањето, разгледувањето и претресувањето на извештаите од републичкиот јавен обвинител и републичкиот јавен правобранител, сходно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на извештаите на Врховниот суд на Македонија и Вишиот стопански суд“.

Член 87

По член 216 се додава нов дел „**Ха. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО**“ со членовите 215а, 215б, 215в, 215г и 215д кои гласат:

„Член 215а

Собранието ја известува јавноста за работата на своите тела и за одлуките и ставовите по прашањата што ги претресувало.

За запознавање на јавноста со работата на Собранието на вообичаен начин се објавуваат нацртите и предлозите на позначајните закони и другите акти што се претресуваат во Собранието и се од интерес за јавноста.

Нацртите на закони со кои се уредуваат прашања од особено значење на општествената заедница можат да се печатат во посебни изданија за да им се овозможи на граѓаните благовремено да се запознаат со тие нацрти и на соодветните тела на Собранието да им достават свои мислења и предлози. За печатење на нацртите на законите одлучува Претседателството на Собранието.

Граѓаните и заинтересираните општествено-политички, работни и други самоуправни организации и нивните здруженија и заедници можат на Собранието да му доставуваат свои мислења и предлози на нацртите и предлозите на закони и другите акти што се претресуваат во Собранието.

Член 215б

На граѓаните им е достапен информативниот и документациониот материјал во врска со прашањата што се разгледуваат во Собранието, под условите и на начинот предвиден со правилата за внатрешниот ред во Собранието.

Член 215в

На граѓаните им се обезбедува, во согласност со правилата за внатрешниот ред во Собранието, слободен пристап на заедничките и одделните седници на соборите на Собранието, во просторот определен за таа цел.

На заедничка односно одделна седница на соборите може да се одлучи по одделно прашање да се расправа без присуство на јавноста.

Комисиите, одборите и другите тела на Собранието и неговите собори можат да одлучат да им дозволат на граѓаните пристап на своите седници.

Член 215г

Претставниците на печатот и другите видови информации имаат право да присуствуваат на заедничките односно одделните седници на соборите на Собранието и да ја известуваат јавноста за работата на седниците.

На заедничка односно одделна седница на соборите може да се одлучи претставници на печатот и другите видови информации да можат да присуствуваат на седницата на која се расправа за прашање без присуство на јавноста. За таквото прашање претставниците на печатот и другите видови информации можат за јавноста да ги даваат само оние известувања за кои ќе се одлучи на седницата. На седницата може да се одлучи известувања за такво прашање да можат да се дадат и по истекот на определен рок.

Претставниците на печатот и другите видови информации имаат право да присуствуваат и на седниците на комисиите, одборите и другите тела на Собранието и неговите собори и да ја известуваат јавноста за работата на овие седници.

На седница на комисија, одбор или друго тело на Собранието и неговите собори може да се одлучи по одделно прашање да се расправа без присуство на претставниците на печатот и другите видови информации.

Член 215д

Правата и должностите на претставниците на печатот и другите видови информации во Собранието поблиску се уредуваат со посебни правила што ги донесува претседателот на Собранието“.

Член 88

Став 2 на член 217 се брише.

Член 89

Во став 2 на член 218 по алинеја 2 се додава нова алинеја која гласи:

„по усогласува работењето на службите на Собранието“.

Член 90

Во став 2 на член 219 алинеја 4 се брише.

Член 91

Член 220 се брише.

Член 92

Член 221 се менува и гласи:

„Секретарите на соборите ги именува и разрешува Соборот по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.

Секретарите на одборите и комисиите на Собранието и неговите собори ги именува и разрешува претседателот на Собранието“.

Член 93

Член 227 се брише.

Член 94

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и да изврши нова нумерација на деловите, одделите и членовите на деловникот.

Член 95

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите за постапката за донесување на закони (член 58) ќе се применуваат од 10 јули 1967 година.

189.

Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I. УВОДНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

„Во став 1 на член 1 од Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 25/65) во ред 3 зборот „понатаму“ во заградата се брише; во ред 5 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите „(Деловник на Собранието)“ и во истиот ред по зборот „деловник“ се става точка и зборовите „понатаму Деловникот на Собранието“ се бришат.

Член 2

По член 2 се додава нов член 2а кој гласи:

„Член 2а

Својот деловник Соборот го донесува по постапката за донесување одлука на Соборот.

Изменување и дополнување на Деловникот Соборот врши по иста постапка по која го донесува Деловникот“.

Член 3

По член 7 се додаваат два нови члена 7а и 7б кои гласат:

„Член 7а

Пратеникот што е спречен од оправдани причини да присуствува на седница на Соборот или на седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е член, е должен за тоа благовремено да го извести

претседателот на Соборот односно претседателот на одборот или друго тело, или дополнително да го оправда изостанокот.

Член 7б

Одборот или другото тело на Соборот го известува Соборот за членот на одборот или другото тело кој трипати еднопосредно отсутствувал од седницата на одборот односно другото тело, а не ги оправдал своите изостаноци. Одборот односно другото тело може да му предложи на Соборот да го разреши овој член и на негово место да избере друг член“.

Член 4

По член 8 се додаваат три нови членови: 8а, 8б, и 8в кои гласат:

„Член 8а

Пратеникот има право од државните органи и работните и други организации на подрачјето што ја сочинува изборната единица во која е избран да бара податоци што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција.

Член 8б

Пратеникот е должен да ги известува избирачите од изборната единица во која е избран за својата работа и за работата на Соборот.

Пратеникот е должен, по барање од општинското собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран да ги изнесува пред Соборот предлозите и мислењата на општинското собрание по прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, пратеникот може да го изнесува и своето мислење и според своето мислење да се определи по тие прашања.

Член 8в

Пратеникот е должен во изборната единица во која е избран да прибира мислења по прашањата за кои се расправа во Соборот и за дејството од применувањето на законите и другите акти на Собранието, да го известува Соборот за своите забележувања во изборната единица по прашањата од делокругот на Соборот и во врска со тоа да поднесува предлози за донесување на одлуки и преземање на соодветни мерки“.

Член 5

Во член 12, став 2, ред 1 по зборот „комисија“ се ставаат зборовите „и сите изборни акти“ и во ред 2 зборот „става“ се заменува со „ставаат“ и зборот „располагање“ се заменува со зборот „увид“.

Член 6

Во член 13, став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборот „доставува“.

Член 7

Во член 17 во текстот на свечената изјава во ред 2 зборот „придржувам“ се заменува со „придржувам“; во ред 5 зборот „народот“ со зборот „народите“ и се брише зборот „на“ пред зборот „граѓаните“.

Член 8

Во став 1 на член 20, во ред 2 наместо зборот „мандатот“ се ставаат зборовите „мандатите на пратениците“.

Сегашниот став 2 се менува и гласи:

„За првата седница на пратениците им се доставува извештајот на Републичката изборна коми-

сија. На оваа седница се избира верификациона комисија која, врз основа на извештајот на Републиката изборна комисија и изборните акти ја испитува правилноста на спроведените избори и за тоа му поднесува на Соборот свој извештај“.

Сегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 9

По член 20 се додава нов член 20а кој гласи:

„Член 2а

По извршената верификација на мандатите на пратениците и по давањето на свечената изјава, се врши избор на претседател на Соборот ако на претседателот му престанал мандатот.

Избраниот претседател на Соборот го известува претседателот на Собранието за извршената верификација на мандатите и за конституирањето на Соборот“.

Член 10

Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи:

„За седницата на Мандатно-имунитетната комисија се известува и пратеникот на кого се однесува барањето“.

Сегашниот став 2 станува став 3.

Член 11

Во член 25 ставот 2 се брише, а во ставот 3 првата реченица се менува и гласи: „Кога од претседателот на Собранието ќе прими оставка на пратенички мандат претседателот на Соборот ја упатува до Мандатно-имунитетната комисија за разгледување“.

Член 12

По член 28 се додава нов член 28а кој гласи:

„Член 28а

Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на Соборот извештај за секој друг случај што претставува основ за престанок на мандатот на член на Соборот.

Врз основа на извештајот на Мандатно-имунитетната комисија Соборот го утврдува престанокот на мандатот на член на Соборот“.

Член 13

Во член 29 став 1 првата реченица се менува и гласи:

„Соборот за својата работа самостојно донесува програма.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„При изработувањето на програмата Соборот води сметка особено за работите и задачите што произлегуваат од општествените планови и основите на политиката што ги утврдило Собранието“.

Сегашниот став 2 кој станува став 3 се менува и гласи:

„При изработувањето на програмата Соборот соработува со одборите и телата на Соборот и на Собранието, со другите собори на Собранието, Извршниот совет и републичките органи на управата, Стопанската комора на Македонија, општествено-политичките заедници, општествено-политичките, работните и други организации, како и ги зема предвид предлозите на членовите на Соборот“.

Член 14

Во член 30 ред 1 по зборот „донесуваат“ се става сврзникот „и“.

Член 15

Во член 32 алинеа 5 ред 2 наместо зборот „надлежноста“ се става зборот „делокругот“, во ред 2 по зборот „Соборот“ се става записка и се додаваат зборовите „како и другите одредби на овој деловник“, и во ред 3 наместо зборовите „од нивна надлежност“ се ставаат зборовите „во врска со нивниот делокруг“.

Член 16

Во член 34 став 1 ред 3 по зборот „акти“ се става записка и се додаваат зборовите „за следење состојбата на кадрите и потребата од кадри во областа на својот делокруг“.

Член 17

По член 34 се додава нов член 34а кој гласи:

„Член 34а

Постојаните одбори ги следат прописите и другите акти што ги донесува Извршниот совет и ако сметаат дека тие не се во согласност со Уставот и законите на Соборот му поднесуваат предлог за нивното укинување или поништување“.

Член 18

Во член 35 став 1 по точката 1 се додава нова точка 2 која гласи:

„2. Одбор за јавна и државна безбедност“.

Точките 2—11 стануваат точки 3—12.

Член 19

Во член 36 став 1 ред 10, по зборот „самоуправувањето“ се додаваат зборовите „како и статистиката и евиденцијата“ и се бришат зборовите „сите прашања од областа на внатрешните работи и на родната одбрана“.

Член 20

По член 36 се додава нов член 36а кој гласи:

„Член 36а

Одборот за јавна и државна безбедност во својот делокруг ги проучува предлозите на закони и другите акти и ги следи, претресува и проучува прашањата од областа на внатрешната политика, јавната и државната безбедност, како и народната одбрана.

Одборот за јавна и државна безбедност се состои од претседател и определен број на членови“.

Член 21

Во член 37 став 1 ред 9 по зборот „осигурувањето“ се ставаат зборовите „на имоти и лица“.

Член 22

Во член 44 став 1 ред 5 по зборот „заштита“ се додаваат зборовите „здравствено осигурување“.

Член 23

По член 50 се додава нов член 50а кој гласи:

„Член 50а

За свиканата седница претседателот на одборот или другото тело го известува претседателот на Соборот, Извршниот совет и претставникот на предла-

гачот за одделните прашања и предлози во рокот од претходниот член“.

Член 24

Ставот 2 на член 51 се брише.

Член 25

Во член 52 став 3 се менува и гласи: „Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на одборот или другото тело претседателот го заменува заменик на претседателот што го избира одборот односно другото тело од редот на своите членови“.

Член 26

Во член 55 став 2 на крајот се додава следната реченица која гласи: „За повторна повреда на редот претседателот изречува опомена која се внесува во записникот“.

Се додава нов став 3 кој гласи:

„На членот на одборот односно телото кој го навредува достоинството на Собранието односно Соборот, по повторната опомена го повредува редот, одборот односно телото може по предлог од претседателот, да му изрече мерка отстранување од таа седница“.

Член 27

Во член 59 став 3 ред претпоследен по зборот „се“ се бришат зборовите „гласа и“ и во став 4 почнувајќи од ред 4 зборовите по зборот „Соборот“ се заменуваат со „претседаваат наизменично претседателите“.

Член 28

Во член 63 став 1 ред 2 по зборот „Соборот“ наместо сврзникот „и“ се става запирика, по зборот „совет“ се ставаат зборовите „и предлагачот“ и во ред 3 наместо „осум“ се става „15“.

Во став 2 место „осум“ се става „15“.

Член 29

По член 71 се додава нов член 71а кој гласи:

„Член 71а

Републичките секретари и функционерите што раководат со други републички органи на управата имаат право да присуствуваат на седниците на Соборот и учествуваат во расправањето кога се претресуваат прашања од областа на нивниот делокруг и кога не се определени за претставници или повереници на Извршниот совет.

Член 30

Во член 73 ред 3 зборот „дисциплински“ се заменува со зборот „следните“.

Член 31

Во член 74 ред 1 зборот „Изражувањето“ се заменува со „Изречувањето“, се брише зборот „дисциплинските“ и зборот „мерки“ се заменува со зборот „мерките“.

Член 32

Во член 75 став 1 се менува и гласи:

„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на седницата со своето поведение, со земање збор кога претседателот не му дал збор, со упаѓање во збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник“.

Став 3 се менува и гласи:

„Мерките опомена и одземање на збор ги изречува претседателот на Соборот“.

Член 33

Во член 76 став 1 ред 5 по зборот „Соборот“ се става запирика и се брише зборот „односно“, во ред 6 по зборот „Собранието“ сврзникот „и“ се заменува со запирика и по зборот „или“ се додаваат зборовите „други лица како и“.

Став 4 се менува и гласи:

„За отстранувањето од седница се одлучува без претрес“ и во став последен се брише зборот „дисциплинска“.

Член 34

Во член 77 став 1 зборот „слушател“ се заменува со „граѓанин“ и во став 2 зборот „слушатели“ со зборот „граѓани“.

Член 35

Во член 83 зборовите „говорниците“, „говорници“ и „говорник“ се заменуваат со зборовите „пратениците“, „пратеници“ и „пратеник“.

Член 36

Членовите 93—95 стануваат членови 84а, 84б, 84в и во ставот 1 на член 95 се брише втората реченица.

Член 37

Во член 85 зборот „зборува“ се заменува со зборот „говори“.

Член 38

Член 86 се брише.

Член 39

Во членовите 87 и 88 зборот „говорникот“ се заменуваат со зборот „пратеникот“ и во ред 2 на член 88 зборовите „својот горор“ се заменуваат со зборот „говорењето“.

Член 40

Во член 90 во сите три става зборот „говорникот“ се заменува со зборот „пратеникот“.

Член 41

Во член 96 став 2 се додава следната реченица која гласи „Образложението не може да трае подолго од пет минути“.

Член 42

Насловот од одделот „8. Постапување на пратенички прашања и известувања“ се менува и гласи: „8. Постапување на пратенички прашања“.

Член 43

Во член 104 став 1 се додава нова реченица која гласи: „Поставувањето на прашање може да трае најмногу две минути“.

Член 44

Во член 105 се додава нов став 2 кој гласи „Одговорот на прашањето може да трае најмногу пет минути“.

Сегашниот став 2 станува став 3.

Член 45

Во член 106 став 3 ред 2 по зборот „прашањето“ се става точка и се бришат натамошните зборови.

Член 46

По член 106 се додава нов член 106а кој гласи:

„Член 106а

На прашање поставено на Извршниот совет одговор дава одредениот претставник на Советот, а на прашање поставено на функционер што раководи со републички орган на управата одговор може да даде, покрај тој функционер, и функционерот кој, според важечките прописи, го заменува, а по исклучок — и потсекретарот на органот со кој раководи функционерот на кого прашањето му е поставено.

Претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Ако поставеното прашање претставува државна или службена тајна претставникот на Извршниот совет односно функционерот што раководи со републички орган на управата може да предложи одговорот да се даде на седница на Соборот без присуство на јавноста.“

Член 47

Член 107 се менува и гласи:

„Член 107

По примениот одговор пратеникот што го поставил прашањето може да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и евентуално на дополнителното прашање, пратеникот може да предложи предметот на кој се однесува неговото прашање да се стави на дневен ред на истата или на една од наредните седници на Соборот. За предлогот Соборот одлучува без претрес по соопштување мислењето од претставникот на Извршниот совет односно на функционерот на кого му е поставено прашањето.

Претставникот на Извршниот совет односно функционерот на кого му е поставено прашањето и надлежниот одбор на Соборот можат да бараат претресот на тоа прашање да се одложи додека не се соберат потребните податоци. Ако се усвои барањето Соборот го определува рокот до кога се одлага претресувањето на тоа прашање.“

Член 48

По член 108 се додава нов член 108а кој гласи:

„Член 108а

Секој член на Соборот има право на претседателот на Соборот и на претседателите на одборите или другите тела на Соборот да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа односно на работата на телото на кое тие му претседаваат.

Одредбите за роковите се применуваат и за прашањата од претходниот став.“

Член 49

Над членот 109 се става нов оддел кој гласи:

„9. Барање на известувања“.

Член 50

Во член 109 став 1 се менува и гласи:

„Член на Соборот има право да бара известување од републичките секретари и другите функ-

ционери што раководат со самостојните републички органи на управата за прашања што се на дневен ред на седница или се подготвуваат за седница на Соборот или друго тело како и известување за други прашања што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција“.

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи: „Известувањето се бара писмено или усно непосредно од функционерот во чиј делокруг спаѓа прашањето за кое се бара известувањето“.

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 51

Во член 112 ставот 3 се брише.

Член 52

Во член 115 став 2 по зборот „целина“ се додаваат зборовите „доколку со овој деловник не е поинаку определено“.

Член 53

Во член 123 став 1 зборовите „Главниот одбор“ се заменуваат со зборовите „Републичката конференција“.

Во став 2 се додава нова реченица која гласи: „Предлогот им се става на располагање на членовите на Соборот пред почетокот на седницата“.

Член 54

Во член 124 ставовите 2, 3 и 4 стануваат став 2 кој гласи:

„Поднесувањето на предлог на кандидатура за избор на потпретседател на Соборот се врши сходно на одредбите од овој деловник за поднесување предлог на кандидатура за избор на претседател на Соборот“.

Член 55

Се брише одделот „3. Избор на пратеници во Соборот на народите на Сојузната скупштина“ со членовите 130 и 131.

Член 56

По член 133 се додава нов член 133а кој гласи:

„Член 133а

Ако за избор на претседател и членови на одбор или друго тело на Соборот се поднесени две или повеќе кандидатски листи односно кандидатури иако изборот се врши со јавно гласање гласањето ќе се изврши поименично.

Ако изборот се врши со тајно гласање, гласањето се врши со едно гласачко ливче. Во гласачкото ливче се внесуваат сите предложени кандидатски листи за избор на одбор или друго тело во целина односно имињата и презимињата на сите кандидати за одделни членови на одбор или друго тело, според редот по кој се предложени. Пред името на кандидатот за претседател на секоја кандидатска листа за избор на одбор или друго тело во целост односно пред името на секој од кандидатите за избор на одделни членови на одбор или друго тело се става реден број“.

Член 57

Во член 134 се брише втората реченица.

Член 58

Во член 135 се брише втората реченица.

Член 59

Во член 136 став 2 се менува и гласи:

„Известителот на Комисијата за прашања на изборите и именувањата има право на седницата на Соборот да го образложи предлогот“.

Член 60

Членот 138 се брише.

Член 61

Членот 139 се брише.

Член 62

Во член 140 ред 4 зборовите „претседателот на Извршниот совет“ се заменуваат со зборовите „Комисијата за прашања на изборите и именувањата“.

Член 63

Член 141 се брише.

Член 64

Во насловот на дел „VIII“, на крајот се додаваат зборовите „и други акти“. Во овој дел се внесува нов оддел „1. Претрес на предлог за донесување на закон“, со членовите 144а—144к и нов оддел „2. Претрес на нацрт на закон“ со членовите 144л—144т кои гласат:

„Член 144а

Постапката за донесување на закон отпочнува со поднесување предлог за донесување на закон.

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој член на Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието, одбор на Соборот, како и функционер што раководи со републички орган на управата.

Секој собор на работните заедници може на Соборот да му предложи донесување на закон од делокругот на Соборот.

Член 144б

Предлогот за донесување на закон ги содржи причините поради кои е потребно да се донесе тој закон, основните начела врз кои треба да се заснова и прашањата што треба со него да се уредат.

Кога од претседателот на Собранието ќе го добие предлогот за донесување на закон, претседателот на Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор.

Член 144в

Предлогот за донесување на закон на членовите на Соборот мора да им биде доставен најдоцна 15 дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува тој предлог.

Член 144г

Барање за донесување на закон може да поднесе работна и друга самоуправни организација, општествено-политичка организација, здружение на граѓани, група граѓани, општинско собрание и Градското собрание на Скопје.

Кога од претседателот на Собранието ќе го добие барањето за донесување на закон, претседателот на Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор.

Ако одборот смета дека барањето е основано ќе му поднесе на Соборот предлог за донесување на закон.

Ако одборот смета дека барањето не е основано, за поднесеното барање ќе го известат Соборот. За одлуката на Соборот се известува подносителот на барањето.

Член 144д

Пред претресувањето на предлогот за донесување на закон на седница на Соборот, предлогот го разгледува надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија.

Одборот го разгледува предлогот од гледна точка на потребата за донесување на закон, а ја разгледува и основаноста на начелата врз кои треба да се заснова законот, како и содржината на законот и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислење и предлог.

Извештајот на одборот и на Законодавно-правната комисија им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот.

Член 144е

Претрес по предлогот за донесување на закон за седница на Соборот опфаќа само начелен претрес.

Подносителот на предлогот може да учествува во претресот на седницата на Соборот.

Член 144е

Врз основа на претресот Соборот зазема став за тоа дали е потребно да се донесе предложениот закон.

Ако Соборот оцени дека е потребно да се донесе предложениот закон, ќе донесе заклучок за усвојување на предлогот а ако оцени дека не е потребно да се донесе тој закон, ќе го одбие предлогот со заклучок.

За заклучокот Соборот го известува соборот на работните заедници, во чиј делокруг спаѓа донесувањето на предложениот закон.

Ако и соборот на работните заедници донесе советен заклучок по предлогот за донесување на закон за донесениот заклучок се известува подносителот на предлогот.

Член 144ж

Ако со законот, за кој е одлучено да се донесе се уредуваат прашања од значење за општествено-то и политичкото уредување, или се утврдува насока на развитокот на стопанството и другите општествени дејности или се уредуваат други позначајни прашања од надлежноста на Собранието, Соборот може, со заклучок за усвојување на предлогот за донесување на закон, да определи нацртот на закон да им се достави на мислење на општинските собранија и на други органи или организации што треба да бидат консултирани при изработката на нацртот на закон, да оцени дека се потребни советувања, како и да определи други облици на соработка што можат да придонесат за подобра изработка на нацртот на закон.

Член 144з

По предлогот за донесување на закон Соборот одлучува за потребата да се донесе таков закон, е може да ги утврди и начелата врз кои тој треба да се заснова, како и прашањата што треба со него да се уредат.

Член 144s

Ако Соборот го усвои предлогот за донесување закон тој ќе одлучи дали да му се достави нацрт на закон или наместо нацрт на закон да му се достави предлог на закон.

Член 144и

Врз основа на заклучокот на Соборот за усвојување на предлогот за донесување на закон, по правило, подносителот на предлогот за донесување на закон пристапува кон изработка на нацрт на законот.

Во согласност со подносителот на предлогот за донесување на закон, Соборот може да определи нацртот на закон да го изработи или изработката на нацртот на закон да ја обезбеди:

— одбор на Соборот или комисија на Собранието;

— заедничка комисија на Соборот со еден или повеќе собори на работните заедници што за таа цел тие ќе ја образуваат;

-- група на пратеници;

-- републички орган на управата;

-- установа или група на научни, стручни или јавни работници или некој од нив.

Со заклучокот Соборот може да определи и рок за изработка на нацртот на закон.

Член 144ј

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави предлог на закон, предлогот на закон го поднесува подносителот на предлогот за донесување на закон. Ако подносителот на предлогот за донесување на закон е функционер што раководи со републички орган на управата, предлогот на закон го поднесува Извршниот совет.

Ако по предлогот за донесување на закон Соборот одлучи да му се достави предлог на закон, тој може да заклучи нацртот на тој закон да му се достави на разгледување на надлежниот одбор.

Член 144к

Ако Соборот не го усвои предлогот за донесување на закон, за неговиот заклучок се известува подносителот на предлогот.

2. Претрес на нацрт на закон.

Член 144л

Нацртот на закон изработен врз основа на заклучокот на Соборот, му се доставува на надлежниот одбор и на Законодавно-правната комисија.

Член 144љ

Со нацртот на закон се поднесува и потребната документација.

Документацијата содржи, покрај другото, податоци за износот на финансиските средства што ќе бидат потребни за спроведување на законот и за изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени.

Член 144м

Нацртот на закон им се доставува на сите членови на Соборот најдоцна 15 дена пред денот определен за седницата на која ќе се претресува нацртот.

Член 144н

Нацртот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува на Советот, кој може на Одборот да му даде свое мислење по нацртот.

Член 144њ

Пред претресот на нацртот на закон за седница на Соборот нацртот го разгледува одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со тој закон.

Извештајот на одборот од претходниот став и се доставува на Законодавно-правната комисија најдоцна пет дена пред денот на седницата на Комисијата.

Член 144о

Одборот и Законодавно-правната комисија му поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења и предлози.

Член 144п

Кога ќе го прими извештајот на одборот и на Законодавно-правната комисија, претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Од денот кога извештаите на одборот и Законодавно-правната комисија им се упатени на членовите на Соборот до денот на одржувањето на седницата на Соборот, на која ќе се претресува нацртот на законот мора да поминат најмалку осум дена.

Член 144р

За нацртот на закон Соборот прво води претрес во начело.

Претресот во начело се врши на тој начин што членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за тоа дали во нацртот се спроведени начелата врз кои треба да се засновува законот утврдени од Соборот и дали со нацртот е опфатена содржината што е утврдена со заклучокот со кој е усвоен предлогот за донесување на законот.

Член 144с

Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во начело ќе му го врати на подносителот и со заклучок ќе утврди во кој поглед нацртот треба да се измени или дополни.

Соборот може да определи рок во кој подносителот на нацртот ќе достави изменет односно дополнет текст.

Член 144т

Ако Соборот го усвои нацртот во начело се преминува на претрес во поединости.

Претресот во поединости се врши на тој начин што се расправа за текстот на нацртот.

По завршениот претрес Соборот со заклучок ги утврдува своите ставови и забелешки на нацртот на закон и нацртот му го упатува на подносителот за да изработи текст на предлог на закон.

Соборот може да го определи и рокот за изработување текстот на предлогот на закон.

Член 65

Одделот „1. Поднесување на предлози на закони станува оддел 3 и гласи „3. Поднесување предлог на закон“.

Член 66

Членовите 145—149 стануваат членови 145—149а кои гласат:

„Член 145

Предлог на закон може да поднесе: секој пратеник или група пратеници во Соборст, Извршниот совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот.

Како предлог на закон се зема во разгледување предлогот што му се поднесува на Собранието врз основа на заклучокот донесен при претресувањето на предлогот за донесување на закон или при претресување на нацртот на закон.

Член 146

Предлогот на закон се поднесува во форма во која се донесуваат законите.

Со предлогот на закон се поднесува и образложение, кое особено ги содржи причините поради кои се донесува законот, проблемите што се решаваат со законот, средствата што се потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени тие средства, како и други околности што се од значење за прашањата што се уредуваат со законот.

Член 147

Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот претходно не одлучувал за потребата да се донесе таков закон ниту претресувал нацрт на таков закон, со таков предлог на закон ќе се постапи како со предлог за донесување на закон.

Член 148

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му го достави предлогот на одборот во чиј делокруг спаѓа прашањето што се уредува со предложениот закон.

Член 149

Предлогот на закон, заедно со потребниот материјал им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување седница на надлежниот одбор на кој ќе се претресува предлогот.

Член 149a

Предлогот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува и на Советот. За таков предлог Извршниот совет може да даде свое мислење по предлогот“.

Член 67

Насловот на оддел „2. Работа во одбор“ се менува и гласи:

„4. Разгледување предлог на закон во одбор“.

Член 68

Во член 150 став 1 ред 2 и став 2 ред 1 се бришат зборовите „или друго прашање“ и во став 2 место зборовите „пет“ се става „осум“.

Член 69

Во член 151 се брише став 5.

Член 70

По член 151 се додава нов член 151a кој гласи

„Член 151a

Ако во одбор или друго тело по предлогот на закон или друг акт при гласањето гласовите се поделат така што ни едно мислење не добие мнозинство од гласовите на присутните членови, во извештајот што му се доставува на Соборот ќе се изнесат сите мислења“.

Член 71

По член 154 се додаваат два нови члена 154a и 154b кои гласат:

„Член 154a

Ако со предлогот на закон се опфатени одделни прашања што спаѓаат во делокругот на други одбори предлогот во поглед на тие прашања можат да го разгледуваат и тие одбори.

Ако предлогот содржи, одредба со која се ангажираат финансиски средства, предлогот ќе го разгледа и одборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата за образувањето на средствата и за располагањето со средствата и тоа во поглед на влијанието на оваа одредба врз расположивите средства и можните извори за финансирање на предложеното решение.

Одборите што, покрај надлежниот одбор, го разгледувале предлогот на закон, своите мислења и предлози му ги доставуваат на надлежниот одбор пред седницата на која надлежниот одбор ќе го разгледува предлогот.

Член 154b

Откако ќе го разгледа предлогот на закон, надлежниот одбор му поднесува на Соборот извештај со мислењата и предлозите изнесени во текот на разгледувањето на предлогот на закон.

Надлежниот одбор е должен да ги разгледа и мислењата и предлозите што му ги доставиле другите одбори што го разгледувале предлогот на закон и во извештајот што му го поднесува на Соборот да даде мислење и по мислењата и предлозите на тие други одбори.

Извештајот на надлежниот одбор им се доставува на претседателот на Соборот, на сите членови на Соборот и на Законодавно-правната комисија по одржаната седница на одборот.

Надлежниот одбор определува свој извештај.

Член 72

Член 155 се брише.

Член 73

Во член 156 се бришат ставовите 2 и 3. Сегашниот став 4 станува став 2.

Член 74

По член 156 се додава нов член 156a кој гласи:

„Член 156a

Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот одбор и од Законодавно-правната комисија претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Седницата се свикува така што од денот кога на членовите на Соборот им се упатени извештаите на надлежните одбори и на Законодавно-правната комисија до денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон мора да поминат најмалку 15 дена.

Член 75

Одделот „3. Претрес на седница на Соборот“ станува „5. Претрес по предлог на закон во Соборот“.

Член 76

По член 158 се додаваат два нови члена 158a и 158b кои гласат:

„Член 158а

Претставникот на Извршниот совет може да учествува во претресот на предлогот на закон во текот на целиот претрес по предлогот.

Член 158б

Претставникот на соборот на работните заедници што го претресувал предлогот на законот може на седницата на Соборот и усно да го образложи мислењето односно амандманот на Соборот на работните заедници.

Член 77

Во член 161 ред 4 по зборот „веднаш“ се става точка и се бришат натамошните зборови.

Член 78

Одделот „4. Амандмани“ станува оддел „6. Амандмани“.

Член 79

Во одделот „6. Амандмани“ пред член 162 се додава нов член 161а кој гласи:

„Член 161а

Предлог за изменување или дополнување на предлог на закон се поднесува во вид на амандман“.

Член 80

Членот 162 се менува и гласи:

„Амандман на предлог на закон може да се поднесе најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата на соборот на која ќе се претресува предлогот на закон“.

Член 81

Членовите 163—166 се заменуваат со нови членови 163—166г кои гласат:

„Член 163

Амандман на предлог на закон се поднесува во писмена форма.

Ако амандманот содржи одредба со која се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандманот е должен истовремено да укаже на можностите за обезбедување на тие средства.

Член 164

Амандманот на предлог на закон им се доставува на членовите на Соборот, на подносителот на предлогот на закон и на Извршниот совет.

Член 165

Ако прифаќањето на амандманот повлекува позначителна измена во текстот на предлогот на закон, претседателот на Соборот амандманот веднаш ќе му го достави на надлежниот одбор на соборот и на Законодавно-правната комисија за да го проучат и на Соборот да му достават извештај со мислења и предлози по амандманот.

Член 166

Ако амандманот на предлог на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави амандманот и на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето за образување на средства и за располагање со средствата за да го проучи влијанието на тие одредби врз расположивите сред-

ства и за обезбедување средства за финансирање на предложеното решение и за тоа да го извести Соборот.

Извештај по амандманот од претходниот став надлежниот одбор е должен да му достави и на надлежниот собор на работните заедници кој нема соодветен одбор за такви прашања.

Член 166а

По амандманите од претходните два члена на седница на Соборот не може да се одлучува додека не се изјаснат надлежните одбори а по амандманите од член 165 и додека не се изјасни Законодавно-правната комисија.

Член 166б

Член на Соборот, чиј предлог го подржуваат најмалку десет пратеници, може, по исклучок, да поднесе амандман на закон во текот на претресот на на тој предлог.

Подносителот на предлогот на закон може да поднесува амандман се до заклучувањето на претресот по предлогот на закон.

Извршниот совет до заклучувањето на претресот по предлогот на закон може да поднесува амандмани и на предлози на закони што не ги поднел тој.

Амандманот на подносителот на предлогот на закон и амандманот со кој тој се согласил се сметаат за соодветен дел на предлогот.

Член 166в

За амандманот се води посебен претрес на седницата на Соборот.

За амандманот може да се изјасни подносителот на предлогот на закон и известителот на надлежниот одбор или друго тело што го претресувале предлогот на закон. Извршниот совет има право да се изјасни за амандманот и кога не е подносител на предлогот на закон.

Член 166г

По амандман на предлог на закон, поднесен во текот на претресот по предлогот на закон, Соборот може да одлучи претресот да се одложи и да продолжи на една од неговите наредни седници или претресот да се прекине додека надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија не го проучат амандманот.

Соборот го одлага претресот ако подносителот на предлогот на законот, Извршниот совет или надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија побараат одлучувањето по амандманот да се одложи за да можат да го проучат амандманот, и по него да се изјаснат“.

Член 82

Член 168 се брише.

Член 83

По член 170 се додава нов оддел:

„7. Скратена постапка за донесување на закон“ и со членовите 170а—170в кои гласат:

„Член 170а

Ако со законот, чие донесување се предлага, не се уредуваат обемни или сложени прашања или ако донесувањето на законот е условено со определен рок, подносителот на предлогот на Закон може со предлогот за донесување на закон да го поднесе и предлогот на закон.

Соборот може да одлучи, по усвојувањето на предлогот за донесување на закон, на истата седница да го претресе и предлогот на таков закон.

Предлогот на закон што е поднесен заедно со предлогот за донесување на закон надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија ќе го претресат откако по предлогот за донесување на закон ќе заклучат дека е потребно таков закон да се донесе по скратена постапка.

Член 170б

Предлог за донесување на закон по скратена постапка може да поднесе пратеник кого го поддржуваат десет пратеници на Соборот, како и телата и органите што според Уставот и овој Деловник можат да поднесуваат предлози на закони.

Член 170в

Со заклучокот за потребата од донесување на закон Соборот може да одлучи да се скратат утврдените рокови за свикување на седница и за доставување нацрти на закони, предлози на закони и извештаи.

Предлог за скратување на роковите може да поднесе член на Соборот, Претседателството на Собранието и подносителот на предлогот за донесување на законот.

За заклучокот за скратување на роковите се известува надлежниот одбор или другото тело на Соборот и Законодавно-правната комисија што ќе го претресуваат нацртот односно предлогот на закон како и подносителот на предлогот за донесување на закон.

Во скратената постапка за донесување на закон амандмани можат да се поднесуваат до заклучувањето на претресот по предлогот на закон“.

Член 84

Одделот „5. Донесување на закони по итна постапка“ станува оддел: „8. итна постапка за донесување на закони“.

Член 85

Членовите 171—173 се заменуваат со членовите 171—173б кои гласат:

„Член 171

По итна постапка може да се донесе закон само по исклучок.

По итна постапка Соборот може да донесе закон со кој се уредуваат такви прашања, за чие уредување постои неодложна потреба и ако со примената на редовната постапка за донесување на закон би можеле да настанат штетни последици за општествената заедница.

Член 172

Донесување на закон по итна постапка може да предложи секој подносител на предлог на закон.

Во предлогот за донесување на закон по итна постапка се наведуваат причините поради кои се предлага законот да се донесе по итната постапка.

Член 173

За оправданоста на предлогот да се донесе закон по итна постапка одлучува Соборот.

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, пред одлучувањето на предлогот Соборот ќе побара и негово мислење.

Член 173а

Ако Соборот одлучи предлогот на закон да се донесе по итна постапка предлогот на закон се внесува во дневниот ред и веднаш се преминува на претрес на предлогот на закон.

Соборот може пред да премине на претрес по предлогот на закон или во текот на претресот, да одлучи да побара од надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија итно да му се достават мислења и предлози по предлогот на закон.

Ако одлучи да побара мислење и предлози од надлежниот одбор и од Законодавно-правната комисија, Соборот го прекинува претресот по предлогот на закон додека одборот и Комисијата не му поднесат свои извештаи.

Член 173б

На предлогот на закон што се донесува по итната постапка може да се поднесе амандман до заклучувањето на претресот.

Ако со амандманот се менуваат начелата врз кои се засновува предлогот на законот или ако неговото прифаќање би повлекувало битно изменување на текстот на предлогот на законот, како и ако со амандманот се ангажираат финансиски средства надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија се должни веднаш да го разгледаат амандманот и на Соборот да му поднесат извештај со мислење и предлози“.

Член 86

Одделот „6. Постапка за донесување на други акти“ станува оддел „9“.

Член 87

Во член 176 став 2 ред 2 зборот „или“ се заменува со „запирка“ и по зборот „препорака“ се ставаат зборовите „или заклучок“ во став 3 ред 2 по зборот „како“ се ставаат зборовите „и претресот на“, и во ред 6 по зборот „на“ се додава зборот „предлог на“ како и се додава став 4 кој гласи:

„Соборот може да одлучи одделен акт да се донесе откако претходно одвоено ќе го претресе предлогот за донесување или нацртот на тој акт според одредбите за претресување на предлозите за донесување на закони односно за претресување на нацртите на закони“.

Член 88

По член 176 се додава нов оддел: „10. Постапка за претресување на извештаи, анализи и други материјали“ со членовите 176а и 176б кои гласат:

„Член 176а

Претресот по извештаи, анализи, и други материјали во одборите и Соборот е единствен.

Член 176б

За претресот одборот или другото тело поднесува извештај.

Ако соборот или друго тело решило нивниот извештај да поднесе и устен извештај на седницата на Соборот, писмениот извештај содржи само основни податоци за претресување на прашањето. До-

колку одборот односно друго тело решиле да не се поднесува устен извештај на седница на Соборот, писмениот извештај ги содржи нивните констатации, предлози, мислења и сугестии.

Член 89

Во член 180 се брише став 5.
Сегашниот став 6 станува став 5.

Член 90

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и да изврши нова нумерација на деловите, одделите и членовите на Деловникот.

Член 91

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите за постапката за донесување на закон (член 68—87) ќе се применуваат од 10 јули 1967 година.

190.

Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 3 на Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 25/65), се додава нов став 1 кој гласи:

„Соборот е во постојано заседание“.

Член 4 се брише.

Член 2

Во делот „II ПРАТЕНИЦИ“ се додава нов оддел: „I. Права и должности“.

Член 3

По член 7 се додаваат 2 нови члена 7а и 7б кои гласат:

„Член 7а

Пратеникот што е спречен од оправдани причини да присуствува на седница на Соборот или на седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е член, должен е за тоа благовремено да го извести претседателот на Соборот односно претседателот на одборот или другото тело или дополнително да го оправда изостанокот.

Член 7б

Одборот или другото тело на Соборот го известува Соборот за членот на одборот или другото тело кој трипати едноподо друго отсутствувал од седницата на одборот односно другото тело, а не ги оправда своите изостаноци. Одборот односно дру-

гото тело може да му предложи на Соборот да го разреши овој член и на негово место да избере друг член“.

Член 4

По член 8 се додава нов член 8а кој гласи:

„Пратеникот има право од државните органи и работните и други организации на подрачјето што ја сочинува изборната единица во која е избран, да бара податоци што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција.“

Член 5

По член 10 се додаваат нови членови 10а и 10б кои гласат:

„Член 10а

Пратеникот е должен да ги известува избирачите од изборната единица во која е избран за својата работа и за работата на Соборот.

Пратеникот е должен, по барање од општинското собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран да ги изнесува пред Соборот предлозите и мислењата на општинското собрание по прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, пратеникот може да го изнесува и своето мислење и според своето мислење да се определи по тие прашања.

Член 10б

Пратеникот е должен во изборната единица во која е избран да прибира мислења по прашањата за кои се расправа во Соборот и за дејството од применувањето на законите и другите акти на Собранието, да го известува Соборот за своите забележувања во изборната единица по прашањата од делокругот на Соборот и во врска со тоа да поднесува предлози за донесување на одлуки и преземање на соодветни мерки“.

Член 6

Членовите 11—17 се бришат.

Член 7

Делот: „III ВЕРИФИКАЦИЈА“ станува оддел: „2. Верификација“ и членовите 18—27 стануваат членови 11—20.

Член 8

Во член 12, во став 2, ред 1 по зборот „комисија“ се додаваат зборовите „и сите изборни акти“, а во ред 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборовите „ставаат на увид“.

Член 9

Во член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборот „доставува“.

Член 10

Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите: „Одлагањето на Одлуката“ се заменуваат со: „одлагањето на донесување одлука“.

Член 11

Во член 17 ред 11 наместо зборот „народот“ се става зборот „народите“.

Член 12

Во член 18 во ред 6 и 7 зборовите „На Соборот“ се бришат.

Член 13

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во случај од претходниот став седницата на Соборот ја отвара и до изборот на претседател на Соборот претседава пратеникот најстар по возраст“.

Ставот 2 се менува и гласи: „За првата седница на пратениците им се доставува извештајот на Републичката изборна комисија. На оваа седница се избира верификационата комисија која, врз основа на извештајот на Републичката изборна комисија и изборните акти, ја испитува правилноста на спроведените избори и за тоа му поднесува на Соборот свој извештај“.

Член 14

По член 20 се додава нов член 20а кој гласи:

„По извршената верификација на мандатите на пратениците и по давањето на свечената изјава, се врши избор на претседател на Соборот, ако на претседателот му престанува мандатот.“

Избраниот претседател на соборот го известува Претседателот на Собранието за извршената верификација на мандатите и за конституирањето на Соборот“.

Член 15

По член 27 пред одделот „Имунитет“ се става „43“.

Член 16

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи:

„За седниците на Мандатно-имунитетната комисија се известува и пратеникот за кого се однесува барањето“.

Член 17

По член 34 се додава нов член 34а кој гласи:

„Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на Соборот извештај за секој друг случај што претставува основ за престанок на мандатот на член на Соборот.“

Врз основа на извештајот на Мандатно-имунитетната комисија Соборот го утврдува престанокот на мандатот на член на Соборот.“

Член 18

По член 35 се додава нов дел: „III ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ“ и со член 35а кој гласи:

„Соборот самостојно ја утврдува програмата за својата работа. Во програмата Соборот ги внесува актуелните предлози на акти и други прашања од својот делокруг што ќе ги претресува во идниот период.“

При изработувањето на програмата Соборот соработува со одборите, другите тела на Соборот и комисиите на Собранието, со другите собори на Собранието, Извршниот совет и републичките органи на управата, општествено-политичките заедници, општествено-политичките, работните и други организации, како и ги зема предвид предлозите на членовите на Соборот.“

Предлогот на програма за работа на Соборот претходно го претресуваат и одборите на Соборот.“

Член 19

Во член 36 став 2 alineја 6 се менува и гласи: „ги толкува одредбите на овој деловник за делокругот на одборите и другите тела на Соборот, како

и другите одредби на овој деловник и ги решава спорните прашања во врска со нивниот делокруг.“

Член 20

Во член 51 ред 4 зборот „пет“ се менува со „осум“.

Член 21

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи:

„За свиканата седница претседателот на одборот или другото тело го известува претседателот на Соборот, Извршниот совет и претставникот на предлагачот по одделните прашања и предлози во рокот од претходниот член“.

Член 22

Во член 58 во став 2 се додава следната реченица: „за повторна повреда на редот претседателот изречува опомена која се внесува во записникот“.

Член 23

Во член 59 во став 2 последната реченица се менува и гласи: „на заедничките седници на одборите или другите тела претседаваат наизменично претседателите“.

Член 24

По член 60 се додава член 60а кој гласи:

„Предлогот на дневен ред за седница на Соборот го подготвува претседателот на Соборот. Секој член на Соборот, одборите и другите тела на Соборот и Извршниот совет можат на Соборот да му предлагаат одделно прашање да се внесе во предлогот на дневен ред за седница на Соборот.“

Иницијатива за ставање одделно прашање на дневен ред на седница на Соборот може да потекне и од републичките органи на управата, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, работните и други самоуправни организации, здруженија како и од страна на граѓаните.“

Предлогот за внесување на одделно прашање во дневен ред пред седница на Соборот се поднесува писмено, а на седница на Соборот може и усно.“

Член 25

Во член 62 зборовите „осум“, се менуваат во „петнаесет“.

Член 26

Член 72 се брише.

Член 27

Во член 77 зборот „дисциплинските“ се заменува со зборот „следните“. Во член 80 зборовите „дисциплинските мерки“ се заменуваат со зборот „мерките“.

Член 28

Во член 78 ставот 1 се менува и гласи:

„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на седницата со своето поведење со земање на збор кога претседателот не му дал збор, со упаѓање на збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник.“

Ставот 3 се менува и гласи: „мерките опомена и одземање на збор ги изречува претседателот на Соборот“.

Член 29

Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборовите „или некој член од Соборот или“ се ставаат

зборовите „Собранието, пратениците или други лица“; во став 3 ред 4 по зборот „Соборот“ се става точка и се бришат зборовите „без претрес“ потоа се додава нова реченица која гласи „за отсуствување од седница се одлучува „без претрес“; во став 5 ред 2 зборот „дисциплинска“ се брише.

Во ставот 3 зборот „пет“ се заменува со зборот „десет“.

Член 30

Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател“ се заменува со „граѓанин“ и во став 2 ред 3 зборот „слушатели“ со зборот „граѓанин“.

Член 31

Во член 87 зборовите „говорниците и говорници“ се заменуваат со зборовите „пратениците и пратеници“.

Член 32

По член 87 се додава член 87а кој гласи:

„Пријавениот пратеник може да се откаже од говорењето.

Ако пратеникот се откаже од говорењето тој може говорот да го приложи кон стенографските белешки“.

Член 33

Во член 88 зборот „едноставен“ се заменува со „единствен“.

Член 34

Делот „8. Поставување на пратенички прашања“ се менува и гласи: „8. Пратенички прашања и известувања“ а членовите 101, 102 и 103 се заменуваат со членовите 101, 102, 103, 103а, 103б, 103в, 103г, 103д кои гласат:

„Член 101

Секој член на Соборот има право на Извршниот совет и на функционерите што раководат со републичките органи на управата да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Секој член на Соборот има право на претседателот на Соборот и на претседателите на одборите или другите тела на Соборот да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа односно на работата на Соборот и телата.

Член 102

Прашањата се поставуваат на седница усно а во времето помеѓу две седници писмено преку претседателот на Соборот. Поставувањето на прашањата може да трае најмногу 2 минути.

Прашањето што е во согласност со деловникот претседателот на Соборот му го доставува непосредно на органот односно функционерот на кого му е упатено.

Ако смета дека писмено поставено прашање не е во согласност со одредбите на овој деловник претседателот на Соборот нема да му го упати на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот орган на управата и затоа ќе го известува подносителот на прашањето. Подносителот на прашањето може тоа прашање повторно да го постави на седница на Соборот кој одлучува за согласноста на прашањето со одредбите на Деловникот.

Член 103

На усно поставено прашање се одговара, по правило, на првата идна седница на Соборот. На писмено поставено прашање се одговара на првата идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот републички орган на управата му е доставено најдоцна 15 дена пред денот што е определен за одржувањето на седницата.

По предлог од подносителот на прашањето Соборот може, во итни случаи, да одлучи одговорот да се даде веднаш на истата седница на која е поставено прашањето.

Член 103а

Пратеник може да побара на прашањето што го поставил да му се одговори писмено.

Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена и му се доставува на претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот одговорот му го доставува на подносителот на прашањето, а на првата идна седница го известува Соборот за содржината на одговорот.

По барање од претставникот на Извршниот совет односно од функционерот што раководи со републичкиот орган на управата Соборот може да определи подолг рок за давање на одговор.

Член 103б

На прашање поставено на Извршниот совет одговор дава одредениот претставник на Советот, а на прашање поставено на функционер кој раководи со републички орган на управата, одговор може да даде, покрај тој функционер и функционерот кој според важечките прописи, го заменува, а по исклучок — и потсекретарот во органот со кој раководи функционерот на кого прашањето му е поставено.

Претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивната надлежност.

Ако поставеното прашање претставува државна или службена тајна претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да предложи одговорот да се даде на седницата на Соборот без присуство на јавноста.

Член 103в

По примениот одговор пратеникот што го поставил прашањето може да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и евентуално дополнителното прашање, пратеникот може да предложи предметот на кој се однесува неговото прашање да се стави на дневен ред на истата или на една од наредните седници на Соборот. За предлогот Соборот одлучува без претрес по ислушувањето на мислењето од претставникот на Извршниот совет односно од функционерот кој раководи со републички орган на управата.

Претставникот на Извршниот совет, функционерот кој раководи со републичкиот орган на упра-

вата и надлежниот одбор на Соборот, можат да бараат претресот на тоа прашање да се одложи додека не се соберат потребните податоци. Ако се усвои барањето, Соборот го определува рокот до кога се одлага претресувањето на тоа прашање.

Член 103г

Соборот може да определи посебна седница или посебно време на седницата за претресување на пратенички прашања и за давање одговори на тие прашања.

Член 103д

Член на Соборот има право да бара писмено или усно известување од републичките секретари и другите функционери што раководат со самостојните републички органи на управата за прашања што се на дневен ред на седницата или се подготвуваат за седница на Соборот или друго тело како и известување за други прашања што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција, а се однесуваат на работи од делокруг на органот на управата со кој тој функционер раководи.

Функционерите се должни во рок од 8 дена да го дадат бараното известување.

Доколку не можат да го дадат бараното известување во рок од претходниот став треба да го известат членот на Соборот за тоа кога ќе му го дадат бараното известување“.

Член 35

Член 116 се брише.

Член 36

Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи:

„За работата на седниците на одбор или друго тело на Соборот можат да се водат и стенографски белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно друго тело“.

Член 37

Во делот VII се додава оддел 1: „1. Претрес на предлог за донесување на закон“.

Член 38

Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и гласат:

„Член 125

Постапката за донесување на закон отпочнува со поднесување предлог за донесување на закон.

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието, одбор на собор, како и функционер што раководи со републички орган на управата.

Секој друг собор може на Соборот да му предложи донесување на закон од делокругот на Соборот.

Член 126

Предлогот за донесување на закон треба да ги содржи причините поради кои е потребно да се донесе тој закон, основните начела на кои тој треба да се засновава и прашањата што треба со него да се уредат.

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог за донесување на закон, претседателот на Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор.

Член 127

Предлогот за донесување на закон мора на членовите на Соборот да им биде доставен најдоцна на петнаесет дена пред денот одреден за одржување на седницата на Соборот на кој ќе се претресува тој предлог.

Член 128

Барање за донесување на закон може да поднесе работна и друга самоуправна организација, општествено-политичка организација, здружение на граѓаните, група граѓани, општинско собрание и Градското собрание на Скопје.

Претседателот на Соборот барањето го доставува на надлежниот одбор.

Ако одборот смета дека барањето е основано ќе му поднесе на Соборот предлог за донесување на закон.

Ако одборот смета дека барањето не е основано за поднесеното барање ќе го известат соборот. За одлуката на Соборот се известува подносителот на барањето.“

Член 39

По член 128 се додаваат нови членови од 128а до 128з кои гласат:

Член 128а

„Пред претресувањето на предлогот за донесување на закон на седница на Соборот, предлогот го разгледува надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија.

Одборот на Соборот го разгледува предлогот од гледна точка на потребата за донесување на законот, а ја разгледува и основаноста на начелата врз кои треба да се засновава законот, како и содржината на законот и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислење и предлог.

Извештајот на одборот и на Законодавно-правната комисија им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот на кој ќе се претресува предлогот.

Член 128б

Претресот на предлогот за донесување на закон на седница на Соборот опфаќа само начален претрес.

Подносителот на предлогот може да учествува во претресот на седницата на Соборот.

Член 128в

Врз основа на претресот Соборот зазема став за тоа дали е потребно да се донесе предложениот закон.

Ако Соборот оцени дека е потребно да се донесе предложениот закон ќе донесе заклучок за усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е потребно да се донесе тој закон ќе го одбие предлогот со заклучок.

За заклучокот, Соборот го известува Републичкиот собор.

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен заклучок по предлогот за донесување на закон, за донесениот заклучок се известува подносителот на предлогот.

Член 128г

Ако со законот се уредуваат прашања од значење за општественото и политичко уредување, или се утврдува насока на развитокот на стопанството и другите општествени дејности или се уредуваат други позначајни прашања од надлежноста на Собранието, Соборот може со заклучокот за усвојување на предлогот за донесување на законот, да одреди и органи или организации што треба да бидат консултирани при изработката на нацртот на законот, да оцени потреба од посебни советувања, како и да определи други видови на соработка што можат да придонесат за подобра изработка на нацртот на закон.

Член 128д

По предлогот за донесување на закон Соборот одлучува за потребата да се донесе таков закон, а може да ги утврди и начелата на кои тој треба да се засновува, како и прашањата што треба со него да се уредат.

Член 128е

Ако Соборот го усвои предлогот за донесување на закон, тој ќе одлучи дали да му се достави нацрт на закон или наместо нацрт на закон да му се достави предлог на закон.

Член 128е

Врз основа заклучокот на соборот за усвојување на предлогот за донесување на закон, по правило, подносителот на предлогот пристапува кон изработка на нацрт на закон.

Во согласност со подносителот на предлогот за донесување на закон, соборот може да определи нацрт на закон да изработи или изработката на нацрт на закон да ја обезбеди:

- одбор на Собор или комисија на Собранието;
- заедничка комисија на два или повеќе собори што за таа цел тие ќе ја образуваат;
- група на пратеници;
- републички орган на управата; или
- установа или група на научни, стручни или јавни работници или некој од нив.

Со заклучокот на Соборот може да се определи и рок за изработка на нацртот на закон.

Член 128ж

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави предлог на закон, предлогот на закон го поднесува подносителот на предлогот за донесување на закон. Ако подносителот на предлогот за донесување на закон е функционер што раководи со републички орган на управата, предлогот на закон го поднесува Извршниот совет.

Ако по предлогот за донесување на закон Соборот одлучи да му се достави предлог на закон, тој може да заклучи нацртот на тој закон да му се достави на разгледување на надлежниот одбор.

Член 128з

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон не се согласува со заклучокот на Соборот за начелата на кои треба да се засновува законот или за содржината на законот Соборот може

изработката на нацртот на закон да ја довери на тело, орган, односно установа од член 128е на овој деловник.“

Член 40

По член 128 се додава нов оддел „2. Претрес на нацрт на закон“ со членовите: 128с до 128о.

„Член 128с

Нацртот на закон изработен на основа на заклучок на Соборот им се доставува на надлежниот одбор и на Законодавно-правната комисија.

Член 128и

Со нацртот на закон се поднесува и потребната документација.

Документацијата содржи, покрај другото, податоци за износот на финансиските средства што ќе бидат потребни за спроведување на законот и за изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени.

Член 128ј

Нацртот на закон им се доставува на сите членови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот определен за седницата на која ќе се претресува нацртот.

Член 128к

Нацртот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува на Советот, кој може на Соборот за нацртот да му даде свое мислење.

Член 128л

Пред претресот нацртот на закон во Соборот нацртот го разгледуваат одборите на Соборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со тој закон.

Извештаите на одборите од претходниот став и се доставуваат на Законодавно-правната комисија најдоцна на пет дена пред седницата на Комисијата.

Член 128љ

Одборите и Законодавно-правната комисија му поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења и предлози.

Член 128м

Кога ќе го прими извештајот на одборите и Законодавно-правната комисија претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Од денот кога извештаите на одборите и Законодавно-правната комисија им се упатени на членовите на Соборот до денот на одржувањето на седницата на Соборот на кој ќе се претресува нацртот на законот мора да поминат најмалку осум дена.

Член 128н

За нацртот на закон Соборот прво води претрес во начело.

Претресот во начело се врши на тој начин што членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за тоа дали начелата на кои треба да се засновува законот утврдени од Соборот се спроведени и дали со нацртот е опфатена содржината што е утврдена со Заклучокот со кој е усвоен предлогот за донесување на закон.

Член 128њ

Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во начело ќе му го врати на подносителот и со заклучок

чок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да се измени или дополни.

Соборот може да одреди рок во кој подносителот на нацртот ќе достави изменет односно дополнителен текст.

Член 128о

Ако Соборот го усвои нацртот во начело се преминува на претрес во поединости.

Претресот во поединости се врши на тој начин што се расправа за текстот на нацртот.

По завршениот претрес Соборот со заклучок ги утврдува своите ставови и забелешки за нацртот на закон и нацртот му го упатува на подносителот за да изработи текст на предлог на закон.

Соборот може да го определи и рокот за изработување текстот на предлогот на закон“.

Член 41

По член 128о се додава нов оддел: „3. Поднесување на предлог на закон“ со членовите од 128п до 128у кои гласат:

„Член 128п

Предлог на закон може да поднесе секој пратеник или група пратеници во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот.

Како предлог на закон се зема во разгледување предлогот што му се поднесува на Собранието врз основа на заклучок донесен при претресувањето на предлогот за донесување на закон или при претресувањето на нацртот на закон.

Член 128р

Предлог на закон се поднесува во форма во која се донесуваат законите.

Со предлогот на закон се поднесува образложение што особено ги содржи причините, поради кои се донесува законот, проблемите што се решаваат со законот, средствата што се потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени тие средства, како и други околности што се од значење за прашањата што се уредуваат со закон.

Член 128с

Ако се донесе предлог на закон, а Соборот не одлучувал за потребата да се донесе таков закон ниту претресувал нацрт на таков закон, со таков предлог ќе се постапи како со предлог за донесување на закон.

Член 128т

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето што се уредува со предложениот закон.

Член 128к

Предлогот на закон, заедно со потребниот материјал им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седница на надлежниот одбор на Соборот, на кој ќе се претресува предлогот.

Член 128у

Предлогот на закон што не го поднел Извршниот совет, му се доставува и на Советот. За таков

предлог Извршниот совет може да даде свое мислење“.

Член 42

По член 128у наместо одделот: „2. Работа во одбор или друго тело“ се додава нов оддел: „4. Разгледување предлог на закон во одборите“.

Член 43

Во член 129 зборот пет“ се менува со „осум“.

Член 44

По член 130 се додава нов член 130а кој гласи: За предлог на републички општествен план се води општ претрес, а потоа претрес на текстот од предлогот.

Претресот на текстот се врши по оддели, ако одборот поинаку не одлучи. Според постапката по која се врши претресот, се врши и гласањето.

Откако ќе се заврши претресот и гласањето на текстот, се врши гласање во целост за предлогот на републички општествен план.

Во се друго при претресот на предлогот на републички општествен план се применуваат одредбите на овој деловник кои се однесуваат на претрес на предлози на закони.

Член 45

Член 132 се брише.

Член 46

Одделот 3 „Претрес на седница на Соборот“, станува оддел: „5. Претрес на предлог на закон во Соборот“ и се додава нов член 133а кој гласи: „Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот одбор и од Законодавно-правната комисија, претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Седницата се свикува така што од денот кога на членовите на Соборот им се упатени извештаите на надлежните одбори и на Законодавно-правната комисија до денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на законот мора да поминат најмалку 15 дена.“

Член 47

По член 135 се додава нов член 135а кој гласи:

„Член 135а

Претставникот на Извршниот совет може да учествува во претресот по предлогот на закон во текот на целиот претрес по предлогот“.

Член 48

Во член 136 ставот 2 се брише а ставот 3 се менува и гласи:

„Текстот на предлогот се претресува во целост, а ако Соборот одлучи и по делови, глави односно оддели како и членови. Во текот на овој претрес се одлучува и за поднесените амандмани“.

Член 49

Членовите 140—143 се менуваат и гласат:

„Член 140

Амандман на предлог на закон може да се поднесе најдоцна осум дена пред денот што е определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон.

Член 141

Амандман на предлог на закон се поднесува во писмена форма.

Ако амандманот содржи одредба со која се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандман е должен истовремено да укаже на можностите за обезбедување на тие средства.

Член 142

Амандманите на предлог на закон им се доставуваат на членовите на Соборот, на подносителот на предлогот на закон и на Извршниот совет.

Член 143

Ако прифаќањето на амандманот повлекува позначително изменување во текстот на предлогот на закон, претседателот на Соборот веднаш амандманот ќе им го достави на надлежниот одбор на Соборот и на Законодавно-правната комисија за да го проучат и на Соборот да му достават извештај со мислење и предлози по амандманот“.

Член 50

По член 143 се додаваат нови членови: 143а до 143г кои гласат:

„Член 143а

Ако амандманот на предлогот на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави амандманот и на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето за образување на средства и за располагање со средствата за да го проучи влијанието на тие одредби врз расположивите средства и за обезбедување на средства за финансирање на предложеното решение и за тоа да го извести Соборот.

Извештај по амандманот од претходниот став надлежниот одбор е должен да му даде и на соодветниот одбор на Републичкиот собор.

Член 143б

По амандманот од претходните два члена не може на седница на Соборот да се одлучува додека не се изјаснат надлежните одбори, а за амандманите од член 143 и додека не се изјасни и Законодавно-правната комисија.

Член 143в

Членот на Соборот, чиј предлог го поддржуваат најмалку десет пратеници, може, да поднесе амандман на закон во текот на претресот на тој предлог.

Подносителот на предлог на закон може да поднесува амандман се до заклучувањето на претресот по предлогот на закон.

Извршниот совет може до заклучувањето на претресот по предлогот на закон да поднесува амандман и на предлози на закони што не ги поднел тој.

Амандманот на подносителот на предлог на закон и амандманот со кој тој се согласи се смета за составен дел на предлогот.

Член 143г

По амандман на предлог на закон поднесен во текот на претресот по предлогот на закон Соборот може да одлучи претресот да се одложи и продол-

жи на една од неговите наредни седници или претресот да се прекине додека надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија не го проучат амандманот.

Соборот го одлага претресот ако подносителот на предлогот на закон, Извршниот совет или надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија побараат одлучувањето по амандманот да се одложи за да можат да го проучат и за него да се изјаснат“.

Член 51

Во член 148 се додава нов став два кој гласи: „Според постапката од претходниот став се расправа и за предлозите односно амандманите од одборите или другите тела со кои не се согласиле подносителите.“

Член 52

Одделот „4. Донесување на закони по итна постапка“ се брише.

Член 53

По член 148 се додава нов оддел „7. Скратена постапка за донесување на закон“, а членовите 149 и 150 се менуваат и гласат:

„Член 149

Ако со законот чие донесување се предлага не се уредуваат обемни или сложени прашања или донесувањето на законот е условено со определен рок, подносител на предлог на закон може со предлогот за донесување на закон да го поднесе и предлогот на закон.

Соборот може да одлучи по усвојувањето на предлогот за донесување на закон на истата седница да го претресе и предлогот на таков закон.

Предлог на закон што е поднесен заедно со предлог за донесување на закон Законодавно-правната комисија ќе го претресе откако по предлогот за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека е потребно таков закон да се донесе.

Предлог за донесување на закон по скратена постапка може да поднесе пратеник кого го поддржуваат 10 пратеници на соборот, како и телата и органите што според Уставот и овој деловник можат да поднесуваат предлози на закони.

Член 150

Со заклучокот за потребата за донесување на закон Соборот може да одлучи да се скратат утврдените рокови за свикнување на седница и за доставување на нацрти, на закони, предлози на закони и извештаи.

Предлог за скратување на роковите може да поднесе член на Соборот, Претседателството на Собранието и подносителот на предлогот за донесување на законот.

За заклучокот за скратување на роковите се известува надлежниот одбор или друго тело на Соборот и Законодавно-правната комисија што ќе го претресуваат нацртот односно предлогот на закон, како и подносителот на предлогот за донесување на закон.

Во скратената постапка за донесување на закон, амандмани можат да се поднесуваат до заклучувањето на претресот по предлогот на закон“.

Член 54

По членот 150 се додава нов оддел: „8. Итна постапка за донесување на закон“ со членовите 150а, 150б, 150в, кои гласат:

„Член 150а

По итна постапка може да се донесе закон само по исклучок.

По итна постапка Соборот донесува закон со кој се уредуваат такви прашања за чие уредување постои неопходна потреба и ако за неговото донесување се примени редовната постапка за донесување на закон би можело да има штетни последици по општествената заедница.

Член 150б

Донесување на закон по итна постапка може да предложи секој подносител на предлог на закон.

Во предлогот за донесување на закон по итна постапка се наведуваат причините поради кои се предлага Законот да се донесе по итна постапка.

Член 150в

За оправданоста на предлогот да се донесе закон по итна постапка одлучува Соборот.

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово мислење.

Член 150г

Ако Соборот одлучи предлогот на закон да се донесе по итна постапка, веднаш се преминува на претрес на предлогот на закон.

Соборот може да одлучи пред да премине на претрес на предлогот на закон или во текот на претресот да побара од надлежните одбори на соборот и Законодавно-правната комисија итно да му достават мислења и предлози по предлогот на закон.

Ако одлучи да побара мислења и предлози од надлежните одбори и Законодавно-правната комисија, соборот го прекинува претресот по предлогот на закон додека одборите и Комисијата не му поднесат свои извештаи“.

Член 55

Одделот „5. Постапка за поднесување други акти во Соборот“ станува „9. Постапка за донесување на други акти“.

Член 56

По член 153 се додава нов оддел „10. Постапка за претресување на извештаи, анализи и други материјали“ со членовите 153а и 153б кои гласат:

„Член 153а

Претресот по извештаи, анализи и други материјали во одборите и Соборот е единствен.

Член 153б

За претресот одборот или другото тело му поднесува извештај на Соборот.

Ако одборот или друго тело решиле нивниот извештај да поднесе и устен извештај на седницата на Соборот, писмениот извештај содржи само основни податоци за претресувањето на прашањето. Доколку одборот односно друго тело решиле да не се поднесува устен извештај на седница на Соборот, писмениот извештај ги содржи констатациите,

ставовите и предлозите, мислењата и сугестиите на одборот или другото тело“.

Член 57

Во одделот 6. Постапка за изнесување на претходна јавна дискусија на нацрти или предлози на закони и други акти тези и други претходни материјали за закони и други акти, бројката 6 се заменува со 10.

Член 58

Во член 154 став 1 наместо зборот „Одборот“ се става „Соборот“.

Член 59

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и да изврши нова нумерација на деловите, одделите и членовите на Деловникот.

Член 60

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а одредбите за постапката за донесување на закони ќе се применуваат од 10 јули 1967 година.

191.

Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 3 на Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 25/65) се додава нов став 1 кој гласи:

Соборот е во постојано заседание.

Член 4 се брише.

Член 2

Во делот „II. ПРАТЕНИЦИ“ се додава нов оддел: „1. Права и должности“.

Член 3

По член 7 се додаваат 2 нови члена 7а и 7б кои гласат:

Член 7а

„Пратеникот што е спречен од оправдани причини да присуствува на седница на Соборот или на седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е член, должен е за тоа благовремено да го известат претседателот на Соборот односно претседателот на одборот или другото тело или дополнително да го оправда изостанокот“.

Член 7б

„Одборот или другото тело на Соборот го известува Соборот за членот на одборот или другото

тело кој трипати еднопозруго отсутствува од седницата на одборот односно другото тело, а не ги оправдал своите изостаноци. Одборот односно другото тело може да му предложи на Соборот да го разреши овој член и на негово место да избере друг член“.

Член 4

По член 8 се додава нов член 8а кој гласи: „Пратеникот има право од државните органи и работните и други организации на подрачјето што ја сочинува изборната единица во која е избран, да бара податоци што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција“.

Член 5

По член 10 се додаваат нови членови 10а и 10б кои гласат:

„Член 10а

Пратеникот е должен да ги известува избирачите од изборната единица во која е избран за својата работа и за работата на Соборот.

Пратеникот е должен, по барање од општинското собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран да ги изнесува пред Соборот предлозите и мислењата на општинското собрание по прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, пратеникот може да го изнесува и своето мислење и според своето мислење да се определи по тие прашања.

Член 10б

Пратеникот е должен во изборната единица во која е избран да прибира мислења по прашањата за кои се расправа во Соборот и за дејството од применувањето на законите и другите акти на Собранието, да го известува Соборот за своите забележувања во изборната единица по прашањата од делокругот на Соборот и во врска со тоа да поднесува предлози за донесување на одлуки и преземање на соодветни мерки“.

Член 6

Членовите 11—17 се бришат.

Член 7

Делот „Ш ВЕРИФИКАЦИЈА“ станува оддел „2. Верификација“ и членовите 18—27 стануваат членови 11—20.

Член 8

Во член 12 во став 2 ред 1 по зборот „комисија“ се додаваат зборовите „и сите изборни акти“ а во ред 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборовите „ставаат на увид“.

Член 9

Во член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборот „доставува“.

Член 10

Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите „Одлагањето на Одлуката“ се заменуваат со „Одлагањето на донесување одлука“.

Член 11

Во член 17 ред 11 наместо зборот „народот“ се става зборот „народите“.

Член 12

Во член 18 во ред 6 и 7 зборовите „На соборот“ се бришат.

Член 13

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во случај од претходниот став седницата на Соборот ја отвора и до изборот на претседател на Соборот претседава пратеникот најстар по возраст“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За првата седница на пратениците им се доставува извештајот на Републичката изборна комисија. На оваа седница се избира верификациона комисија која, врз основа на извештајот на Републичката изборна комисија и изборните акти, ја испитува правилноста на спроведените избори и за тоа му поднесува на Соборот свој извештај“.

Член 14

По член 20, се додава нов член 27а кој гласи:

„По извршената верификација на мандатите на пратениците и по давањето на свечената изјава, се врши избор на претседател на Соборот, ако на претседателот му престанува мандатот.“

Избраниот претседател на соборот го известува Претседателот на Собранието за извршената верификација на мандатите и за конституирањето на Соборот“.

Член 15

По член 27 пред одделот „Имунитет“ се става „3“.

Член 16

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи:

„За седницата на мандатно-имунитетната комисија се известува и пратеникот за кого се однесува барањето“.

Член 17

По член 34 се додава нов член 34а кој гласи:

„Мандатно-имунитетната комисија му поднесува на Соборот извештај за секој друг случај што претставува основ за престанок на мандатот на член на Соборот.“

Врз основа на Извештајот на мандатно-имунитетната комисија, Соборот го утврдува престанокот на мандатот на член на Соборот“.

Член 18

По член 35 се додава нов дел „Ш ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ“ и со член 35а кој гласи:

„Соборот самостојно ја утврдува програмата за својата работа. Во програмата Соборот ги внесува актуелните предлози на акти и други прашања од својот делокруг што ќе ги претресува во идниот период.“

При изработувањето на програмата Соборот соопштува со одборите и другите тела на Соборот и комисиите на Собранието, Извршниот совет и републичките органи на управата, општествено-политичките заедници, општествено-политичките, работните и други организации, како и ги зема предвид предлозите на членовите на Соборот.

Предлогот на програма за работа на Соборот претходно го претресуваат и одборите на Соборот“.

Член 19

Во член 36 став 2 алинеја 6 се менува и гласи: „ги толкува одредбите на овој деловник за дело-

кругот на одборите и другите тела на Соборот, како и другите одредби на овој деловник и ги решава спорните прашања во врска со нивниот делокруг“.

Член 20

Во член 51 ред 4 зборот „пет“ се менува со „осум“.

Член 21

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи: „За свиканата седница претседателот на одборот или другото тело го известува претседателот на Соборот, Извршниот совет и претставникот на предлагачот по одделните прашања и предлози во рокот од претходниот член.“

Член 22

Во член 58 во став 2 се додава следната реченица: „за повторна повреда на редот претседателот изречува опомена која се внесува во записникот“.

Член 23

Во член 59 во став 2 последната реченица се менува и гласи: „на заедничките седници на одборите или другите тела претседаваат наизменично претседателите“.

Член 24

По член 60 се додава член 60а кој гласи:

„Предлогот на дневен ред за седница на Соборот го подготвува претседателот на Соборот. Секој член на Соборот, одборите и другите тела на Соборот и Извршниот совет можат на Соборот да му предлагаат одделно прашање да се внесе во предлогот на дневен ред за седница на Соборот.“

Иницијатива за ставање одделно прашање на дневен ред на седница на Соборот може да потекне и од републичките органи на управата, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, работните и други самоуправни организации, здруженија како и од страна на граѓаните.

Предлогот за внесување на одделно прашање во дневен ред пред седница на Соборот се поднесува писмено, а на седница на Соборот може и усно“.

Член 25

Во член 62 зборовите „осум“ се менуваат во „петнаесет“.

Член 26

Член 72 се брише.

Член 27

Во член 77 зборот „дисциплинските“ се заменува со зборот „следните“. Во член 80 зборовите „дисциплинските мерки“ се заменуваат со зборот „мерките“.

Член 28

Во член 78 ставот 1 се менува и гласи:

„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на седницата со своето поведение со земање на збор кога претседателот не му дал збор, со упаѓање на збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник.“

Ставот 3 се менува и гласи: „Мерките опомена и одземање на збор ги изречува претседателот на Соборот“.

Член 29

Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборовите „или некој член од Соборот или“ се ставаат зборовите „Собранието, пратениците или други лица“; во став 3 ред 4 по зборот „Соборот“ се става точка и се бришат зборовите „без претрес“ потоа се додава нова реченица која гласи „за отсутствувањето од седницата се одлучува без претрес“, во став 5 ред 2 зборот „дисциплинска“ се брише.

Во ставот 3 зборот „пет“ се заменува со „десет“.

Член 30

Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател“ се заменува со „граѓанин“ и во став 2 ред 3 зборот „слушатели“ со зборот „граѓанин“.

Член 31

Во член 87 зборовите „говорниците и говорници“ се заменуваат со зборовите „пратениците и пратеници“.

Член 32

По член 87 се додава член 87а кој гласи:

„Пријавениот пратеник може да се откаже од говорењето.“

Ако пратеникот се откаже од говорењето тој може говорот да го приложи кон стенографските белешки“.

Член 33

Во член 88 зборот „едноставен“ се заменува со „единствен“.

Член 34

Делот „8 Постапување на пратенички прашања“ се менува и гласи: „8. Пратенички прашања и известувања“, а членовите 101, 102 и 103 се заменуваат со членовите 101, 102, 103, 103а, 103б, 103в, 103г и 103д кои гласат:

„Член 101

Секој член на Соборот има право на Извршниот совет и на функционерите што раководат со републичките органи на управата, да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Секој член на Соборот има право на претседателот на Соборот и на претседателите на одборите или другите тела на Соборот да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа односно на работата на Соборот и телата.

Член 102

Прашањата се поставуваат на седница усно а во времето помеѓу две седници писмено преку претседателот на Соборот. Постапувањето на прашањата може да трае најмногу 2 минути.

Прашањето што е во согласност со деловникот претседателот на Соборот му го доставува непосредно на органот односно функционерот на кого му е упатен.

Ако смета дека писмено поставено прашање не е во согласност со одредбите на овој деловник претседателот на Соборот нема да му го упати на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот орган на управата и затоа ќе го известува подносителот на прашањето. Подносителот на прашањето може тоа прашање повторно да го постави на седница на Соборот кој одлу-

чува за согласноста на прашањето со одредбите на Деловникот.

Член 103

На усно поставено прашање се одговара, по правило, на првата идна седница на Соборот. На писмено поставено прашање се одговара на првата идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот републички орган на управата му е доставено најдоцна 15 дена пред денот што е определен за одржувањето на седницата.

По предлог од подносителот на прашањето Соборот може, во итни случаи, да одлучи одговорот да се даде веднаш на истата седница на која е поставено прашањето.

Член 103а

Пратеник може да побара на прашањето што го поставил да му се одговори писмено.

Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена и му се доставува на претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот одговорот му го доставува на подносителот на прашањето, а на првата идна седница го известува Соборот за содржината на одговорот.

По барање од претставникот на Извршниот совет односно од функционерот што раководи со републичкиот орган на управата Соборот може да определи подолг рок за давање на одговор.

Член 103б

На прашање поставено на Извршниот совет одговор дава определен претставник на Советот, а на прашање поставено на функционер кој раководи со републички орган на управата, одговор може да даде, покрај тој функционер и функционерот кој според важечките прописи, го заменува, а по исклучок — и потсекретарот во органот со кој раководи функционерот на кого прашањето му е поставено.

Претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивната надлежност.

Ако поставеното прашање претставува државна или службена тајна претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да предложи одговорот да се даде на седницата на Соборот без присуство на јавноста.

Член 103в

По примениот одговор пратеникот што го поставил прашањето може да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и евентуално дополнителното прашање, пратеникот може да предложи предметот на кој се однесува неговото прашање да се стави на дневен ред на истата или на една од наредните седници на Соборот. За предлогот Соборот одлучува без претрес по ислушувањето на мислењето од претставникот на Извршниот совет односно на функционерот кој раководи со републички орган на управата.

Претставникот на Извршниот совет, функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата и надлежниот одбор на Соборот, можат да бараат претресот на тоа прашање да се одложи додека не се соберат потребните податоци. Ако се усвои барањето, Соборот го определува рокот до кога се одлага претресувањето на тоа прашање.

Член 103г

Соборот може да определи посебна седница или посебно време на седницата за претресување на пратенички прашања и за давање одговори на тие прашања.

Член 103д

Член на Соборот има право да бара писмено или усно известување од републичките секретари и другите функционери што раководат со самостојните републички органи на управата за прашања што се на дневен ред на седницата или се подготвуваат за седница на Соборот или друго тело како и известување за други прашања што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција, а се однесуваат на работи од делокруг на органот на управата со кој тој функционер раководи.

Функционерите се должни во рок од 8 дена да го дадат бараното известување.

Доколку не можат да го дадат бараното известување во рок од претходниот став треба да го известат членот на Соборот за тоа кога ќе му го дадат бараното известување“.

Член 35

Член 116 се брише.

Член 36

Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи:

„За работата на седниците на одбор или друго тело на Соборот можат да се водат и стенографски белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно друго тело“.

Член 37

Во делот VII се додава нов оддел „1. Претрес на предлог за донесување на закон“.

Член 38

Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и гласат:

„Член 125

Постапката за донесување на закон отпочнува со поднесување предлог за донесување на закон.

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието, одбор на собор, како и функционер што раководи со републички орган на управата.

Секој друг собор може на Соборот да му предложи донесување на закон од делокругот на Соборот.

Член 126

Предлогот за донесување на закон треба да ги содржи причините поради кои е потребно да се донесе тој закон, основните начела на кои тој треба да се засновува и прашањата што треба со него да се уредат.

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог за донесување на закон, претседателот на Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор.

Член 127

Предлогот за донесување на закон мора на членовите на Соборот да им биде доставен најдоцна на петнаесет дена пред денот одреден за одржување на седницата на Соборот на кој ќе се претресува тој предлог.

Член 128

Барање за донесување на закон може да поднесе работна и друга самоуправна организација, општествено-политичка организација, здружение на граѓаните, група граѓани, општински собранија и Градското собрание на Скопје.

Претседателот на Соборот барањето го доставува на надлежниот одбор.

Ако одборот смета дека барањето е основано ќе му поднесе на Соборот предлог за донесување на закон.

Ако одборот смета дека барањето не е основано за поднесеното барање ќе го извести Соборот. За одлуката на Соборот се известува подносителот на барањето“.

Член 39

По член 128 се додаваат нови членови од 128а до 128з кои гласат:

„Член 128а

Пред претресувањето на предлогот за донесување закон на седница на Соборот, предлогот го разгледува надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија.

Одборот на Соборот го разгледува предлогот од гледна точка на потребата за донесување на законот, а ја разгледува и основаноста на начелата врз кои треба да се засновува законот, како и содржината на законот и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислење и предлог.

Извештајот на одборот и на Законодавно-правната комисија им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот на кој ќе се претресува предлогот.

Член 128б

Претресот по предлогот за донесување на закон на седница на Соборот опфаќа само начелен претрес.

Подносителот на предлогот може да учествува во претресот на седницата на Соборот.

Член 128в

Врз основа на претресот Соборот зазема став за тоа дали е потребно да се донесе предложениот закон.

Ако Соборот оцени дека е потребно да се донесе предложениот закон ќе донесе заклучок за усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е потребно да се донесе тој закон ќе го одбие предлогот со заклучок.

За заклучокот, Соборот го известува Републичкиот собор.

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен заклучок по предлогот за донесување на закон, за

донесениот заклучок се известува подносителот на предлогот.

Член 128г

Ако со законот се уредуваат прашања од значење за општественото и политичкото уредување, или се утврдува насока на развитокот на стопанството и другите општествени дејности или се уредуваат други позначајни прашања од надлежноста на Собранието, Соборот може со заклучокот за усвојување на предлогот за донесување на законот, да одреди и органи или организации што треба да бидат консултирани при изработката на нацртот на законот, да оцени потреба од посебни советувања, како и да определи други видови на соработка што можат да придонесат за подобра изработка на нацртот на закон.

Член 128д

По предлогот за донесување на закон соборот одлучува за потребата да се донесе таков закон, а може да ги утврди и начелата на кои тој треба да се засновува, како и прашањата што треба со него да се уредат.

Член 128е

Ако Соборот го усвои предлогот за донесување на закон, тој ќе одлучи дали да му се достави нацрт на закон или наместо нацрт на закон да му се достави предлог на закон.

Член 128е

Врз основа заклучокот на Соборот за усвојување на предлогот за донесување на закон, по правило, подносителот на предлогот пристапува кон изработка на нацрт на закон.

Во согласност со подносителот на предлогот за донесување на закон, соборот може да определи нацрт на закон да изработи или изработката на нацрт на закон да ја обезбеди:

- одбор на Собор или комисија на Собранието;
- заедничка комисија на два или повеќе собори што за таа цел тие ќе ја образуваат;
- група на пратеници;
- установа или група на научни, стручни или јавни работници или некој од нив;
- републички орган на управата

Со заклучокот на Соборот може да се определи и рок за изработка на нацртот на закон.

Член 128ж

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави предлог на закон, предлогот на закон го поднесува подносителот на предлогот за донесување на закон. Ако подносителот на предлогот за донесување на закон е функционер што раководи со републички орган на управата, предлогот на закон го поднесува Извршниот совет.

Ако по предлогот за донесување на закон Соборот одлучи да му се достави предлог на закон, тој може да заклучи нацртот на тој закон да му се достави на разгледување на надлежниот одбор.

Член 128з

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон не се согласува со заклучокот на Соборот за начелата на кои треба да се засновува законот или за содржината на законот, Соборот може изра-

ботката на нацртот на закон да ја довери на тело, орган, односно установа од член 128е на овој деловник“.

Член 40

По член 128 се додава нов оддел „2. Претрес на нацрт на закон“ со членовите 128з до 128о.

„Член 128з

Нацртот на закон изработен на основа на заклучок на Соборот им се доставува на надлежниот одбор и на законодавно-правната комисија.

Член 128и

Со нацртот на закон се поднесува и потребната документација.

Документацијата содржи покрај другото, податоци за износот на финансиските средства што ќе бидат потребни за спроведување на законот и за изворите кои тие средства ќе бидат обезбедувани.

Член 128ј

Нацртот на закон им се доставува на сите членови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот спределен за седницата на која ќе се претресува нацртот.

Член 128к

Нацртот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува на Советот, кој може на Соборот за нацртот да му даде свое мислење.

Член 128л

Пред претресот нацртот на закон во Соборот нацртот го разгледуваат одборите на Соборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со тој закон.

Извештаите на одборите од претходниот став и се доставуваат на Законодавно-правната комисија најдоцна на пет дена пред седницата на Комисијата.

Член 128љ

Одборите и Законодавно-правната комисија му поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења и предлози.

Член 128м

Кога ќе го прими извештајот на одборите и Законодавно-правната комисија претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Од денот кога извештаите на одборите и Законодавно-правната комисија им се упатени на членовите на Соборот до денот на одржувањето на седницата на Соборот на кој ќе се претресува нацртот на законот мора да поминат најмалку осум дена.

Член 128н

За нацртот на закон Соборот прво води претрес во начело.

Претресот во начело се врши на тој начин што членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за тоа дали начелата на кои треба да се засновува законот утврдени од Соборот се спроведени и дали со нацртот е опфатена содржината што е утврдена со заклучокот со кој е усвоен предлогот за донесување на закон.

Член 128њ

Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во начело ќе му го врати на подносителот и со заклучок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да се измени или дополни,

Соборот може да одреди рок во кој подносителот на нацртот ќе достави изменет односно дополнет текст.

Член 128о

Ако Соборот го усвои нацртот во начело се преминува на претрес во поединости.

Претресот во поединости се врши на тој начин што се расправа за текстот на нацртот.

По завршениот претрес Соборот со заклучок ги утврдува своите ставови и забелешки за нацртот на закон и нацртот му го упатува на подносителот за да изработи текст на предлог на закон.

Соборот може да го определи и рокот за изработување текстот на предлогот на закон“.

Член 41

По член 128о се додава нов оддел „3. Поднесување на предлог на закон“ со членовите од 128п до 128у кои гласат:

„Член 128п

Предлог на закон може да поднесе: секој пратеник или група пратеници во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот.

Како предлог на закон се зема во разгледување предлогот што му се поднесува на Собранието врз основа на заклучок донесен при претресувањето на предлогот за донесување на закон или при претресувањето на нацртот на закон.

Член 128р

Предлог на закон се поднесува во форма во која се донесуваат законите.

Со предлогот на закон се поднесува образложение што особено ги содржи причините, поради кое се донесува законот, проблемите што се решаваат со законот, средствата што се потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени тие средства, како и други околности што се од значење за прашањата што се уредуваат со закон.

Член 128с

Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот не одлучувал за потребата да се донесе таков закон нику претресувал нацрт на таков закон, со таков предлог ќе се постапи како со предлог за донесување на закон.

Член 128т

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето што се уредува со предложениот закон.

Член 128к

Предлогот на закон, заедно со потребниот материјал им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седница на надлежниот одбор на Соборот, на кој ќе се претресува предлогот.

Член 128у

Предлогот на закон што не го поднел Извршниот совет, му се доставува и на Советот. За таков предлог Извршниот совет може да даде свое мислење“.

Член 42

По член 128у наместо одделот „2. Работа во одбор или друго тело“ се додава нов оддел „4. Разгледување предлог на закон во одборите“.

Член 43

Во член 129 зборот „пет“, се заменува со „осум“.

Член 44

Член 132 се брише.

Член 45

Одделот „3. Претрес на седница на Соборот“ станува оддел „5. Претрес на предлог на закон во Соборот“, и се додава нов член 133а кој гласи:

„Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот одбор и од Законодавно-правната комисија, претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Седницата се свикува така што од денот кога на членовите на Соборот им се упатени извештаите на надлежните одбори и на Законодавно-правната комисија до денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон мора да поминат најмалку 15 дена“.

Член 46

По член 135 се додава нов член 135а кој гласи:

„Член 135а

Претставникот на Извршниот совет може да учествува во претресот по предлогот на закон во текот на целиот претрес по предлогот“.

Член 47

Во член 136 ставот 2 се брише, а ставот 3 се менува и гласи:

„Текстот на предлогот се претресува во целост, а ако Соборот одлучи и по делови, главни односно оддели како и членови. Во текот на овој претрес се одлучува и за поднесените амандмани“.

Член 48

Членовите 138—141 се менуваат и гласат:

„Член 138

Амандман на предлог на закон може да се поднесе најдоцна осум дена пред денот што е определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон.

Член 139

Амандман на предлог на закон се поднесува во писмена форма.

Ако амандманот содржи одредба со која се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандман е должен истовремено да укаже на можностите за обезбедување на тие средства.

Член 140

Амандманите на предлог на закон им се доставуваат на членовите на Соборот, на подносителот на предлогот на закон и на Извршниот совет.

Член 141

Ако прифаќањето на амандманот повлекува позначителна измена во текстот на предлогот на закон, претседателот на Соборот веднаш амандманот ќе им го достави на надлежниот одбор на Соборот и

на Законодавно-правната комисија за да го проучат и на Соборот да му достават извештај со мислење и предлози по амандманот“.

Член 49

По член 141 се додаваат нови членови 141а до 141г кои гласат:

„Член 141а

Ако амандманот на предлогот на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави амандманот и на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето за образување на средства и за располагање со средствата за да го проучи влијанието на тие одредби врз расположивите средства и за обезбедување на средства за финансирање на предложеното решение и за тоа да го извести Соборот.

Извештај по амандманот од претходниот став надлежниот одбор е должен да му даде и на соодветниот одбор на Републичкиот собор.

Член 141б

По амандманот од претходните два члена не може на седницата на Соборот да се одлучува додека не се изјаснат надлежните одбори а за амандманите од член 141 додека не се изјасни и Законодавно-правната комисија.

Член 141в

Членот на Соборот, чиј предлог го поддржуваат најмалку десет пратеници, може да поднесе амандман на закон во текот на претресот на тој предлог.

Подносителот на предлог на закон може да поднесува амандман се до заклучувањето на претресот по предлогот на закон.

Извршниот совет може до заклучувањето на претресот по предлогот на закон да поднесува амандман и на предлози на закони што не ги поднел тој.

Амандманот на подносителот на предлогот на закон и амандманот со кој тој се согласи се смета за составен дел на предлогот.

Член 141г

По амандман на предлог на закон поднесен во текот на претресот по предлогот на закон Соборот може да одлучи претресот да се одложи и продолжи на една од неговите наредни седници или претресот да се прекине додека надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија не го проучат амандманот.

Соборот го одлага претресот ако подносителот на предлогот на закон Извршниот совет или надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија побараат одлучувањето по амандманот да се одложи за да можат да го проучат и за него да се изјаснат“.

Член 50

Во член 146 се додава нов став два кој гласи: „Според постапката од претходниот став се расправа и за предлозите односно амандманите од одборите или другите тела со кои не се согласиле подносителите“.

Член 51

Одделот „4. Донесување на закони по итна постапка“ се брише.

Член 52

По член 146 се додава нов оддел „7. Скратена постапка за донесување на закон“, а членовите 147 и 148 се менуваат и гласат:

„Член 147

Ако со законот чие донесување се предлага не се уредуваат обемни или сложени прашања или донесувањето на законот е условено со определен рок, подносител на предлог на закон може со предлогот за донесување на закон да го поднесе и предлогот на закон.

Соборот може да одлучи по усвојувањето на предлогот на донесување на закон на истата седница да го претресе и предлогот на таков закон.

Предлог на закон што е поднесен заедно со предлог за донесување на закон Законодавно-правната комисија ќе го претресе откако по предлогот за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека е потребно таков закон да се донесе.

Предлог за донесување на закон по скратена постапка може да поднесе пратеник кого го поддржуваат 10 пратеници на соборот, како и телата и органите што според Уставот и овој Деловник може да поднесуваат предлози на закони.

Член 148

Со заклучокот за потребата за донесување на закон Соборот може да одлучи да се скратат утврдените рокови за свикување на седница и за доставување на нацрти на закони, предлози на закони и извештаи.

Предлог за скратување на роковите може да поднесе член на Соборот, претседателството на Собранието и подносителот на предлогот за донесување на законот.

За заклучокот за скратување на роковите се известува надлежниот одбор или друго тело на Соборот и Законодавно-правната комисија што ќе го претресуваат нацртот односно предлогот на закон, како и подносителот на предлогот за донесување на закон.

Во скратената постапка за донесување на закон, амандмани можат да се поднесуваат до заклучувањето на претресот по предлогот на закон“.

Член 53

По член 148 се додава нов оддел „8. Итна постапка за донесување на закон“ со членовите 148а, 148б, 148в и 148г кои гласат:

„Член 148а

По итна постапка може да се донесе закон само по исклучок.

По итна постапка Соборот донесува закон со кој се уредуваат такви прашања за чие уредување постои неодољна потреба и ако за неговото донесување се примени редовната постапка за донесување на закон би можело да има штетни последици по општествената заедница.

Член 148б

Донесување на закон по итна постапка може да предложи секој подносител на предлог на закон.

Во предлогот за донесување на закон по итна постапка се наведуваат причините поради кои се предлага законот да се донесе по итна постапка.

Член 148в

За оправданоста на предлогот да се донесе закон по итна постапка одлучува Соборот.

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово мислење.

Член 148г

Ако Соборот одлучи предлогот на закон да се донесе по итна постапка, веднаш се преминува на претрес на предлогот на закон.

Соборот може да одлучи пред да премине на претрес на предлогот на закон или во текот на претресот да побара од надлежните одбори на соборот и Законодавно-правната комисија итно да му достават мислења и предлози по предлогот на закон.

Ако одлучи да побара мислења и предлози од надлежните одбори и Законодавно-правната комисија, Соборот го прекинува претресот по предлогот на закон додека одборите и Комисијата не му поднесат свои извештаи“.

Член 54

Одделот „5. Постапка за донесување други акти во Соборот“ станува оддел „9. Постапка за донесување на други акти“.

Член 55

По член 151 се додава нов оддел „10. Постапка за претресување на извештаи, анализи и други материјали“ се членовите 151а и 151б кои гласат:

Член 151а

Претресот по извештаи, анализи и други материјали во одборите и Соборот е единствен.

Член 151б

За претресот одборот или другото тело му поднесува извештај на Соборот.

Ако одборот или друго тело решиле нивниот известител да поднесе и устен извештај на седницата на Соборот, писмениот извештај содржи само основни податоци за претресувањето на прашањето. Доколку одборот односно друго тело решиле да не се поднесува устен извештај на седница на Соборот, писмениот извештај ги содржи констатациите, ставовите и предлозите, мислењата и сугестиите на одборот или другото тело.

Член 56

Во одделот „6. Постапка за изнесување на претходна јавна дискусија на нацрти или предлози на закони и други акти, тези и други претходни материјали за закони и други акти, бројката 6 се заменува со 10.

Член 57

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и да изврши нова нумерација на деловите, одделите и членовите на Деловникот.

Член 58

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а одредбите за постапката за донесување на закони ќе се применуваат од 10 јули 1967 година.

192.

Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 3 на Деловникот на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 25/65), се додава нов став кој гласи:

„Соборот е во постојано заседание“.

Член 4 се брише.

Член 2

Во делот „II. ПРАТЕНИЦИ“ се додава нов оддел: „1. Права и должности“.

Член 3

По член 7 се додаваат 2 нови члена 7а и 7б кои гласат:

„Член 7а

Пратеникот што е спречен од оправдани причини да присуствува на седницата на Соборот или на седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е член, должен е за тоа благовремено да го известит претседателот на Соборот односно претседателот на одборот или другото тело или дополнително да го оправда изостанокот.

Член 7б

Одборот или другото тело на Соборот го известува Соборот за членот на одборот или другото тело кој трипати еднопосредно отсутствувал од седницата на Одборот односно другото тело, а не ги оправдал своите изостаноци. Одборот односно другото тело може да му предложи на Соборот да го разреши овој член и на негово место да избере друг член“.

Член 4

По член 8 се додава нов член 8а кој гласи:

„Пратеникот има право од државните органи и работните и други организации на подрачјето што ја сочинува изборната единица во која е избран, да бара податоци што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција“.

Член 5

По член 10 се додаваат нови членови 10а и 10б кои гласат:

„Член 10а

Пратеникот е должен да ги известува избирачите од изборната единица во која е избран за својата работа и за работата на Соборот.

Пратеникот е должен, по барање од општинското собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран да ги изнесува пред Соборот предлозите и мислењата на општинското собрание по прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, пратеникот може да го изнесува и своето мислење и според своето мислење да се определи по тие прашања.

Член 10б

Пратеникот е должен во изборната единица во која и избран да прибира мислења по прашањата за кои се расправа во Соборот и за дејството од применувањето на законите и другите акти на Собранието, да го известува Соборот за своите забелужувања во изборната единица по прашањата од делокругот на Соборот и во врска со тоа да поднесува предлози за донесување на одлуки и преземање на соодветни мерки“.

Член 6

Членовите 11-17 се бришат.

Член 7

Делот „III ВЕРИФИКАЦИЈА“ станува оддел „2. Верификација“ и членовите 18-27 стануваат членови 11-20

Член 8

Во член 12 во став 2 ред 1 по зборот „комисија“ се додаваат зборовите „и сите изборни акти“ а во ред 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборовите „ставаат на увид“.

Член 9

Во член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборот „доставува“.

Член 10

Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите „Одлагањето на Одлуката“ се заменуваат со „Одлагањето на донесување одлука“.

Член 11

Во член 17 ред 11 наместо зборот „народот“ се става зборот „народите“.

Член 12

Во член 18 во ред 6 и 7 зборовите „На соборот“ се бришат.

Член 13

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во случај од претходниот став седницата на Соборот ја отвора и до изборот на претседател на Соборот претседава пратеникот најстар по возраст“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„ За првата седница на пратениците им се доставува извештај на Републичката изборна комисија. На оваа седница се избира верификациона комисија која, врз основа на извештајот на Републичката изборна комисија и изборните акти, ја испитува правилноста на спроведените избори и за тоа му поднесува на Соборот свој извештај“.

Член 14

По член 20, се додава нов член 27а кој гласи:

„По извршената верификација на мандатите на пратениците и по давањето на свечената изјава, се врши избор на претседател на Соборот, ако на претседателот му престанува мандатот.“

Избраниот претседател на Соборот го известува Претседателот на Собранието за извршената верификација на мандатите и за конституирањето на Соборот“.

Член 15

По член 27 пред одделот „Имуитет“ се става „3“.

Член 16

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи:

„За седницата на мандатно-имуитетната комисија се известува и пратеникот за кого се однесува барањето“.

Член 17

По член 34 се додава нов член 34а кој гласи:

„Мандатно-имуитетната комисија му поднесува на Соборот извештај за секој друг случај што претставува основ за престанок на мандатот на член на Соборот.

Врз основа на Извештајот на мандатно-имуитетната комисија, Соборот го утврдува престанокот на мандатот на член на Соборот“.

Член 18

По член 35 се додава нов дел „Ш ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ“ и со член 35а кој гласи:

„Соборот самостојно ја утврдува програмата за својата работа. Во програмата Соборот ги внесува актуелните предлози на акти и други прашања од својот делокруг што ќе ги претресува во идниот период.

По изработувањето на програмата Соборот соопштува со одборите и другите тела на Соборот и комисиите на Собранието, Извршниот совет и републичките органи на управата, општествено-политичките заедници, општествено-политичките, работните и други организации, како и ги зема предвид предлозите на членовите на Соборот.

Предлогот на програма за работа на Соборот претходно го претресуваат и одборите на Соборот.

Член 19

Во член 36 став 2 алинеја 6 се менува и гласи: „Ги толкува одредбите на овој деловник за делокругот на одборите и другите тела на Соборот, како и другите одредби на овој деловник и ги решава спорните прашања во врска со нивниот делокруг“.

Член 20

Во член 51 ред 4 зборот „пет“ се менува со „осум“.

Член 21

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи:

„За свиканата седница претседателот на одборот или другото тело го известува претседателот на Соборот, Извршниот совет и претставникот на предлагачот по одделните прашања и предлози во рокот од претходниот член“.

Член 22

Во член 58 во став 2 се додава следната реченица: „за повторна повреда на редот претседателот изречува опомена која се внесува во записникот“.

Член 23

Во член 59 во став 2 последната реченица се менува и гласи: „на заедничките седници на одборите или другите тела претседаваат најизменично претседателите“.

Член 24

По член 60 се додава член 60а кој гласи:

„Предлогот на дневен ред за седница на Соборот го подготвува претседателот на Соборот. Секој член на Соборот одборите и другите тела на Соборот и Извршниот совет можат на Соборот да му предлагаат одделно прашање да се внесе во предлогот на дневен ред за седница на Соборот.

Иницијатива за ставање одделно прашање на дневен ред на седница на Соборот може да потекне и од републичките органи на управата, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, работните и други самоуправни организации, здруженија како и од страна на граѓаните.

Предлогот за внесување на одделно прашање во дневен ред пред седница на Соборот се поднесува, писмено, а на седница на Соборот може и усно“.

Член 25

Во член 62 зборовите „осум“ се менуваат во „петнаесет“.

Член 26

Член 72 се брише.

Член 27

Во член 77 зборот „дисциплинските“ се заменува со зборот „следните“. Во член 80 зборовите „дисциплинските мерки“ се заменуваат со зборот „мерките“.

Член 28

Во член 78 ставот 1 се менува и гласи:

„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на седницата со своето поведење со земање на збор кога претседателот не му дал збор, со упаѓање на збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник“.

Ставот 3 се менува и гласи: „Мерките опомена и одземање на збор ги изречува претседателот на Соборот“.

Член 29

Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборовите „или некој член од Соборот или“ се ставаат зборовите „Собранието, пратениците или други лица“; во став 3 ред 4 по зборот „соборот“ се става точка и се бришат зборовите „без претрес“ потоа се додава нова реченица која гласи „за отсутствувањето од седницата се одлучува без претрес“, во став 5 ред 2 зборот „дисциплинска“ се брише.

Во ставот 3 зборот „пет“ се заменува со „десет“.

Член 30

Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател“ се заменува со „граѓанин“ и во став 2 ред 3 зборот „слушатели“ со зборот „граѓани“.

Член 31

Во член 87 зборовите „говорниците и говорници“ се заменуваат со зборовите „пратениците и пратеници“.

Член 32

По член 87 се додава член 87а кој гласи:

„Пријавениот пратеник може да се откаже од говорењето.

Ако пратеникот се откаже од говорењето тој може говорот да го приложи кон стенографските белешки“.

Член 33

Во член 88 зборот „едноставен“ се заменува со „единствен“.

Член 34

Делот „8. Поставување на пратенички прашања“ се менува и гласи „8. Пратенички прашања и извештувања“, а членовите 101, 102 и 103 се заменуваат со членовите 101, 102, 103, 103а, 103б, 103в, 103г и 103д кои гласат:

„Член 101

Секој член на Соборот има право на Извршниот совет и на функционерите што раководат со републичките органи на управата, да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Секој член на Соборот има право на претседателот на Соборот и на претседателите на одборите или другите тела на Соборот да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа односно на работата на Соборот и телата.

Член 102

Прашањата се поставуваат на седница усно а во времето помеѓу две седници писмено преку претседателот на Соборот. Поставувањето на прашањата може да трае најмногу 2 минути.

Прашањето што е во согласност со деловникот претседателот на Соборот му го доставува непосредно на органот односно функционерот на кого му е упатено.

Ако смета дека писмено поставено прашање не е во согласност со одредбите на овој деловник претседателот на Соборот нема да му го упати на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот орган на управата и затоа ќе го извести подносителот на прашањето. Подносителот на прашањето може тоа прашање повторно да го постави на седница на Соборот кој одлучува за согласноста на прашањето со одредбите на Деловникот.

Член 103

На усно поставено прашање се одговара, по првпат, на првата идна седница на Соборот. На писмено поставено прашање се одговара на првата идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот републички орган на управата му е доставено најдоцна 15 дена пред денот што е определен за одржување на седницата.

По предлог од подносителот на прашањето Соборот може, во итни случаи, да одлучи одговорот да се даде веднаш на истата седница на која е поставено прашањето.

Член 103а

Пратеник може да побара на прашањето што го поставил да му се одговори писмено.

Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена и му се доставува на претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот одговорот му го доставува на подносителот на прашањето, а на првата идна седница го известува Соборот за содржината на одговорот.

По барање од претставникот на Извршниот совет односно од функционерот што раководи со републичкиот орган на управата Соборот може да определи подолг рок за давање на одговор.

Член 103б

На прашање поставено на Извршниот совет одговор дава определениот претставник на Советот, а на прашање поставено на функционер кој раководи со републички орган на управата, одговор може да даде, покрај тој функционер и функционерот кој според важечките прописи, го заменува, а по исклучок — и потсекретарот во органот со кој раководи функционерот на кого прашањето му е поставено.

Претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивната надлежност.

Ако поставеното прашање претставува државна или службена тајна претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да предложи одговорот да се даде на седницата на Соборот без присуство на јавноста.

Член 103в

По примениот одговор пратеникот што го поставил прашањето може да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и евентуално дополнителното прашање, пратеникот може да предложи предметот на кој се однесува неговото прашање да се стави на дневен ред на истата или на една од наредните седници на Соборот. За предлогот Соборот одлучува без претрес по ислушувањето на мислењето од претставникот на Извршниот совет односно од функционерот кој раководи со републички орган на управата.

Претставникот на Извршниот совет, функционерот кој раководи со републички орган на управата и надлежниот одбор на Соборот, можат да бараат претресот на тоа прашање да се одложи додека не се соберат потребните податоци. Ако се усвои барањето, Соборот го определува рокот до кога се одлага претресувањето на тоа прашање.

Член 103г

Соборот може да определи посебна седница или посебно време на седницата за претресување на пратенички прашања и за давање одговори на тие прашања.

Член 103д

Член на Соборот има право да бара писмено или усно известување од републичките секретари и другите функционери што раководат со самостојните републички органи на управата за прашања што се на дневен ред на седницата или се подготвуваат за седница на Соборот или друго тело како и известување за други прашања што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција, а се однесуваат на работи од делокругот на органот на управата со кој тој функционер раководи.

Функционерите се должни во рок од 8 дена да го дадат бараното известување.

Доколку не можат да го дадат бараното известување во рок од претходниот став треба да го известат членот на Соборот за тоа кога ќе му го дадат бараното известување“.

Член 35

Член 116 се брише.

Член 36

Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи:
„За работата на седниците на одбор или друго тело на Соборот можат да се водат и стенографски белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно друго тело“.

Член 37

Во делот VIII се додава нов оддел „1. Претрес на предлог за донесување на закон“.

Член 38

Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и гласат:

„Член 125

Постапката за донесување на закон отпочнува со поднесување предлог за донесување на закон.

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието, одбор на собор, како и функционер што раководи со републички орган на управата.

Секој друг собор може на Соборот да му предложи донесување на закон од делокругот на Соборот.

Член 126

Предлогот за донесување на закон треба да ги содржи причините поради кои е потребно да се донесе тој закон, основните начела на кои тој треба да се засновува и прашањата што треба со него да се уредат.

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог за донесување на закон, претседателот на Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор.

Член 127

Предлогот за донесување на закон мора на членовите на Соборот да им биде доставен најдоцна на петнаесет дена пред денот одреден за одржување на седницата на Соборот на кој ќе се претресува тој предлог.

Член 128

Барање за донесување на закон може да поднесе работна и друга самоуправна организација, општествено-политичка организација, здружение на граѓаните, група граѓани, општински собранија и Градското собрание на Скопје.

Претседателот на Соборот барањето го доставува на надлежниот одбор.

Ако одборот смета дека барањето е основано ќе му поднесе на Соборот предлог за донесување на закон.

Ако одборот смета дека барањето не е основано за поднесеното барање ќе го известат Соборот. За одлуката на Соборот се известува подносителот на барањето“.

Член 39

По член 128 се донесуваат нови членови од 128а до 128з кои гласат:

„Член 128а

Пред претресувањето на предлогот за донесување на закон на седница на Соборот, предлогот го разгледува надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија.

Одборот на Соборот го разгледува предлогот од гледна точка на потребата за донесување на законот, а ја разгледува и основаноста на начелата врз кои треба да се засновува законот, како и содржината на законот и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислење и предлог.

Извештајот на одборот и на Законодавно-правната комисија им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот на кој ќе се претресува предлогот.

Член 128б

Претресот по предлогот за донесување на закон на седница на Соборот опфаќа само начелен претрес.

Подносителот на предлогот може да учествува во претресот на седницата на Соборот.

Член 128в

Врз основа на претресот Соборот зазема став за тоа дали е потребно да се донесе предложениот закон.

Ако Соборот оцени дека е потребно да се донесе предложениот закон ќе донесе заклучок за усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е потребно да се донесе тој закон ќе го одбие предлогот со заклучок.

За заклучокот, Соборот го известува Републичкиот собор.

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен заклучок по предлогот за донесување на закон, за донесениот заклучок се известува подносителот на предлогот.

Член 128г

Ако со законот се уредуваат прашања од значење за општественото и политичкото уредување, или се утврдува насока на развитокот на стопанството и другите општествени дејности или се уредуваат други позначајни прашања од надлежноста на Собранието, Соборот може со заклучокот за усвојување на предлогот за донесување на законот, да одреди и органи или организации што треба да бидат консултирани при изработката на нацртот на законот, да оцени потреба од посебни советувања, како и да определи други видови на соработка што можат да придонесат за подобра изработка на нацртот на закон.

Член 128д

По предлогот за донесување на закон соборот одлучува за потребата да се донесе таков закон, а може да ги утврди и начелата на кои тој треба да се засновува, како и прашањата што треба со него да се уредат.

Член 128г

Ако Соборот го усвои предлогот за донесување на закон, тој ќе одлучи дали да му се достави нацрт на закон или наместо нацрт на закон да му се достави предлог на закон.

Член 128е

Врз основа заклучокот на Соборот за усвојување на предлогот за донесување на закон, по правило, подносителот на предлогот пристапува кон изработка на нацрт на закон.

Во согласност со подносителот на предлогот за донесување на закон, Соборот може да определи нацрт на закон да изработи или изработката на нацрт на закон да ја обезбеди:

- одбор на Соборот или комисија на Собранието;
- заедничка комисија на два или повеќе собори што за таа цел тие ќе ја образуваат;
- група на пратеници;
- установа или група на научни, стручни или јавни работници или некој од нив;
- републички орган на управата.

Со заклучокот на Соборот може да се определи и рок за изработка на нацртот на закон.

Член 128ж

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави предлог на закон, предлогот на закон го поднесува подносителот на предлогот за донесување на закон. Ако подносителот на предлогот за донесување на закон е функционер што раководи со републички орган на управата, предлогот на закон го поднесува Извршниот совет.

Ако по предлогот за донесување на закон Соборот одлучи да му се достави предлог на закон, тој може да заклучи нацртот на тој закон да му се достави на разгледување на надлежниот одбор.

Член 128з

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон не се согласува со заклучокот на Соборот за начелата на кои треба да се засновува законот или за содржината на законот, Соборот може изработката на нацртот на закон да ја довери на тело, орган, односно установа од член 128е на овој деловник“.

Член 40

По член 128 се додава нов оддел „2. Претрес на нацрт на закон“ со членовите 128з до 128о.

„Член 128з

Нацртот на закон изработен на основа на заклучок на Соборот им се доставува на надлежниот одбор и на Законодавно-правната комисија.

Член 128и

Со нацртот на закон се поднесува и потребната документација.

Документацијата содржи, покрај другото, податоци за износот на финансиските средства што ќе бидат потребни за спроведување на законот и за изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедувани.

Член 128ј

Нацртот на закон им се доставува на сите членови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот определен за седницата на која ќе се претресува нацртот.

Член 128к

Нацртот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува на Советот, кој може на Соборот за нацртот да му даде свое мислење.

Член 128л

Пред претресот нацртот на закон во Соборот нацртот го разгледуваат одборите на Соборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со тој закон.

Извештаите на одборите од претходниот став и се доставуваат на Законодавно-правната комисија најдоцна на пет дена пред седницата на Комисијата.

Член 128љ

Одборите и Законодавно-правната комисија му поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења и предлози.

Член 128м

Кога ќе го прими извештајот на одборите и Законодавно-правната комисија претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Од денот кога извештаите на одборите и Законодавно-правната комисија им се упатени на членовите на Соборот до денот на одржувањето на седницата на Соборот на кој ќе се претресува нацртот на законот мора да поминат најмалку осум дена.

Член 128н

За нацртот на закон Соборот прво води претрес во начело.

Претресот во начело се врши на тој начин што членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за тоа дали начелата на кои треба да се засновува законот утврдени од Соборот се спроведени и дали со нацртот е опфатена содржината што е утврдена со заклучокот со кој е усвоен предлогот за донесување на закон.

Член 128њ

Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во начело ќе му го врати на подносителот и со заклучок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да се измени или дополни.

Соборот може да одреди рок во кој подносителот на нацртот ќе достави изменет односно дополнет текст.

Член 128о

Ако Соборот го усвои нацртот во начело се преминува на претрес во поединости.

Претресот во поединости се врши на тој начин што се расправа за текстот на нацртот.

По завршениот претрес Соборот со заклучок ги утврдува своите ставови и забелешки за нацртот на закон и нацртот му го упатува на подносителот за да изработи текст на предлог на закон.

Соборот може да го определи и рокот за изработување текстот на предлогот на закон“.

Член 41

По член 128о се додава нов оддел „3. Поднесување на предлог на закон“ со членовите од 128п до 128у кои гласат:

„Член 128п

Предлог на закон може да поднесе: секој пратеник или група пратеници во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието и одбор на Собранието.

Како предлог на закон се зема во разгледување предлогот што му се поднесува на Собранието врз основа на заклучок донесен при претресува-

њето на предлогот за донесување на закон или при претресувањето на нацртот на закон.

Член 128p

Предлог на закон се поднесува во форма во која се донесуваат законите.

Со предлогот на закон се поднесува образложение што особено ги содржи причините, поради кои се донесува законот, проблемите што се решаваат со законот, средствата што се потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени тие средства, како и други околности што се од значење за прашањата што се уредуваат со закон.

Член 128c

Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот не одлучувал за потребата да се донесе таков закон ниту претресувал нацрт на таков закон, со таков предлог ќе се постапи како со предлог за донесување на закон.

Член 128t

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето што се уредува со предложениот закон.

Член 128k

Предлогот на закон, заедно со потребниот материјал им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седница на надлежниот одбор на Соборот, на кој ќе се претресува предлогот.

Член 128y

Предлогот на закон што не го поднел Извршниот совет, му се доставува и на Советот. За таков предлог Извршниот совет може да даде свое мислење“.

Член 42

По член 128y наместо одделот „2. Работа во одбор или друго тело“ се додава нов оддел „4. Разгледување предлог на закон во одборите“.

Член 43

Во член 129 зборот пет“, се заменува со „осум“.

Член 44

Член 132 се брише.

Член 45

Одделот „3. Претрес на седница на Соборот“ станува оддел „5. Претрес на предлог на закон во Соборот“, и се додава нов член 133а кој гласи:

„Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот одбор и од Законодавно-правната комисија, претседателот на Соборот свикнува седница на Соборот.

Седницата се свикнува така што од денот кога на членовите на Соборот им се упатени извештаите на надлежните одбори и на Законодавно-правната комисија до денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон мора да поминат најмалку 15 дена“.

Член 46

По член 135 се додава нов член 135а кој гласи:

„Член 135а

Претставникот на Извршниот совет може да учествува во претресот по предлогот на закон во текот на целиот претрес по предлогот“.

Член 47

Во член 136 ставот 2 се брише, а ставот 3 се менува и гласи:

„Текстот на предлогот се претресува во целост, а ако Соборот одлучи и по делови, глави односно оддели како и членови. Во текот на свој претрес се одлучува и за поднесените амандмани“.

Член 48

Членовите 138—141 се менуваат и гласат:

„Член 138

Амандман на предлог на закон може да се поднесе најдоцна осум дена пред денот што е определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон.

Член 139

Амандман на предлог на закон се поднесува во писмена форма.

Ако амандманот содржи одредба со која се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандман е должен истовремено да укаже на можностите за обезбедување на тие средства.

Член 140

Амандманите на предлог на закон им се доставуваат на членовите на Соборот, на подносителот на предлогот на закон и на Извршниот совет.

Член 141

Ако прифаќањето на амандманот повлекува позначителна измена во текстот на предлогот на закон, претседателот на Соборот веднаш амандманот ќе им го достави на надлежниот одбор на Соборот и на Законодавно-правната комисија за да го проучат и на Соборот да му достават извештај со мислење и предлози по амандманот“.

Член 49

По член 141 се додаваат нови членови 141а до 141г кои гласат:

„Член 141а

Ако амандманот на предлогот на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави амандманот и на одбор на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето за образување на средства и за располагање со средствата за да го проучи влијанието на тие одредби врз расположивите средства и за обезбедување на средства за финансирање на предложеното решение и за тоа да го извести Соборот.

Извештај по амандманот од претходниот став надлежниот одбор е должен да му даде и на соодвениот одбор на Републичкиот собор.

Член 141б

По амандманот од претходните два члена не може на седницата на Соборот да се одлучува додека не се изјаснат надлежните одбори а за амандманите од член 141 додека не се изјасни и Законодавно-правната комисија.

Член 141в

Членот на Соборот, чиј предлог го поддржуваат најмалку десет пратеници, може да поднесе амандман на закон во текот на претресот на тој предлог.

Подносителот на предлог на закон може да поднесува амандман се до заклучувањето на претресот по предлогот на закон.

Извршниот совет може до заклучувањето на претресот по предлогот на закон да поднесува амандман и на предлози на закони што не ги поднел тој.

Амандманот на подносителот на предлогот на закон и амандманот со кој тој се согласи се смета за составен дел на предлогот.

Член 141г

По амандман на предлог на закон поднесен во текот на претресот по предлогот на закон Соборот може да одлучи претресот да се одложи и продолжи на една од неговите наредни седници или претресот да се прекине додека надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија не го проучат амандманот.

Одборот го одлага претресот ако подносителот на предлогот на закон Извршниот совет или надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија побараат одлучувањето по амандманот да се одложи за да можат да го проучат и за него да се изјаснат“.

Член 50

Во член 146 се додава нов став два кој гласи:

„Според постапката од претходниот став се расправа и за предлозите односно амандманите од одборите или другите тела со кои не се согласиле подносителите“.

Член 51

Одделот „4. Донесување на закони по итна постапка“ се брише.

Член 52

По член 146 се додава нов оддел „7. Скратена постапка за донесување на закон“, а членовите 147 и 148 се менуваат и гласат:

„Член 147

Ако со законот чие донесување се предлага не се уредуваат обемни или сложени прашања или донесувањето на законот е условено со определен рок, подносител на предлог на закон може со предлогот за донесување на закон да го поднесе и предлогот на закон.

Соборот може да одлучи по усвојувањето на предлогот на донесување на закон на истата седница да го претресе и предлогот на таков закон.

Предлог на закон што е поднесен заедно со предлог за донесување на закон Законодавно-правната комисија ќе го претресе откако по предлогот за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека е потребно таков закон да се донесе.

Предлог за донесување на закон по скратена постапка може да поднесе пратеник кого го поддржуваат 10 пратеници на Соборот, како и телата и органите што според Уставот и овој деловник може да поднесуваат предлози на закони.

Член 148

Со заклучокот за потребата за донесување на закон Соборот може да одлучи да се скратат утврдените рокови за свикување на седница и за доставување на нацрти на закони, предлози на закони и извештаи.

Предлог за скратување на роковите може да поднесе член на Соборот, претседателството на Собранието и подносителот на предлогот за донесување на законот.

За заклучокот за скратување на роковите се известува надлежниот одбор или друго тело на Соборот и Законодавно-правната комисија што ќе го претресуваат нацртот односно предлогот на закон, како и подносителот на предлогот за донесување на закон.

Во скратената постапка за донесување на закон, амандмани можат да се поднесуваат до заклучувањето на претресот по предлогот на закон“.

Член 53

По член 148 се додава нов оддел „8. Итна постапка за донесување на закон“ со членовите 148а, 148б, 148в, 148г кои гласат:

„Член 148а

По итна постапка може да се донесе закон само по исклучок.

По итна постапка Соборот донесува закон со кој се уредуваат такви прашања за чие уредување постои неодложна потреба и ако за неговото донесување се примени редовната постапка за донесување на закон би можело да има штетни последици по општествената заедница.

Член 148б

Донесување на закон по итна постапка може да предложи секој подносител на предлог на закон.

Во предлогот за донесување на закон по итна постапка се наведуваат причините поради кои се предлага законот да се донесе по итна постапка.

Член 148в

За оправданоста на предлогот да се донесе закон по итна постапка одлучува Соборот.

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово мислење.

Член 148г

Ако Соборот одлучи предлогот на закон да се донесе по итна постапка, веднаш се преминува на претрес на предлогот на закон.

Соборот може да одлучи пред да премине на претрес на предлогот на закон или во текот на претресот да побара од надлежните одбори на Соборот и Законодавно-правната комисија итно да му достават мислење и предлози по предлогот на закон.

Ако одлучи да побара мислење и предлози од надлежните одбори и Законодавно-правната комисија, Соборот го прекинува претресот по предлогот на закон додека одборите и Комисијата не му поднесат свои извештаи.

Член 54

Одделот „5. Постапка за донесување други акти во Соборот“ станува оддел „9 Постапка за донесување на други акти“.

Член 55

По член 151 се додава нов оддел „10. Постапка за претресување на извештаи, анализи и други материјали“ со членовите 151а и 151б кои гласат:

„Член 151а

Претресот по извештаи, анализи и други материјали во одборите и Соборот е единствен.

Член 151б

За претресот одборот или другото тело му поднесува извештај на Соборот.

Ако одборот или друго тело решиле нивниот известител да поднесе и устен извештај на седницата на Соборот, писмениот извештај содржи само основни податоци за претресувањето на прашањето. Доколку одборот односно друго тело решиле да не се поднесува устен извештај на седницата на Соборот, писмениот извештај ги содржи констатациите, ставовите и предлозите, мислењата и сугестиите на одборот или другото тело“.

Член 56

Во одделот „6. Постапка за изнесување на претходна јавна дискусија на нацрти или предлози на закони и други акти, тези и други претходни материјали за закони и други акти“, бројката 6 се заменува со 10.

Член 57

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и да изврши нова нумерација на деловите, одделите и членовите на Деловникот.

Член 58

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а одредбите за постапката за донесување на закони ќе се применуваат од 10 јули 1967 година.

193.

Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 5 мај 1967 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ДЕЛОВНИКОТ НА ОРГАНИЗАЦИОНО-
ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во член 3 на Деловникот на Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 25/65), се додава нов став 1 кој гласи:

„Соборот е во постојано заседание“.

Членот 4 се брише.

Член 2

Во делот „II ПРАТЕНИЦИ“ се додава нов оддел: „1. Права и должности“.

Член 3

По член 7 се додаваат 2 нови члена: 7а и 7б.

„Член 7а

Пратеникот што е спречен од оправдани причини да присуствува на седница на Соборот или на седница на одбор или друго тело на Соборот чиј е член, должен е за тоа благовремено да го известат претседателот на Соборот односно претседателот на одборот или другото тело, или дополнително да го оправда изостанокот.

Член 7б

Одборот или другото тело на Соборот го известува Соборот за членот на одборот или другото тело кој трипати еднородно отсутствувал од седницата на одборот односно другото тело, а не ги оправдал своите изостаноци. Одборот односно другото тело може да му предложи на Соборот да го разреши овој член и на негово место да избере друг член“.

Член 4

По член 8 се додава нов член 8а кој гласи:

„Пратеникот има право од државните органи и работните и други организации на подрачјето што ја сочинува изборната единица во која е избран, да бара податоци што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција“.

Член 5

По член 10 се додаваат нови членови 10а и 10б кои гласат:

„Член 10а

Пратеникот е должен да ги известува избирачите од изборната единица во која е избран за својата работа и за работата на Соборот.

Пратеникот е должен, по барање од општинското собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран да ги изнесува пред Соборот предлозите и мислењата на општинското собрание по прашањата од делокругот на Соборот. Притоа, пратеникот може да го изнесува и своето мислење и според своето мислење да се определи по тие прашања.

Член 10б

Пратеникот е должен во изборната единица во која е избран да прибира мислења по прашањата за кои се расправа во Соборот и за дејството од применувањето на законите и другите акти на Собранието, да го известува Соборот за своите забележувања во изборната единица по прашањата од делокругот на Соборот и во врска со тоа да поднесува предлози за донесување на одлуки и преземање на соодветни мерки“.

Член 6

Членовите 11 до 17 се бришат.

Член 7

Делот: „III ВЕРИФИКАЦИЈА“ станува оддел: „2. Верификација“ и членовите 18—27 стануваат членови 11—20.

Член 8

Во член 12 во став 2 ред 1 по зборот „комисија“ се додаваат зборовите „и сите изборни акти“, а во

ред 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборовите „ставаат на увид“.

Член 9

Во член 13 став 2 ред 1 и 2 зборовите „става на располагање“ се заменуваат со зборот „доставува“.

Член 10

Во член 15 став 3 во ред 4 зборовите „Одлагањето на одлуката“ се заменуваат со „Одлагањето на донесување одлука“.

Член 11

Во член 17 ред 11 наместо зборот „народот“ се става зборот „народите“.

Член 12

Во член 18 во ред 6 и 7 зборовите „На соборот“ се бришат.

Член 13

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи:
„Во случај од претходниот став седницата на Соборот ја отвора и до изборот на претседател на Соборот претседава пратеникот најстар по возраст“.

Став 2 се менува и гласи:

„За првата седница на пратениците им се доставува извештајот на Републичката изборна комисија. На оваа седница се избира верификационата комисија која, врз основа на извештајот на Републичката изборна комисија и изборните акти, ја испитува правилноста на спроведените избори и за тоа му поднесува на Соборот свој извештај“.

Член 14

По член 27, се додава нов член 27а кој гласи:
„По извршената верификација на мандатите на пратениците и по давањето на свечената изјава, се врши избор на претседател на Соборот, ако на претседателот му престанува мандатот.“

Избраниот претседател на соборот го известува Претседателот на Собранието за извршената верификација на мандатите и за конституирањето на Соборот“.

Член 15

По член 20 пред одделот „Имуитет“ се става „3“.

Член 16

Во член 29 се додава нов став 2 кој гласи:
„За седниците на Мандатно-имуитетната комисија се известува и пратеникот на кого се однесува барањето“.

Член 17

По член 34 се додава нов член 34а кој гласи:
„Мандатно-имуитетната комисија на Соборот му поднесува извештај за секој случај што претставува основ за престанок на мандатот на член на Соборот.“

Врз основа на Извештајот на Мандатно-имуитетната комисија, Соборот го утврдува престанокот на мандатот на член на Соборот“.

Член 18

По член 35 се додава нов дел „III ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ“ и нов член 35а кој гласи:

„Соборот самостојно ја утврдува програмата за својата работа. Во програмата Соборот ги внесува

актуелните предлози на акти и други прашања од својот делокруг што ќе ги претресува во идниот период.“

При изработувањето на програмата Соборот соопштува со одборите и другите тела на Соборот и комисиите на Собранието, со другите собори на Собранието, Извршниот совет и републичките органи на управата, општествено-политичките зедници, општествено-политичките, работните и други организации, како и ги зема предвид предлозите на членовите на Соборот.

Предлогот на програма за работа на Соборот претходно го претресуваат и одборите на Соборот.

Член 19

Во член 36 став 2 алинеа 6 се менува и гласи:
„Ги толкува одредбите на овој Деловник за делокругот на одборите и другите тела на Соборот како и другите одредби на овој Деловник и ги решава спорните прашања во врска со нивниот делокруг“.

Член 20

Во член 51 ред 4 зборот „пет“ се менува со „осум“.

Член 21

По член 51 се додава нов член 51а кој гласи:
„За свиканата седница претседателот на Одборот или другото тело го известува претседателот на Соборот, Извршниот совет и претставникот на предлагачот по одделните прашања и предлози во рокот од претходниот член“.

Член 22

Во член 58 во став 2 се додава следната реченица: „за повторна повреда на редот претседателот изречува опомена која се внесува во записникот“.

Член 23

Во член 59 во став 2 последната реченица се менува и гласи: „на заедничките седници на одборите или другите тела претседаваат наизменично претседателите“.

Член 24

По член 60 се додава член 60а кој гласи:

„Предлогот на дневен ред за седница на Соборот го подготвува претседателот на Соборот. Секој член на Соборот, одборите и другите тела на Соборот и Извршниот совет можат на Соборот да му предлагаат одделно прашање да се внесе во предлогот на дневен ред за седница на Соборот.“

Иницијатива за ставање одделно прашање на дневен ред на седница на Соборот може да потекне и од републичките органи на управата, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, работните и други самоступравни организации, здруженија како и од страна на граѓаните.

Предлог за внесување на одделно прашање во дневен ред пред седница на Соборот се поднесува писмено, а на седница на Соборот може и усно.“

Член 25

Во член 62 зборот „осум“ се менува во „петнаесет“.

Член 26

Член 72 се брише.

Член 27

Во член 77 зборот „дисциплинските“ се заменува со зборот „следните“, во член 80 зборовите „дисциплинските мерки“ се заменуваат со зборот „мерките“.

Член 28

Во член 78 ставот 1 се менува и гласи:

„Опомена ќе се изрече на пратеник кој на седницата со своето поведење со земање на збор кога претседателот не му дал збор, со упаѓање на збор на геворник или со слична постапка го нарушува редот на седницата и одредбите на овој деловник.

Ставот 3 се менува и гласи: „мерките опомена и одземање на збор ги изречува претседателот на Соборот“.

Член 29

Во член 79 став 1 во ред 5 и 6 наместо зборовите „или некој член од Соборот или „се ставаат зборовите „Собранието, пратениците или други лица“; во став 3 ред 4 по зборот „Соборот“ се става точка и се бришат зборовите „без претрес“ потоа се додава нова реченица која гласи: „за отстранување од седница се одлучува без претрес“; во став 5 ред 2 зборот „дисциплинска“ се брише; во став 3 зборот „пет“ се заменува со зборот „десет“.

Член 30

Во член 81 став 1 ред 1 зборот „слушател“ се заменува со „граѓанин“ и во став 2 ред 3 зборот „слушатели“ со зборот „граѓани“.

Член 31

Во член 87 зборовите „говорниците и говорници“ се заменуваат со зборовите „пратениците и пратеници“.

Член 32

По член 87 се додава член 87а кој гласи:

„Пријавениот пратеник може да се откаже од говорењето.

Ако пратеникот се откаже од говорењето тој може говорот да го приложи кон стенографските белешки“.

Член 33

Во член 88 зборот „едноставен“ се заменува со „единствен“.

Член 34

Делот „8. Постапување на пратенички прашања“ се менува и гласи: „8. Пратенички прашања и известувања“; членовите 101, 102 и 103 се менуваат и се додаваат нови членови 103а, 103б, 103в, 103г и 103д кои гласат:

„Член 101

Секој член на Соборот има право на Извршниот совет и на функционерите што раководат со републичките органи на управата да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Секој член на Соборот има право на претседателот на Соборот и на претседателите на одборите или другите тела на Соборот да им поставува прашања што се однесуваат за нивната работа односно на работата на Соборот и телата.

Член 102

Прашањата се поставуваат на седница усно, а во времето помеѓу две седници писмено преку претседателот на Соборот. Поставувањето на прашањата може да трае најмногу две минути.

Прашањето што е во согласност со Деловникот претседателот на Соборот му го доставува непосредно на органот односно функционерот на кого му е упатено.

Ако смета дека писмено поставено прашање не е во согласност со одредбите на овој Деловник претседателот на Соборот нема да му го упати на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот орган на управата и за тоа ќе го извести подносителот на прашањето. Подносителот на прашањето може тоа прашање повторно да го постави на седница на Соборот кој одлучува за согласноста на прашањето со одредбите на Деловникот.

Член 103

На усно поставено прашање се одговара, по правило, на првата идна седница на Соборот. На писмено поставено прашање се одговара на првата идна седница на Соборот, ако тоа прашање на Извршниот совет односно на функционерот што раководи со односниот републички орган на управата му е доставено најдоцна петнаесет дена пред денот што е определен за одржувањето на седницата.

По предлог на подносителот на прашањето Соборот може, во итни случаи, да одлучи одговорот да се даде веднаш на истата седница на која е поставено прашањето.

Член 103а

Пратеник може да побара на прашањето што го поставил да му се одговори писмено.

Писмениот одговор се дава во рок од 15 дена и му се доставува на претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот одговорот му го доставува на подносителот на прашањата и на првата идна седница го известува Соборот за содржината на одговорот.

По барање од претставникот на Извршниот совет односно од функционерот што раководи со републичкиот орган на управата Соборот може да определи подолг рок за давање на одговор.

Член 103б

На прашање поставено на Извршниот совет одговор дава одредениот претставник на советот, а на прашање поставено на функционер кој раководи со републички орган на управата, одговор може да даде, покрај тој функционер и функционерот кој според важечките прописи, го заменува, а по исклучок — и потсекретарот на органот со кој раководи функционерот на кого прашањето му е поставено.

Претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да одбие да даде одговор на поставеното прашање, ако тоа прашање не се однесува на нивната работа или на работите од нивната надлежност.

Ако поставеното прашање претставува државна или службена тајна претставникот на Извршниот совет односно функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата може да предложи одговорот да се даде на седницата на Соборот без присуство на јавноста,

Член 103в

По примениот одговор пратеникот што го поставил прашањето може да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и евентуално дополнителното прашање, пратеникот може да предложи предметот на кој се однесува неговото прашање да се стави на дневен ред и на истата или на една од наредните седници на Соборот. За предлогот Соборот одлучува без претрес по ислушување на мислењето од претставникот на Извршниот совет односно од функционерот кој раководи со републички орган на управата.

Претставникот на Извршниот совет, функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата и надлежниот одбор на Соборот, можат да бараат претресот на тоа прашање да се одложи додека не се соберат потребните податоци. Ако се усвои барањето, Соборот го определува рокот до кога се одлага претресувањето на тоа прашање.

Член 103г

Соборот може да определи посебна седница или посебно време на седницата за претресување на пратенички прашања и за давање одговори на тие прашања.

Член 103д

Член на Соборот има право да бара писмено или усно известување од републичките секретари и други функционери што раководат со самостојните републички органи на управата за прашања што се на дневен ред на седницата или се подготвуваат за седница на Соборот или друго тело како и известување за други прашања што му се потребни за вршење на неговата пратеничка функција, а се однесуваат на работи од делокруг на органот на управата со кој тој функционер раководи.

Функционерите се должни во рок од 8 дена да го дадат бараното известување.

Доколку не можат да го дадат бараното известување во рок од претходниот став треба да го известат членот на Соборот за тоа кога ќе му го дадат бараното известување“.

Член 35

Член 116 се брише.

Член 36

Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи:

„За работата на седниците на одбор или друго тело на Соборот можат да се водат и стенографски белешки, само ако за тоа одлучи одборот односно другото тело“.

Член 37

Во делот VII се додава нов оддел „1. Претрес на предлог за донесување на закон“.

Член 38

Членовите 125, 126, 127 и 128 се менуваат и гласат:

Член 125

Постапката за донесување на закон отпочнува со поднесување предлог за донесување на закон.

Предлог за донесување на закон може да поднесе секој пратеник во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието, одбор на собор, како и функционер што раководи со републички орган на управата.

Секој друг собор, на Соборот може да му предложи донесување на закон од делокругот на Соборот.

Член 126

Предлогот за донесување на закон треба да ги содржи причините поради кој е потребно да се донесе тој закон, основните начела на кој тој треба да се засновува и прашањата што треба со него да се уредат.

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог за донесување на закон, претседателот на Соборот ќе му го достави на надлежниот одбор.

Член 127

Предлогот за донесување на закон мора на членовите на Соборот да им биде доставен најдоцна на петнаесет дена пред денот одреден за одржување на седницата на Соборот на кој ќе се претресува тој предлог.

Член 128

Барање за донесување на закон може да поднесе работна и друга самоуправна организација, општествено-политичка организација, здружение на граѓаните, група граѓани, општинско собрание и Градското собрание на Скопје.

Претседателот на Соборот барањето го доставува на надлежниот одбор.

Ако одборот смета дека барањето е основано ќе му поднесе на соборот предлог за донесување на закон.

Ако одборот смета дека барањето не е основано за поднесеното барање ќе го известат соборот. За одлуката на Соборот се известува подносителот на барањето.

Член 39

По член 128 се додаваат нови членови од 128а до 128з кои гласат:

„Член 128а

Пред претресувањето на предлогот за донесување на закон на седница на Соборот, предлогот го разгледува надлежниот одбор на Соборот и Законодавно-правната комисија.

Одборот на Соборот го разгледува предлогот од гледна точка на потребата за донесување на законот, а ја разгледува и основаноста на начелата врз кои треба да се засновува законот, како и содржината на законот и за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислење и предлог.

Извештајот на одборот и на Законодавно-правната комисија им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот.

Член 128б

Претресот на предлогот за донесување на закон на седница на Соборот опфаќа само начелен претрес.

Подносителот на предлогот може да учествува во претресот на седницата на Соборот.

Член 128в

Врз основа на претресот Соборот зазема став за тоа дали е потребно да се донесе предложениот закон.

Ако Соборот оцени дека е потребно да се донесе предложениот закон ќе донесе заклучок за усвојување на предлогот, а ако оцени дека не е потребно да се донесе тој закон ќе го одбие предлогот со заклучок.

За заклучокот, Соборот го известува Републичкиот собор.

Ако и Републичкиот собор донесе истоветен заклучок по предлогот за донесување на закон, за донесениот заклучок се известува подносителот на предлогот.

Член 128г

Ако со законот се уредуваат прашања од значење за општественото и политичко уредување, или се утврдува насока на развитокот на стопанството и другите општествени дејности или се уредуваат други позначајни прашања од надлежноста на Собранието, Соборот може со заклучокот за усвојување на предлогот за донесување на законот, да одреди и органи или организации што треба да бидат консултирани при изработката на нацртот на законот да оцени потреба од посебни советувања, како и да определи други видови на работа што можат да придонесат за подобра изработка на нацртот на закон.

Член 128д

По предлогот за донесување на закон соборот одлучува за потребата да се донесе таков закон, а може да ги утврди и начелата на кои тој треба да се засновува, како и прашањата што треба со него да се уредат.

Член 128е

Ако Соборот го усвои предлогот за донесување на закон тој ќе одлучи дали да му се достави нацрт на закон или наместо нацрт на закон да му се достави предлог на закон.

Член 128е

Врз основа заклучокот на Соборот за усвојување на предлогот за донесување на закон, по правило, подносителот на предлогот пристапува кон изработка на нацрт на закон.

Во согласност со подносителот на предлогот за донесување на закон, соборот може да определи нацрт на закон да изработи или изработката на нацрт на закон да ја обезбеди:

— одбор на Соборот или комисија на Собранието;

— заедничка комисија на два или повеќе собори што за таа цел тие ќе ја образуваат;

— група на пратеници;

— републички орган на управата; или

— установа или група на научни, стручни или јавни работници или некој од нив.

Со заклучокот на Соборот може да се определи и рок за изработка на нацртот на закон.

Член 128ж

Кога Соборот ќе одлучи да му се достави предлог на закон, предлогот на закон го поднесува подносителот на предлогот за донесување на закон. Ако подносителот на предлогот за донесување на закон е функционер што раководи со републички орган на управата предлогот на закон го поднесува Извршниот совет,

Ако по предлогот за донесување на закон Соборот одлучи да му се достави предлог на закон, тој може да заклучи нацртот на тој закон да му се достави на разгледување на тој одбор.

Член 128з

Ако подносителот на предлогот за донесување на закон не се согласува со заклучокот на Соборот за начелата на кои треба да се засновува законот или за содржината на законот, Соборот може изработката на нацртот на закон да ја довери на тело, орган, односно установа од член 128е на овој деловник.

Член 40

По член 128з се додава нов оддел „2. Претрес на нацрт на закон“ со членовите од 128 до 128о.

Член 128

Нацртот на закон изработен на основа на заклучок на Соборот им се доставува на надлежниот одбор и на Законодавно-правната комисија.

Член 128и

Со нацртот на закон се поднесува и потребната документација.

Документацијата содржи покрај другото податоци за износот на финансиските средства што ќе бидат потребни за спроведување на законот и за изворите од кои тие средства ќе бидат обезбедени.

Член 128ј

Нацртот на закон им се доставува на сите членови на Соборот најдоцна на 15 дена пред денот определен за седницата на која ќе се претресува нацртот.

Член 128к

Нацртот на закон што не го поднел Извршниот совет му се доставува на Советот, кој може на Соборот за нацртот да му даде свое мислење.

Член 128л

Пред претресот нацртот на закон во Соборот го разгледуваат одборите на Соборот во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со тој закон.

Извештаите на одборите од претходниот став и се доставуваат на Законодавно-правната комисија најдоцна на пет дена пред седницата на Комисијата.

Член 128љ

Одборите и Законодавно-правната комисија му поднесуваат на Соборот свои извештаи со мислења и предлози.

Член 128м

Кога ќе го прими извештајот на одборите и Законодавно-правната комисија претседателот на Соборот свикнува седница на Соборот.

Од денот кога извештаите на одборите и Законодавно-правната комисија им се упатени на членовите на Соборот до денот на одржувањето на седницата на Соборот на кој ќе се претресува нацртот на законот мора да поминат најмалку осум дена.

Член 128н

За нацртот на закон Соборот прво води претрес во начело.

Претресот во начело се врши на тој начин што членовите на Соборот изнесуваат свои мислења за тоа дали начелата на кои треба да се заснова законот утврдени од Соборот се спроведени и дали со нацртот е опфатена содржината што е утврдена со заклучокот со кој е усвоен предлогот за донесување на закон.

Член 128њ

Ако Соборот не го усвои нацртот на закон во начело ќе му го врати на подносителот и со заклучок ќе утврди во кој поглед треба нацртот да се измени или дополни.

Соборот може да одреди рок во кој подносителот на нацртот ќе достави изменет односно дополнителен текст.

Член 128о

Ако Соборот го усвои нацртот во начело се преминува на претрес во поединости.

Претресот во поединости се врши на тој начин што се расправа за текстот на нацртот.

По завршениот претрес Соборот со заклучок ги утврдува своите ставови и забелешки за нацртот на закон и нацртот му го упатува на подносителот за да изработи текст на предлог на закон.

Соборот може да го определи и рокот за изработување текстот на предлогот на закон.“

Член 128п

По член 128 се додава нов оддел „3. Поднесување на предлог на закон“ со членовите од 128п до 128у кои гласат:

Член 128п

Предлог на закон може да поднесе: секој пратеник или група пратеници во Соборот, Извршниот совет, комисија на Собранието и одбор на Соборот.

Како предлог на закон се зема во разгледување предлогот што му се поднесува на Соборот врз основа на заклучок донесен при претресувањето на предлогот за донесување на закон или при претресувањето на нацртот на закон.

Член 128р

Предлог на закон се поднесува во форма во која се донесуваат законите.

Со предлогот на закон се поднесува образложение што особено ги содржи причините поради кои се донесува законот, проблемите што се решаваат, со законот, средствата што се потребни за неговото спроведување и изворите од кои ќе бидат обезбедени тие средства како и други околности што се од значење за прашањата што се уредуваат со закон.

Член 128с

Ако се поднесе предлог на закон, а Соборот не одлучува за потребата да се донесе таков закон ниту претресувал нацрт на таков закон, со таков предлог ќе се постапи како со предлог за донесување на закон.

Член 128т

Кога од претседателот на Собранието ќе добие предлог на закон, претседателот на Соборот ќе му го упати предлогот на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето што се уредува со предложениот закон.

Член 128к

Предлогот на закон, заедно со потребниот материјал им се доставува на членовите на Соборот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седница на надлежниот одбор на Соборот, на кој ќе се претресува предлогот.

Член 128у

Предлогот на закон што не го поднел Извршниот совет, му се доставува и на Советот. За таков предлог Извршниот совет може да даде свои мислење“.

Член 42

По член 128у наместо делот „2. Работа во одбор или друго тело“ се додава нов оддел кој гласи „4. Разгледување предлог на закон во одборите“.

Член 43

Во член 129 зборот „пет“, се заменува во „осум“.

Член 44

По член 130 се додава нов член 130а кој гласи:

Член 130а

По предлогот на Републичкиот буџет и по предлогот на завршната сметка за извршувањето на Републичкиот буџет прво се води општ претрес, а потоа претрес по текстот на предлогот.

Претресот по текстот се води по членови, намени и позиции, доколку одборот не одлучи поинаку.

Откако ќе се сврши претресот и гласањето по текстот, се врши гласање во целина за предлогот на Републичкиот буџет и предлогот на завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет.

Претрес по поднесените амандмани се врши кога се претресуваат членовите, намените и позициите на кои се однесува амандманот.

За се друго при претресот на Републичкиот буџет и предлогот на завршната сметка за извршувањето на Републичкиот буџет во одборот се применуваат одредбите на овој Деловник кои се однесуваат на претрес на предлози на закони.

Член 45

Член 132 се брише.

Член 46

Одделот „3. Претрес на седница на Соборот“ станува оддел „5. Претрес на предлог на закон во Соборот“ и се додава нов член 133а кој гласи:

„Член 133а

Кога ќе ги прими извештаите од надлежниот одбор и од Законодавно-правната комисија, претседателот на Соборот свикува седница на Соборот.

Седницата се свикува така што од денот кога на членовите на Соборот им се упатени извештаите на надлежните одбори и на Законодавно-правната комисија до денот определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон мора да поминат најмалку 15 дена“.

Член 47

По член 135 се додава нов член 135а кој гласи:

„Член 135а

Претставникот на Извршниот совет може да учествува во претресот по предлогот на закон во текот на целиот претрес по предлогот“.

Член 48

Во член 136 ставот 2 се брише, а ставот 3 се менува и гласи:

„Текстот на предлогот се претресува во целост, а ако Соборот одлучи и по делови, глави, односно оддели како и членови. Во текот на овој претрес се одлучува и за поднесените амандмани“.

Член 49

Член 137 ред 4 наместо зборот „раздели“ се става зборот „намени“ и во ред 7 наместо „соодветниот раздел“ се ставаат зборовите „намената на која“.

Член 50

Членовите 140 до 143 се менуваат и гласат:

„Член 140

Амандман на предлог на закон може да се поднесе најдоцна осум дена пред денот што е определен за одржување на седницата на Соборот на која ќе се претресува предлогот на закон.

Член 141

Амандман на предлог на закон се поднесува во писмена форма.

Ако амандманот содржи одредба со која се ангажираат финансиски средства, подносителот на амандман е должен истовремено да укаже на можностите за обезбедување на тие средства.

Член 142

Амандманите на предлог на закони им се доставуваат на членовите на Соборот, на подносителот на предлогот на закон и на Извршниот совет.

Член 143

Ако прифаќањето на амандманот повлекува значителна измена во текстот на предлогот на закон, претседателот на Соборот веднаш амандманот ќе го достави на надлежниот одбор на Соборот и на Законодавно-правната комисија за да го проучат и на Соборот му достават извештај со мислење и предлози по амандманот“.

Член 51

По член 143 се додаваат нови членови: 143а до 143г кои гласат:

„Член 143а

Ако амандманот на предлогот на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства претседателот на Соборот веднаш ќе му го достави амандманот и на одборот на Соборот во чиј делокруг спаѓа прашањето за образување на средства и за располагање со средствата за да го проучи влијанието на тие одредби врз расположивите средства и за обезбедување на средства за финансирање на предложеното решение и за тоа да го извести Соборот.

Извештај по амандманот од претходниот став надлежниот одбор е должен да му даде и на соодветниот одбор на Републичкиот собор.

Член 143б

По амандманот од претходните два члена не може на седница на Соборот да се одлучува додека не се изјаснат надлежните одбори, а за амандманите од член 143 и додека не се изјасни и Законодавно-правната комисија.

Член 143в

Членот на Соборот чиј предлог го поддржуваат најмалку десет пратеници, може, да поднесе амандман на закон во текот на претресот на тој предлог.

Подносителот на закон може да поднесува амандман се до заклучувањето на претресот по предлогот на закон.

Извршниот совет може до заклучувањето на претресот по предлогот на закон да поднесува амандман и на предлози на закони што не ги поднел тој.

Амандманот на подносителот на предлог на закон и амандманот со кој тој се согласил се смета за составен дел на предлогот.

Член 143г

По амандман на предлог на закон поднесен во текот на претресот по предлогот на закон Соборот може да одлучи претресот да се одложи и продолжи на една од неговите наредни седници или претресот да се прекине додека надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија не го проучат амандманот.

Соборот го одлага претресот ако подносителот на предлогот на законот Извршниот совет или надлежниот одбор и Законодавно-правната комисија побараат одлучувањето по амандманот да се одложи за да можат да го проучат и за него да се изјаснат“.

Член 52

Во член 148 се додава нов став 2 кој гласи:

„Според постапката од претходниот став се расправа и за предлозите односно амандманите од одборите или другите тела со кои не се согласиле подносителите“.

Член 53

Одделот „4. Донесување на закони по итна постапка“ се брише.

Член 54

По член 148 се додава нов оддел „7. Скратена постапка за донесување на закон“, а членовите 149 и 150 се менуваат и гласат:

„Член 149

Ако со законот чие донесување се предлага не се уредуваат обемни или сложени прашања или донесувањето на законот е условено со определен рок, подносител на предлог на закон може со предлогот за донесување на закон да го поднесе и предлогот на закон.

Соборот може да одлучи по усвојувањето на предлогот за донесување на закон на истата седница да го претресе и предлогот на таков закон.

Предлог на закон што е поднесен заедно со предлог за донесување на закон Законодавно-правната комисија ќе го претресе откако по предлогот за донесување на закон Соборот ќе заклучи дека е потребно таков закон да се донесе.

Предлог за донесување на закон по скратена постапка може да поднесе пратеник кого го поддржуваат 10 пратеници на соборот, како и телата и органите што според Уставот и овој деловник можат да поднесуваат предлози на закони.

Член 150

Со заклучокот за потребата за донесување на закон Соборот може да одлучи да се скратат утврдените рокови за свикнување седница и за доставување на нацрти на закони, предлози на закони и извештаи.

Предлог за скратување на роковите може да поднесе член на Соборот, Претседателството на Собранието и подносителот на предлогот за донесување на законот.

За заклучокот за скратување на роковите се известува надлежниот одбор или друго тело на Соборот и Законодавно-правната комисија што ќе го претресуваат нацртот односно предлогот на закон како и подносителот на предлогот за донесување на закон.

Во скратената постапка за донесување на закон, амандмани можат да се поднесуваат до заклучувањето на претресот по предлогот на закон“.

Член 55

По членот 150 се додава нов оддел „8. Итна постапка за донесување на закон“ со членовите 150а, 150б, 150в и 150г кои гласат:

„Член 150а

По итна постапка може да се донесе закон само по исклучок.

По итна постапка Соборот донесува закон кој се уредуваат такви прашања за чие уредување постои неодољна потреба и ако за неговото донесување се примени редовната постапка за донесување на закон би можело да има штетни последици по општествената заедница.

Член 150б

Донесување на закон по итна постапка може да предложи секој подносител на предлог на закон.

Во предлогот за донесување на законот по итна постапка се наведуваат причините поради кои се предлага законот да се донесе по итна постапка.

Член 150в

За оправданоста на предлогот да се донесе закон по итна постапка одлучува Соборот.

Ако предлогот не го поднел Извршниот совет, Соборот пред одлучувањето, ќе побара и негово мислење.

Член 150г

Ако Соборот одлучи предлогот на закон да се донесе по итна постапка, веднаш се преминува на претрес на предлогот на закон.

Соборот може да одлучи пред да премине на претрес на предлогот на закон или во текот на претресот да побара од надлежните одбори на соборот и Законодавно-правната комисија итно да му достават мислење и предлози по предлогот на закон.

Ако одлучи да побара мислења и предлози од надлежните одбори и Законодавно-правната комисија, соборот го прекинува претресот по предлогот на закон додека одборите и Комисијата не му поднесат свои извештаи“.

Член 56

Одделот „5. Постапка за поднесување на други акти во Соборот“ станува оддел „9. Постапка за донесување на други акти“.

Член 57

По член 153 се додава нов оддел „10. Постапка за претресување на извештаи, анализи и други материјали“ со членовите 153а и 153б кои гласат:

„Член 153а

Претресот по извештаи, анализи и други материјали во одборите и Соборот е единствен.

Член 153б

За претресот одборот или другото тело му поднесува извештај на Соборот.

Ако одборот или друго тело решиле нивниот известител да поднесе и устен извештај на седницата на Соборот, писмениот извештај содржи само основни податоци за претресувањето на прашањето. Доколку одборот односно другото тело решиле да не се поднесува устен извештај на седница на Соборот, писмениот извештај ги содржи констатациите, ставовите и предлозите, мислењата и сугестиите на одборот или другото тело“.

Член 58

Во одделот „6. Постапка за изнесување на претходна јавна дискусија на нацрти кои предлози на закони и други акти, тези и други претходни материјали за закони и други акти“, бројката станува 10.

Член 59

Во член 154 став 1 наместо зборот „Одборот“ се става зборот „Соборот“.

Член 60

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и да изврши нова нумерација на деловите, одделите и членовите на Деловникот.

Член 61

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а одредбите за постапката за донесување на закони ќе се применуваат од 10 јули 1967 година.

194.

Врз основа на член 7 од Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 38/66 година), републичкиот секретар за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И
ИСПЛАТУВАЊЕТО НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА
ИСКОРИСТЕНИТЕ ПОВЛАСТИЦИ

Член 1

Корисниците на повластиците утврдени со Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај (Законот), го остваруваат правото на повластицата во превозот на јавниот патнички сообраќај на основа следните докази:

1. Пратениците на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со легитимацијата на пратеник;

Обр. бр. 1

(200x15)

ЛЕГИТИМАЦИЈА

за повластено патување во година

(Презиме и име)

(Место на живеењето)

Носител на илинденска споменица

Број Потпис,

Број

196 ... год. (М. П.)

Скопје

При користењето на повластеното патување, носителот на Илинденска споменица, треба:

- 1) да ја означи релацијата на патувањето;
- 2) при прекин на патувањето да го овери патниот билет.

196 ... ГОДИНА

I Патување — Од до Преку

П о а ѓ а њ е		В р а к а њ е	
со железница	со автобус	со железница	со автобус
До	До	До	До
	До		До
	До		До

II Патување — Од До Преку

П о а ѓ а њ е		В р а к а њ е	
со железница	со автобус	со железница	со автобус
До	До	До	До
	До		До
	До		До

III Патување — Од До Преку

П о а ѓ а њ е		В р а к а њ е	
со железница	со автобус	со железница	со автобус
До	До	До	До
	До		До
	До		До

Штембил на школската установа

Образец бр. 2
(Формат 200×150 mm.)**О Б Ј А В А****за учебната 19...../19..... година**

За користење на повластица од 25% од редовната возна цена, при патување на ученици студенти во јавниот патнички сообраќај.

Корисник редовно го посетува училиштето во

(име на школската установа)

(место)

Постојано место на живеење е во
(место)

Повластицата важи за релација од до и обратно, со поднесување на испраза за својство на ученик односно студент.

.....
потпис на раководителот на школската установа

П	А	Т	У	В	А	Њ	А
Ж и г с о д а т а н а п о ч е т н а т а с т а н и ц а							
1	2	3	4				

Јавен патнички сообраќај во СР Македонија

Образец бр. 3
(Формат 125×88 mm.)

(Фирма на претпријатието)

НО

Серија

НО

Повластен билет

За

за повластица
(полн назив на повластицата)

Број На релација од

до км.

Полна цена динари

..... на повластицата дин.

За наплата динари:

и со букви:

Важи за денот Број на седиштето

Час на тргнувањето

2. Слепите лица и лицата со способност на видливост до 20% со живеалиште во СРМ, со книшката за повластено возење и со личната карта, при што секое патување се регистрира во книшката. Придружник на слепо лице со способност на видливост до 10%, со објава за бесплатно патување.

Книшките за повластено возење на слепите лица и објавата за придружник ги издава Здружението на слепите на Југославија;

3. Носителите на Илинденска споменица на основа легитимација за повластено патување за соодветната година, што ја издава републичкиот секретар за финансии (образец број 1);

4. Редовните ученици и студенти член 5 став 1 од Законот, со легитимација за купување на месечна претплатна карта издадена од сообраќајната организација врз основа на поднесените потврди во смисла на член 5 став 3 од Законот;

5. Редовните ученици и студенти што не користат повластици за дневен превоз, со објава (образец број 2) издадена од школската установа врз основа на потврдите од претходната точка.

Член 2

Кон барањето за надоместок сообраќајната организација прилага:

1) фактура — сметка на вкупниот износ што се бара на име надоместок за извршени превози со повластици;

2) пресметка на надоместокот специфицирана по видови и височина на повластниците, со назначување на вкупниот број на продадените повластени билети, вкупниот износ на полната цена на превозната услуга и вкупниот износ на повластниците за кои се бара надоместокот;

3) одделни списоци на продадените повластени билети за секој вид повластници во кои се внесува: реден број, број на издадениот повластен билет и износ на надоместокот по секој издаден повластен билет.

Член 3

Повластените билети се издаваат одделно за секој корисник според образецот 3.

Повластените билети се издаваат во два примерка со употреба на двојно индиго. Оригиналот се дава на корисникот на повластницата, а копијата и билетот остануваат кај сообраќајната организација.

Повластениот билет се пополнува со мастилен или хемиски молив.

Член 4

Барањето за надоместок сообраќајните организации го поднесуваат најдоцна до 30 во месецот за изминатиот месец.

Член 5

Обрасците од овој правилник се негов составен дел.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, кога престанува да важи Упатството за спроведу-

вање на Одлуката за определување повластици во јавниот меѓумесен линиски автобуски сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 9/63).

Бр. 12-1165/1

13 мај 1967 година

Скопје

Републички секретар за финансии,
Драган Захариевски, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 171, страна 571, книга IV, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ од Скопје — Деловница бр. V во Скопје, ул. „Стив Наумов“ број 60. Предмет на работењето на деловницата е: трговија на големо со сите видови метална галантерија гранка 117, електроинсталациони и термички уреди и материјали гранка 119, како и сите други материјали од гранката 124 и слични индустриски производи.

Деловницата е основана од работничкиот совет на „Интерпромет“ од Скопје, со одлука од одржаниот состанок на 3. X. 1966 година.

Деловницата V во Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Јанев Борис, раководител, и Кик Владимир, референт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 673/66. (1536)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 466, страна 793, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Водната заедница „Росоманско Поле“ од село Градско, бидејќи со одлуките на работничките совети на Водната заедница „Росоманско Поле“ — с. Градско и Водостопанското претпријатие „Тиквешко Поле“ — Кавадарци се припојува кон Водостопанското претпријатие „Тиквешко Поле“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи бр. 205/66. (1615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 343, страна 1095 е запишано следното: Досегашниот потписник на Мешовитото трговско претпријатие на мало „Бабуна“ — населба Чашка, Никола Ристов Недев, директор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов директор на претпријатието е назначен Горѓиев Драган. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Коцевски Бошко, шеф на комерцијалното одделение, и Лазо Панов, книговодител, сметано од 15. IX. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи бр. 622/66. (1472)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. VIII. 1966 година на страна 261, реден број 16 е запишано следното: Се менува фирмата на Работната организација на производителите на текстил „Македонка“ од Штип, која ќе гласи: Заедница

на производители на текстил „Македонка“ — Штип, а телепринтерската скратеница „МАКТЕКС.“

Истовремено се сменија називите и на организационите единици на Фабриката, кои во иднина ќе гласат:

- а) Фабрика за предиво и ткаенини — Штип;
- б) Фабрика за лесна модна конфекција — Штип;
- в) Фабрика за позамантерија и сирови ткаенини — Берово;
- г) Фабрика за сурови ткаенини — Св. Николе;
- д) Фабрика за фротир ткаенини — Делчево.

Досегашните дејности на Работната организација се бришат од регистарот, а се запишаа следните:

1) Основна дејност:

— производство на сурово и боено памучно, вигоњ синтетичко и цел предиво, сурови и доработени памучни и синтетички ткаенини, лесна конфекција, позамантерија и фротир;

— вршење услуги на кончање, премотување, сновање, шлихтање, воведување, ткаење, боење на предиво, боење, печатење, белење, космаење и апретирање на ткаенини, гравирање на валци за печатење ткаенини;

— набавка во земјата и странство на репродукциони материјали (основни, помошни и други), утензилии, резервни делови и опрема за сопствени потреби и за потреби на кооперантите;

— продажба на мало во земјата и странство на производи и услуги од сопствениот предмет на делување и од предметот на делувањето на кооперантите;

— научно-истражувачка и студиско-аналитичка работа од доменот на предметот на работењето за сопствени потреби и за потребите на кооперантите;

— стручно образование на работниците за сопствени работи како и за потребите на кооперантите и други заинтересирани организации и установи;

— обавување на други основни функции што ги вршат стручните служби во претпријатието.

2) Помошни дејности:

— вршење механичарски, водо и пароинсталатерски, столарски, ѕидарски, електричарски, изолаторски, лимарски, ковачки, швајсерски и други услуги за одржување на сопствената опрема, инсталации и градежни објекти, како и на трети лица;

— производство и пренос на технолошка и грејна пара;

— пумпање и пренос на технолошка и питка вода;

— техничко-конструкторски работи за изведување на работите околу одржувањето на сопствените средства за производство како и средствата на трети лица.

3) Споредна дејност:

— изведување на инвестициони работи за проширување на постојните капацитети;

— производство и опрема, делови за опрема, резервни делови и утензилии за постојниот машински парк за сопствени потреби и потребите на трети лица;

— техничко-конструкторски и проектантски работи за изведување на инвестициони работи за проширување на капацитетите, производство и опрема, резервни делови и утензилии за сопствени потреби, како и за потребите на трети лица;

— производство на амбалажа за сопствени потреби и потребите на трети лица.

4) Неиндустриска дејност:

— организација и обавување на општествена исхрана и други дејности на општествениот стандард за потребите на членовите на работната заедница;

— организација и спроведување на здравствената заштита на членовите на нивните потесни семејства;

— превоз на членовите на работната заедница на работа, превоз на поединци и групи за службени и останати цели во земјата и странство, како и пре-

воз на трети лица со средствата на патниот сообраќај;

— транспорт на суровини и готови производи со средствата на патниот сообраќај за сопствени потреби и потребите на кооперантите и трети лица;

— издавачка, новинска и пропагандна дејност во врска со предметот на работењето, информирањето на јавноста и посебно на членовите на работната заедница.

Во состав на претпријатието делуваат и следните услужни служби и посебни единици:

- а) Здравствена станица „Македонка“ — Штип;
- б) Центар за образование на текстилни кадри „Македонка“ — Штип;
- в) Служба на општествена исхрана „Македонка“ — Штип;
- г) Дом за сместување на деца и ученици „Македонка“ — Штип.

Промената на дејностите, фирмата и фирмите на организационите единици на работната заедница се запишани во регистарот врз основа на поднесената пријава од 10. VIII. 1966 година и статутот број 45.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 176/66.

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. X. 1966 година под рег. број 13/60, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Угриновски Круме, досегашен в.д. управник на Одморалиштето „Охридско Езеро“ од Охрид на Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје.

Се овластува лицето Стефановски К. Блажо, управник, да го потпишува одморалиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 367/66.

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. XI. 1966 година под рег. број 18/61, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Молеро-фарбарската и фирмописачката задруга „Хигиена“ од Прилеп и ќе гласи: Молеро-фарбарско претпријатие „Хигиена“ од Прилеп.

Промената е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на Молеро-фарбарската и фирмописачката задруга „Хигиена“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 402/66.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 2, страна 5 е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за јавен автотранспорт и шпедиција — Куманово број 4203 од 22. XI 1966 година фирмата на споменатото претпријатие во иднина се менува и ќе гласи: Автотранспортно туристичко претпријатие „Југ-турист“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 762/66.

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. VII. 1966 година под рег. број 52/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Христовски Никола, досегашен управник на Земјоделската задруга „Единство“ од село Цапари.

Се овластува лицето Крстевски К. Стојан, директор, да покрај досегашниот потписник Наумовски Наум, шеф на сметководството, ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 320/66.

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10.XI.1966 год., страна 278, ред. број 15, е запишана под фирма: Продавница број 1, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, галантериска, базарска стока и играчки, саати и производи од племенити метали, производи од гума, каучук и пластична маса.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Петар Мицев, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Штип број 05—3114 од 20.VII.1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 246/66. (149)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10.XI.1966 година, страна 278, реден број 11, е запишана под фирма: Продавница број 2, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил и галантериски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Нада Пилешкова, која не е овластена да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип бр. 05—7126 од 3.XI.1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 242/66. (150)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10.XI.1966 година, страна 278, реден број 13, е запишана под фирма: Продавница број 3, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ број 13. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка и плетена стока, конфекција, галантериска и базарска стока и играчки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Љубиша Стодик, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Штип бр. 05—3114 од 20.VII.1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 244/66. (151)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека регистарот на стопанските организации на 10.XI.1966 година, страна 278, реден број 12, е запишана под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ број 9. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на галантериска и базарска стока и играчки, производи од гума, каучук и пластична маса, саати и производи од племенити метали, парфимериска и козметичка стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Илија Давчев и Деса Конева, кои не се овластени да ја потпишуваат. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Отсекот за стопанство на Собранието на општината — Штип бр. 05—3114 од 20.VI.1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 243/66. (152)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека регистарот на стопанските организации на 10.XI.1966 година, страна 277, реден број 10, е запишана под фирма: Продавница број 5, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ број 7. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил и галантериски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Никола Тасев, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип бр. 05—7123 од 3.XI.1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 241/66. (153)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1966 година, страна 179, реден број 4, е запишана под фирма: Продавница „Астибо“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на електротехнички уреди, порцелан, метална галантерија, лустери и др.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ од Штип.

Раководител на продавницата е Ацо Прошев, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието број 1218 од 27-X-1966 година и одобрението од Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип бр. 05-11923 од 30-I-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 232/66. (157)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1966, страна 179, реден број 5, е запишана под фирма: Продавница „Снежана“, со седиште во Штип, ул. „Ванчо Прке“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на детска конфекција, детска галантерија и детски чевли.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ од Штип.

Раководител на продавницата е Мијалче Догадиски, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието бр. 1218 од 27-X-1966 година и одобрението од Собранието на општината Штип број 05-11923 од 30-I-1966 г.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 233/66. (158)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1966 година, страна 277, реден број 6, е запишана

шана под фирма: Продавница „Бисер“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на козметички стоки, парфимерија, бижутерија и кожна галантерија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ од Штип.

Раководител на продавницата е Марија Николева, која не е овластена да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува, директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на претпријатието од 27-X-1966 година и одобрението од одделението за стопанство на Собранието на општината Штип бр. 05-11923 од 30-I-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 235/66. (159)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XI-1966 година, страна 277, реден број 7, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Штип, ул. „Ванчо Прке“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на електро-технички уреди за домаќинството и лесна електрична галантерија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ од Штип.

Раководител на продавницата е Димитар Богословски, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип бр. 05-7125 од 3-XI-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 238/66. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 997, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 22 во Титов Велес, ул. „Кирил и Методи“ број 35. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимерија и базарска стока, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, пегли и реща, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16-II-1967 година.

Раководител на продавницата е Рикалов Петков Благој.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 146/67. (517)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 995, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 20 во град Титов Велес, ул. „Ордан Цинот“ број 20. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени сто-

ки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реща, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16-II-1967 година.

Раководител на продавницата е Неделко Ристов Ангел.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 147/67. (518)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 999, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за текстил во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ број 47. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови текстилни производи, машки и женски штофови (памучни, волнени, свилени и синтетични), волнена, памучна, свилена и синтетична трикотажа, машки, женски и детски чорапи, вуница, чадори, памук за јоргани, пердуф, теписи, килими, јамболии и јоргани, душци, машка, женска и детска конфекција, линолеум, страгули, мушамы и останати текстилни и синтетични производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16-II-1967 година.

Раководител на продавницата е Жабева Илиева Павлина.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 143/67. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 993, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 16 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ број 17. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, пегли, реща, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16-II-1967 година.

Раководител на продавницата е Андоров Славев Панче.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 149/67. (520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 995, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 19 во Титов Велес, ул. „Вера Циривири“ број 112. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриска стока за домаќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реща, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлука од 28-VI-1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16-II-1967 година.

Раководител на продавницата е Чолаков Лазов Благој.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 148/67. (521)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека регистарот на стопанските организации на 10.XI. 1966 година, страна 277, реден број 8, е запишана под фирма: Продавница број 6, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ број 8. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил и галантериски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Тошо Арсов, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип број 05-7127 од 3-XI-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 239/66. (154)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека регистарот на стопанските организации на 10.XI. 1966 година, страна 278, реден број 14, е запишана под фирма: Продавница бр. 7, со седиште во Штип, ул. „Ванчо Прже“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Дафина Тасева, која не е овластена да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Отсекот за стопанство на општината Штип број 05-3114 од 20-VII-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 245/66. (155)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека регистарот на стопанските организации на 10.XI. 1966 година, страна 277, реден број 9, е запишана под фирма: Продавница број 8, со седиште во Штип, ул. „Ванчо Прже“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, галантерија, конфекција и трикотажа.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за текстил, галантерија и парфимерија „Нова трговија“ — Штип.

Раководител на продавницата е Душко Санев, кој не е овластен да ја потпишува. Продавницата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Драги Миладинов.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа на одобрението од Одделението за стопанство на Собранието на општината Штип бр. 05-7124 од 3-XI-1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 240/66. (156)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 635, книга I, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница број 3 во Титов Велес ул. „Маршал Тито“ бр. 92. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови текстилни производи, машки и женски штофови (памучни, волнени, свилени и синтетични), памучна свилена и синтетична трикотажа, машки, женски и детски чорапи, вуница, чадори, памук за јоргани, пердуф, теписи, килими, јамболии, јоргани, душеци, машка, женска и детска конфекција, линолеум, страгули, мушамы, останати текстилни и синтетични производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Зинзирова Тодорова Дафина.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 142/67. (522)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 635, книга I, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 24 во Титов Велес, ул. „Јубен Весов“ број 27а. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан и емајлирани садови, пегли, реща, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ — Титов Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Чолаков Ристов Ганчо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 158/67. (523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 979, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 26 во Титов Велес, населба „Свилара“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко и

млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реша, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Димов Трајков Благој.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 156/67. (524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 979, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 25 во Титов Велес, плоштад „Кајник“ број 18. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимерска и базарска стока, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реша, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Димов Стефанов Милош.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 157/67. (525)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 981, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница број 17 во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ број 15. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимерски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реша, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Стефанов Стефан Јордан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 160/67. (526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 983, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес

— Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 13 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ број 49. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимерски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан и емајлирани садови, пегли, реша, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Тунов Димков Петре.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 161/67. (527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 252, страна 983, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за самопослуга број 12 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ број 9. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, индустриски стоки за домаќинство, козметички, парфимерски и базарски стоки, позамантерија, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, кожна и пластична галантерија, реша, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, месо, јужно овошје, конзервирани производи, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, леб, печиво и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Штерјов Ата-сов Ѓорѓи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 162/67. (528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 985, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 11 во Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев“ број 51. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимерска и базарска стока, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, пегли, реша, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Петров Цанев Илија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 163/67. (529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 685, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница број 5 во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ број 2. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови текстилни производи, машки и женски штофови (памучни, волнени, свилени и синтетични), памучна, свилена и синтетична трикотажа, машки, женски и детски чорапи, вуница, чадори, памук за јоргани, пердуф, теписи, Килими, јамболии, јоргани, душеци, машка, женска и детска конфекција, линолеум, страгули, мушамии и останати текстилни и синтетични производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Николов Донеv Славко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 165/67. (530)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 987, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница број 4 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ број 146. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови текстилни производи, машки и женски штофови (памучни, волнени, свилени и синтетични), памучна, свилена и синтетична трикотажа, машки, женски и детски чорапи, вуница, чадори, памук за јоргани, пердуф, теписи, килими, јамболии, јоргани, душеци, машка, женска и детска конфекција, линолеум, страгули, мушамии и останати текстилни и синтетични производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Димов Атанасов Вождидар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 141/67. (531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 987, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 8 во Титов Велес, ул. „Благој Горев“ број 75. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриски стоки за домаќинство, парфимериски и базарски стоки, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, пегли, реща, сите видови сувомесни производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Бондиков Јорданов Миле.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 153/67. (532)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 989, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница за колонијално-прехранбени стоки број 27 во село Горно Оризари. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијално-прехранбени стоки, животни намирници, индустриска стока за домаќинство, парфимериска и базарска стока, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реща, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Заховиќ Иљаз Хивзо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 155/67. (533)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 232, страна 991, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо „Вардар“ од Титов Велес — Продавница на колонијално-прехранбени стоки број 10 во Титов Велес, ул. „Нов Велес“ број 23. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијално-прехранбени стоки, животни намирници за домаќинство, парфимериска и базарска стока, млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емајлирани садови, реща, пегли, сите видови сувомесни производи, јајца, живина, сите видови конзервирани производи, јужно овошје, сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Вардар“ од Титов Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записникот на Собранието на општината Титов Велес број 03-1218/1 од 16. II. 1967 година.

Раководител на продавницата е Балов Трајков Тони.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 152/67. (534)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 771, страна 121, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 3 во Скопје, населба „Драчево“ на Претпријатието за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо и мало и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка“ — Скопје, согласно со одлуката од работничкиот совет број 01-1016/3 од 15. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 281/67. (493)

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ
1961 — 1966

Регистарот ги содржи сите прописи и други акти објавени во „Службен весник на СРМ“ во периодот 1961 — 1966. Во регистарот се внесени и прописите објавени во претходниот период (1945 — 1960) доколку биде во сила на 1 јануари 1961 година.

Регистарот претставува практично среден преглед на републичкото законодавство во наведениот период — прописите и актите се систематизирани по материја во глави, групи, подгрупи, според хронолошкиот ред на нивното објавување. Исклучок од ова е направен за прописите во врска со отстранувањето на последиците од земјотресот во Скопје, поради нивната специфичност и временски ограниченото дејство.

Цена 23 нови динари.

Порачки прима Службата за претплата на „Службен весник на СРМ“, Скопје, пошт. фах 51. Жиро сметка 401-1-16 при НБ — Скопје.

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за еден асистент во Институтот

Пријавите се поднесуваат до Институтот. Кон пријавата се приложува куса биографија и список на научни и стручни трудови.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (857)

Врз основа на член 3 од Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва група („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/1960) и согласноста бр. 06-3850/66 од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СРМ, Советот на Специјалната болница за костно-зглобна ТБЦ — Охрид,

распишува

К О Н К У Р С

за специјализација на еден лекар по ОРТОПЕДИЈА
УСЛОВИ: Кандидатот да има најмалку 3 години стаж во здравствена установа; да го положил стручниот испит и да знае еден од странските јазици: француски, руски, англиски, германски и италијански.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до: Специјалната болница за костно-зглобна ТБЦ — Охрид — Конкурсна комисија.

Поблиски информации можат да се бараат на тел. 22-250 Охрид.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА КОСТНО-
ЗГЛОБНА ТБЦ — ОХРИД

(856)

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

— За избор на еден наставник во звањето редовен професор по предметот општо овоштарство;

— За избор на еден наставник во звањето вонреден професор по предметот фуражно производство;

— За избор на еден наставник по предметот ботаника во звањето доцент, вонреден или редовен професор;

— За преизбор на еден асистент по предметот фитопатологија;

— За преизбор на еден асистент по предметот педологија.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школство на СР Македонија.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавување на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома, кратка биографија, список на стручни и научни трудови, и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кратка биографија и список на научните и стручните трудови се поднесуваат во три примероци. (858)

СОДРЖИНА

	Страна
188. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	321
189. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	336
190. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	345
191. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Просветно-културниот Собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	352
192. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	360
193. Одлука за изменување и дополнување на Деловникот на Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	367
194. Правилник за начинот на пресметувањето и исплатувањето на надоместоците за искористените повластици — — — — —	374